

Службен весник

на Република Македонија

Број 30

19 февруари 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
791. Закон за изменување и дополнување на Законот за упатување работници од Република Македонија во други држави за изведување на градежни работи преку проектни договори и за вршење на други сезонски работи	3	800. Закон за дополнување на Законот за градежно земјиште	44
792. Закон за изменување и дополнување на Законот за мирно решавање на работните спорови	4	801. Закон за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони	44
793. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	6	802. Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование	47
794. Закон за изменување и дополнување на Законот за употреба на знаковниот јазик	7	803. Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард....	49
795. Закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување	8	804. Закон за изменување и дополнување на Законот за Академијата за наставници	54
796. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа.....	9	805. Закон за изменување и дополнување на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење	55
797. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита	12	806. Закон за изменување на Законот за просветната инспекција	56
798. Закон за слободните здравствени зони.....	14	807. Закон за изменување и дополнување на Законот за спортска академија	56
799. Закон за дополнување на Законот за градење	43	808. Закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност.....	58
		809. Закон за изменување и дополнување на Законот за Националната рамка на квалификации.....	62
		810. Закон за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард.....	63

	Стр.		Стр.
811.		828.	
Закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование.....	66	Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на бунари, филтер станица и цевковод за техничка вода надвор од границите на рударски комплекс за производство на катоден бакар-Казандол КО Валандово вон-г.р. Општина Валандово	93
812.		829.	
Закон за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието.....	68	Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ - Скопје	93
813.		830.	
Закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрастните.....	71	Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за транспорт и врски	93
814.		831.	
Закон за изменување и дополнување на Законот за наставници во основните и средните училишта.....	74	Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација	94
815.		832.	
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование...	76	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје	94
816.		833.	
Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование.....	83	Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара - Скопје.....	94
817.		834.	
Закон за изменување на Законот за трговските друштва	89	Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар	95
818.		835.	
Закон за изменување на Законот за процена	90	Решение за именување в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија.....	95
819.		836.	
Одлука за давање согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр.12-7348/7 од 16.7.2009 година.....	90	Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија.....	95
820.		837.	
Одлука за давање согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр.12-7348/9 од 16.7.2009 година.....	91	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Државно средно училиште за применета уметност „Лазар Личеноски“ - Скопје	95
821.		838.	
Одлука за давање согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр.12-7348/6 од 16.7.2009 година.....	91	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица	95
822.		839.	
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за здравство	91	Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Специјален завод Демир Капија	96
823.		840.	
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за здравство	92	Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јануари 2016 година.....	96
824.			
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Прилеп.....	92	Огласен дел	1-48
825.			
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Основен суд Струга.....	92		
826.			
Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Македонски Брод	92		
827.			
Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација ..	93		

Neni 2

Në nenin 10 në paragrafin 4 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Në nenin 5 fjalët: "Ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "Ministria kompetente".

Neni 3

Në nenin 19 në paragrafin 3 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative."

Neni 4

Pas nenit 21 shtohet Kapitull i ri VI-a dhe dy nene të reja 21-a dhe 21-b si vijojnë:

"VI-a DISPOZITAT E KUNDËRVAJTJES

Neni 21-a

Gjobë në shumë prej 20 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga ministria kompetente për punët nga sfera e punës nëse në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nuk i kërkon provat dhe të dhënat me detyre zyrtare (neni 5 paragrafi 6).

Gjobë në shumë prej 20 deri me 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent nëse nuk i dërgon provat dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 5 paragrafi 7).

Neni 21-b

Për kundërvajtjet nga neni 21-a të këtij ligji procedurë të kundërvajtjes mban dhe sanksion të kundërvajtjes shqipton gjykata kompetente."

Neni 5

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të cilin kanë filluar.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

792.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за мирно решавање на работните спорови, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.

Бр. 08-875/1
9 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ

Член 1

Во Законот за мирно решавање на работните спорови („Службен весник на Република Македонија” број 87/2007 и 27/14), во членот 37 став 2 по зборот „потребно“ се додаваат зборовите: „да поднесе барање за издавање на лиценца од ставот 1 на овој член и“.

По ставот 2 се додаваат пет нови ставови 3, 4, 5, 6 и 7, кои гласат:

„Образецот на барањето од ставот 2 на овој член и потребната документација за издавање на лиценцата од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.

Овластеното службено лице во министерството надлежно за работите од областа на трудот кое ја води постапката е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот 2 на овој член по службена должност да ги побара доказите и податоците кои се потребни за докажување на исполнетоста на условите од ставот 2 точки 1, 3 и 5 на овој член од надлежниот јавен орган.

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците од ставот 4 на овој член е должно да ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

Овластеното службеното лице од ставот 4 на овој член е должно одлучи во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од ставот 2 на овој член.

Против решението издадено од министерството надлежно за работите од областа на трудот, подносителот на барањето има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос.“

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 8, 9 и 10.

Член 2

Во членот 47 ставови 1 и 2 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „Министерството надлежно“.

Во ставот 3 зборовите: „Министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „Министерството надлежно“.

Член 3

Во членот 52 став 1 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „согласно со Законот за општата управна постапка“.

Член 4

По Главата V се додава нова Глава V-a и два нови члена 52-a и 52-b, кои гласат:

„V-a. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 52-a

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице во Министерството надлежно за работите од областа на трудот, ако:

- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 37 став 4) и

- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето (член 37 став 6).

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено то службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 37 став 5).

Член 52-б

За прекршоци од членот 52-а од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 5

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ZGJIDHJE PAQËSISHT TË KONTESTEVE TË PUNËS

Neni 1

Në Ligjin për zgjidhje paqësisht të kontesteve të punës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 87/2007 dhe 27/14), në nenin 37 në paragrafin 2 pas fjalës "nevojitet" shtohen fjalët: "të parashtrorë kërkesë për lëshimin e licencës nga paragrafi 1 i këtij neni dhe".

Pas paragrafit 2 shtohen pesë paragrafë të rinj 3, 4, 5, 6 dhe 7 si vijojnë:

"Formularin e kërkesës nga paragrafi 2 i këtij dhe dokumentacionin e nevojshëm për lëshimin e licencës nga paragrafi 1 i këtij neni i përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e punës në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

Personi i autorizuar zyrtar në ministrinë kompetente për punët nga sfera e punës që e mban procedurën ka për detyrë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi 2 i këtij neni me detyrë zyrtare t'i kërkojë provat dhe të dhënat që nevojiten për dëshmimin e përmbushjes së kushteve nga paragrafi 2 pikat 1, 3 dhe 5 të këtij neni nga organi publik kompetent.

Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent prej të cilit janë kërkuar provat dhe të dhënat nga paragrafi 4 i këtij neni ka për detyrë t'i dërgojë provat dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

Personi i autorizuar zyrtar nga paragrafi 4 i këtij neni ka për detyrë të vendos në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi 2 i këtij neni.

Kundër aktvendimit të lëshuar nga ministria kompetente për punët nga sfera e punës, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë të ankesës në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit te Komisioni Shtetëror për Vendimmarje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës."

Paragrafët 3, 4 dhe 5 bëhen paragrafë 8, 9 dhe 10.

Neni 2

Në nenin 47 në paragrafët 1 dhe 2 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "Ministria kompetente".

Në nenin 3 fjalët: "Ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "Ministria kompetente".

Neni 3

Në nenin 52 në paragrafin 1 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative."

Neni 4

Pas Kapitullit V shtohet Kapitull i ri V-a dhe dy nene të reja 52-a dhe 52-b, si vijojnë:

"V-a. DISPOZITAT E KUNDËRVAJTJES

Neni 52-a

Gjobjë në shumë prej 25 deri më 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar në Ministrinë kompetente për punët nga sfera e punës, nëse:

-nuk i siguron provat në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 37 paragrafi 4) dhe

-nuk vendos për kërkesën në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 37 paragrafi 6).

Gjobjë në shumë prej 25 deri më 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent prej të cilit janë kërkuar provat dhe të dhënat nëse nuk i dërgon provat dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 37 paragrafi 5)."

Neni 52-b

Për kundërvajtjet nga neni 52-a të këtij ligji procedurë të kundërvajtjes mban dhe sanksion të kundërvajtjes shqipton gjykata kompetente."

Neni 5

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 6

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të cilin kanë filluar.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

“(8) Personi zyrtar i Agjencisë i cili e udhëheq procedurën është i obliguar në afat prej tre ditëve nga dita e pranimit të kërkesës me detyrë zyrtare t’i kërkojë provat për plotësimin e kushteve nga paragrafi (6) pikat a), b), g) dhe d) të këtij neni nga organi publik kompetent.

(9) Personi zyrtar nga organi kompetent publik është i obliguar t’i paraqesë provat nga paragrafi (8) të këtij neni në afat prej tri ditëve nga dita e pranimit të kërkesës.”

Paragrafët (8), (9), (10) dhe (11) bëhen paragrafë (10), (11), (12) dhe (13).

Neni 5

Në nenin 77-a pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4) si vijon:

“(3) Personi zyrtar i Agjencisë i cili udhëheq me procedurën është i obliguar në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të kërkesës me detyrë zyrtare t’i kërkojë provat për plotësimin e kushteve nga paragrafi (2) alinetë 1 dhe 4 të këtij neni nga organi publik kompetent.

(4) Personi zyrtar nga organi kompetent publik është i obliguar të paraqesë provat e kërkuara nga paragrafi (3) të këtij neni në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të kërkesës.”

Neni 6

Në nenin 106 në paragrafin (5) fjala “shkrim” shlyhet.

Neni 7

Në nenin 121 në paragrafin (2) fjala “shkrim” shlyhet.

Neni 8

Në nenin 136-g pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë të rinj (6) dhe (7) si vijon:

“(6) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar të Agjencisë nëse nuk i kërkon provat me detyrë zyrtare në afat prej tre ditë nga pranimi i kërkesës në pajtim me nenin 77 paragrafi (8) dhe 77-a paragrafi (3) të këtij ligji.

(7) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar të organit kompetent publik nëse nuk i paraqet provat e kërkuara me detyrë zyrtare në afat prej tre ditë nga pranimi i kërkesës në pajtim me nenin 77 paragrafi (9) dhe 77-a paragrafi (4) të këtij ligji.”

Paragrafi (6) bëhet paragraf (8).

Neni 9

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të cilin kanë filluar.

Neni 10

Dispozitat e neneve 2,3,4,5,6,7 dhe 8 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 124/15).

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.”

794.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за употреба на знаковниот јазик, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.

Бр. 08-877/1
9 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК

Член 1

Во Законот за употреба на знаковниот јазик („Службен весник на Република Македонија” број 105/2009 и 150/15), членот 5 се менува и гласи:

„Глувото и наглувото лице поднесува барање за остварување на правото на толкувач до Центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое подносителот на барањето има живеалиште или престојувалиште.

Центарот за социјална работа од ставот 1 на овој член издава решение за остварување на правото на толкувач, во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од ставот 1 на овој член.

Центарот за социјална работа од ставот 1 на овој член, решението од ставот 2 на овој член го доставува до Сојузот за остварување на правото за обезбедување лица од листата на толкувачи.

Образецот на барањето за остварување на правото на толкувач и потребна документација ги пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“

Член 2

Во членот 6 став 1 по зборот „евиденција“ се додаваат зборовите: „согласно со Законот за општата управна постапка“.

Член 3

Во член 24 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено то службено лице во центарот за социјална работа, доколку не постапи во рок од членот 5 став 2 од овој закон.“

Член 4

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PËRDORIM TË GJUHËS SË SHENJAVE

Neni 1

Në Ligjin për përdorim të gjuhës së shenjave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 105/2009 dhe 150/15), neni 5 ndryshohet si vijon:

"Personi i shurdhër dhe më pak i shurdhër parashtron kërkesë për realizimin e së drejtës së interpretuesit te Qendra për Punë Sociale që është kompetente për zonën në të cilën parashtruesi i kërkesës ka vendbanim apo vendqëndrim.

Qendra për Punë Sociale nga paragrafi 1 i këtij lëshon aktvendim për realizimin e së drejtës së interpretuesit, në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni.

Qendra për Punë Sociale nga paragrafi 1 i këtij neni, aktvendimin nga paragrafi 2 i këtij neni e dërgon te Lidhja për realizimin e së drejtës për sigurimin e personave nga lista e interpretuesve.

Formularin e kërkesës për realizimin e së drejtës së interpretuesit dhe dokumentacionin e nevojshëm i përcakton ministri i Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës."

Neni 2

Në nenin 6 në paragrafin 1 pas fjalës "evidenca" shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative".

Neni 3

Në nenin 24 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Gjobjë në shumë prej 25 deri më 50 euro në kundërvlerë me denarë do t' shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar në Qendrën për Punë Sociale nëse nuk vepron në afatin nga neni 5 paragrafi 2 të këtij ligji".

Neni 4

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 5

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të cilin kanë filluar.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

795.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.

Бр. 08-878/1 Претседател
9 февруари 2016 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 11/12 и 147/15) во членот 28 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „во рок од три дена од денот на приемот на одлуката.“.

Член 2

Во членот 34 став (2) се менува и гласи:
„(2) Барањето за остварување право на пензија само од вториот столб се поднесува по наполнување на 65 години живот. Членот на пензиски фонд од ставот (1) на овој член кон барањето од ставот (1) на овој член приложува изјава заверена на нотар дека се откажува од правото на пензија од прв столб и правото на најнизок износ на пензија. Членот на пензиски фонд може да избере меѓу:

а) еднакратна исплата на средствата од втор столб од неговата индивидуална сметка или
б) остварување на пензија само од средствата од втор столб, доколку пензијата е поголема или еднаква на 40% од најнискиот износ на пензија на денот на остварувањето право на пензија од втор столб.

По ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат:

(3) Во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (1) на овој член пензиското друштво кое управува со пензискиот фонд на кој барателот е член доставува барање до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да достави потврда дека членот на пензинскиот фонд нема остварено право на пензија поради не исполнување на условите по однос на должината на пензискиот стаж.

(4) Овластеното службено лице од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е должно да ја достави потврдата од ставот (3) на овој член во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

Член 3

Во член 89 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено службено лице во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ако во рок од три дена од денот на приемот на барањето не постапи согласно со членот 34 став (4) од овој закон.“

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1), (2) и (3).“

Член 4

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PAGESËN E PENSIONEVE DHE KOMPENSI MEVE TË PENSIONEVE NGA SIGURIMI PENSIONAL ME FINANCIM KAPITAL

Neni 1

Në Ligjin për pagesën e pensioneve dhe kompensimeve të pensioneve nga sigurimi pensional me financim kapital (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 11/12 dhe 147/15) në nenin 28 në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të vendimit”.

Neni 2

Në nenin 34 paragrafi (2) ndryshon si vijon:

“(2) Kërkesa për realizimin e të drejtës së pensionit vetëm nga shtylla e dytë paraqitet pas mbushjes së moshës 65 vjeçare. Anëtari i fondit pensional nga paragrafi (1) të këtij neni bashkë me kërkesën nga paragrafi (1) të këtij neni paraqet deklaratë të vërtetuar në noter se heq dorë nga e drejta e pensionit nga shtylla e parë dhe nga e drejta për shumën më të ulët të pensionit. Anëtari i fondit pensional mund të zgjedhë ndërmjet:

a) pagesës së njëfishtë të mjeteve nga shtylla e dytë nga llogaria e tij individuale ose

b) realizimit të pensionit vetëm nga mjetet e shtyllës së dytë nëse pensioni është më i lartë ose i barabartë me 40% të shumës më të ulët të pensionit në ditën e realizimit të së drejtës për pension nga shtylla e dytë.

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të ri (3) dhe (4) si vijon:

(3) Në afat prej tre ditëve nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (1) të këtij neni shoqëria pensionale e cila drejton me fondin pensional kërkuesi i së cilës është anëtar paraqet kërkesë te Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë që të dorëzojë vërtetimin se anëtari i fondit pensional nuk ka realizuar të drejtën e pensionit për shkak të mosplotësimit të kushteve në lidhje me gjatësinë e stazhit pensional.

(4) Personi zyrtar i autorizuar nga Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë është i obliguar ta dorëzojë vërtetimin nga paragrafi (3) të këtij neni në afat prej tre ditëve nga dita e pranimit të kërkesës.”

Neni 3

Në nenin 89 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Gjohë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar të autorizuar të Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë, nëse në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të kërkesës nuk vepron në pajtim me nenin 34 paragrafi (4) të këtij ligji.”

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: “paragrafi (1) zëvendësohen me fjalët: “paragrafët (1), (2) dhe (3).“

Neni 4

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të cilin kanë filluar.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” ndërsa do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 124/15).

796.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.

Бр. 08-879/1
9 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Член 1

Во Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија” број 92/2007, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13 164/13, 158/14, 15/15, 129/15 и 192/15), во членот 17-е став (2) зборовите: „освен доказите кои се потребни за докажување на исполнетоста на условите од членот 17-а став (2) алинеи 1 и 4 од овој закон кои се обезбедуваат по службена должност.“

По ставот (2) се додаваат четири нови става (3), (4), (5) и (6), кои гласат:

„(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член и потребната документација за полагање на стручниот испит ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот, во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.

(4) Овластеното службено лице во Министерството за труд и социјална политика кое ја води постапката е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (1) на овој член по службена должност да ги побара доказите и податоците кои се потребни за докажување на исполнетоста на условите од членот 17-а став (2) алинеи 1 и 4 од овој закон од надлежниот јавен орган.

(5) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците од ставот (4) на овој член е должно да ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(6) Овластеното службеното лице од ставот (4) на овој член е должно да одлучи во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од ставот 1 на овој член.“

Член 2

Во членот 17-ж став (1) зборовите: „Министерот надлежен за работите од областа на трудот или од негово овластено лице,“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Против решението на Министерството за труд и социјална политика со кое е одбиено барањето за полагање на стручен испит кандидатот може да поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Член 3

Во членот 17-ј став (2) првата реченица се менува и гласи:

„Решение за продолжување на стручниот испит донесува Министерството за труд и социјална политика во рок од 60 дена од денот на поднесување на молба од кандидатот.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„Против решението од ставот (2) на овој член кандидатот може да поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението од ставот (2) на овој член до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Член 4

Во членот 17-г став (3) зборовите: „Министерот надлежен за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Во ставот (7) зборовите: „Министерот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Ставот (8) се менува и гласи:

„Против решението од ставот (7) на овој член, кандидатот може да поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението од ставот (7) на овој член до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Член 5

Во членот 17-ќ став (3) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 6

Во членот 17-х бројот „90“ се заменува со бројот „30“.

Член 7

Во членот 18-б став (1) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Образецот на барањето од ставот 1 на овој член и потребната документација ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „Министерот надлежен за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Во ставот (4) кој станува став (5) зборот „министерот“ се заменува со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“, а зборовите: „ставовите (2) и (3)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (3) и (4)“.

Член 8

Во членот 18-г став (3) по зборот „евиденција“ се додаваат зборовите: „согласно со Законот за општата управна постапка“.

Член 9

Во членот 45 ставови (1) и (3) зборовите: „Министерот надлежен за работите од областа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Ставот (4) се брише.

Ставот (5) кој станува став (4) се менува и гласи:

„(4) Министерството за труд и социјална политика донесува решение за издавање на дозвола за вршење на стручни работи во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.“

Ставот (6) кој станува став (5) се менува и гласи:

„(5) Против решението од ставот (4) на овој член барателот може да поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Ставот (7) станува став (6).

Ставовите (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) и (23) се бришат.

Ставот (24) станува став (7).

Во ставот 25 кој станува став (8) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „согласно со Законот за општата управна постапка“.

Ставот 26 станува став (9).

Член 10

Во член 58 по ставот (3) се додаваат два нови ставови (4) и (5), кои гласат:

„(4) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице во Министерството за труд и социјална политика, ако:

- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 17-е став (4)) и

- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето (член 17-е став (6)).

(5) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено-то службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 17-е став (5)).”

Во ставот (4) кој станува став (6) броевите (1), (2) и (3) се заменуваат со броевите (1), (2), (3), (4) и (5).

Член 11

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

Започнатите постапки до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURI DHE SHËNDET GJATË PUNËS

Neni 1

Në Ligjin për siguri dhe shëndet gjatë punës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 92/2007, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13 164/13, 158/14, 15/15, 129/15 dhe 192/15), në nenin 17-e në paragrafin (2) fjalët: “të përcaktuara me këtë ligj” zëvendësohet me fjalët: “përveç provave të nevojshme për dëshmimin e plotësimin të kushteve nga neni 17-a paragrafi (2) alineja 1 dhe 4 të këtij ligji të cilat sigurohen me detyrë zyrtare.”

Pas paragrafit (2) shtohen katër paragraf të rinj (3), (4), (5) dhe (6) si vijon:

“(3) Formularin e kërkesës nga paragrafi (1) të këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për dhënien e provimit profesional i përcakton ministri kompetent për çështjet nga sfera e punës, në pajtim me ministrin për Shoqëri Informatike dhe Administratë.

(4) Personi zyrtar i autorizuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i cili e mban procedurën është i obliguar në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (1) të këtij neni, me detyrë zyrtare t’i kërkojë provat dhe të dhënat që nevojiten për vërtetimin e plotësimin të kushteve nga neni 17-a paragrafi (2) alinetë 1 dhe 4 të këtij ligji.

(5) Personi zyrtar i autorizuar nga organi kompetent publik nga i cili kërkohen provat dhe të dhënat nga paragrafi (4) të këtij neni është i obliguar t’i dorëzojë provat dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të kërkesës.

(6) Personi zyrtar i autorizuar nga paragrafi (4) të këtij neni është i obliguar të vendosë në afat prej 30 ditë nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi 1 të këtij neni.”

Neni 2

Në nenin 17-zh në paragrafin (1) fjalët : “Ministri kompetent për punët në sferën e punës ose personi i autorizuar prej tij”, zëvendësohet me fjalët: “Ministria për Punë dhe Politikë Sociale”.

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

“(2) Kundër aktvendimit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale me të cilën është refuzuar kërkesa për dhënien e provimit profesional kandidati mund të paraqesë ankesë në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit nga Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.”

Neni 3

Në nenin 17-j në paragrafin (2) fjalia e parë ndryshon si vijon:

“Aktvendim për vazhdimin e provimit profesional miraton Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në afat prej 60 ditë nga dita e parashtrimit të lutjes nga kandidati.”

Paragrafi (4) ndryshon si vijon:

“Kundër aktvendimit nga paragrafi (2) të këtij neni kandidati mund të paraqesë ankesë në afat prej tetë ditë nga dita e pranimit të aktvendimit nga paragrafi (2) të këtij neni te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.”

Neni 4

Në nenin 17-t në paragrafin (3) fjalët : “Ministri kompetent për çështjet në sferën e punës” zëvendësohet me fjalët: “Ministria për Punë dhe Politikë Sociale”.

Në paragrafin (7) fjala “Ministri” zëvendësohet me fjalët: “Ministria për Punë dhe Politikë Sociale”.

Paragrafi (8) ndryshon si vijon:

“Kundër aktvendimit nga paragrafi (7) të këtij neni kandidati mund të paraqesë ankesë në afat prej tetë ditë nga dita e pranimit të aktvendimit nga paragrafi (7) të këtij neni te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.”

Neni 5

Në nenin 17-k në paragrafin (3) fjalët : “ministri kompetent për çështjet nga sfera e punës”, zëvendësohen me fjalët: “Ministria për Punë dhe Politikë Sociale”.

Neni 6

Në nenin 17-h numri “90” zëvendësohet me numrin “30”.

Neni 7

Në nenin 18-b në paragrafin (1) fjalët : “ministri kompetent për çështjet nga sfera e punës” zëvendësohen me fjalët: “Ministria për Punë dhe Politikë Sociale”.

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

“(2) Formularin e kërkesës nga paragrafi 1 të këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm i përcakton ministri kompetent për çështjet nga sfera e punës, në pajtim me ministrin për Shoqëri Informatike dhe Administratë.”

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) fjalët : “ministri kompetent për çështjet nga sfera e punës”, zëvendësohen me fjalët: “Ministria për Punë dhe Politikë Sociale”.

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: ““ministri kompetent për çështjet nga sfera e punës”, zëvendësohen me fjalët: “Ministria për Punë dhe Politikë Sociale”.

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (5) fjala “ministri” zëvendësohet me fjalët: “Ministria e Punës dhe Politikës Sociale”, ndërsa fjalët: “paragrafët (2) dhe (3)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafët (3) dhe (4).”

Neni 8

Në nenin 18-g në paragrafin (3) pas fjalës “evidencë” shtohen fjalët: “në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative”.

Neni 9

Në nenin 45 në paragrafët (1) dhe (3) fjalët: "ministri kompetent për çështjet nga sfera e punës", zëvendësohen me fjalët: "Ministria për Punë dhe Politikë Sociale".

Paragrafi (4) shlyhet.

Paragrafi (5) i cili bëhet paragraf (4) ndryshon si vijon:

"(4) Ministria e Punës dhe Politikës Sociale miraton aktvendim për lëshimin e lejes për kryerjen e punëve profesionale në afat prej 30 ditëve nga dita e parashtrimit të kërkesës."

Paragrafi (6) i cili bëhet paragraf (5) ndryshon si vijon:

"(5) Kundër aktvendimit nga paragrafi (4) të këtij neni kërkuksi mund të paraqesë ankesë në afat prej tetë ditë nga dita e pranimit të aktvendimit të Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë."

Paragrafi (7) behet paragraf (6).

Paragrafët (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) dhe (23), shlyhen.

Paragrafi (24) bëhet paragraf (7).

Në paragrafin 25 i cili bëhet paragraf (8) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët "në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative."

Paragrafi (26) bëhet paragraf (9).

Neni 10

Në nenin 58 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5) si vijon:

"(4) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë të denarit do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar të autorizuar në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, nëse:

- nuk i siguron provat në afat prej tri ditëve nga dita e pranimit të kërkesës (neni 17-e paragrafi (4)) dhe

- nuk vendos për kërkesën në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës (neni 17-e paragrafi (6)).

(5) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë të denarit do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar të organit publik kompetent nga i cili janë kërkuar provat dhe të dhënat, nëse nuk i paraqet provat dhe të dhënat në afat prej tri ditë nga dita e pranimit të kërkesës (neni 17-e paragrafi (5))."

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (6) fjalët: " (1), (2) dhe (3) " zëvendësohen me fjalët: "(1), (2), (3), (4) dhe (5).

Neni 11

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 12

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të cilin kanë filluar.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

797.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.

Бр. 08-883/1
9 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” број 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15 и 192/15), во членот 103 став 2 точка 5 алинеја 6 се брише.

Член 2

Во членот 110-в став 4 зборовите: „или АПТИС“ се бришат.

Член 3

По членот 113 се додава нов член 113-а, кој гласи:

„Член 113-а

Евиденцијата за корисниците се води за лица кои што оствариле право или услуга согласно закон, и тоа од:

- социјална заштита,
- заштита на децата,
- семејно-правна заштита,
- цивилна инвалиднина,
- семејно насилство и
- кривично-правните прописи.

Евиденцијата за корисниците на парични права од социјална заштита содржи податоци за остварено право на:

- социјална парична помош,
- постојана парична помош,
- парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа,
- парична помош на мајка која родила четврто дете,
- паричен надоместок за помош и нега од друго лице,
- еднократна парична помош и помош во натура,
- надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот,

- парична помош за социјално домување,
- право на здравствена заштита,
- додаток за слепило и мобилност и
- право на додаток за глувост.“

Член 4

Во членот 131-д став 6 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 5

Во членот 181 став 2 зборот „министер“ се заменува со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 6

Во член 185 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:

„Овластеното службено лице од центарот кое ја води постапката е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за остварување на право на социјална заштита, по службена должност да побара докази и податоци за кои службена евиденција води надлежен јавен орган.

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците од ставот 4 на овој член е должно да ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

Член 7

Членовите 198, 198-б и 198-в се бришат.

Член 8

Во членот 254 став 1 алинеја 5 се брише.

По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:

„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од центарот кое ја води постапката, ако:

- по службена должност не побара докази и податоци за кои службена евиденција води надлежен јавен орган, во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 185 став 4) и
- не донесе решение во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето (член 197).

Глоба од износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган ако не ги достави бараните податоци и документи по службена должност во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 185 став 5).“

Член 9

Започнатите постапки до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 10

Одредбите од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE SOCIALE

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje sociale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 79//2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15 dhe 192/15), në nenin 103 paragrafi 2 në pikën 5 alineja 6 shlyhet.

Neni 2

Në nenin 110-v në paragrafin 4 fjalët: "apo APTIS" shlyhen.

Neni 3

Pas nenit 113 shtohet nen i ri 113-a, si vijon:

"Neni 113-a

Evidenca për shfrytëzuesit mbahet për personat të cilët kanë realizuar të drejtën apo shërbimin në pajtim me ligjin, edhe atë nga:

- mbrojtja sociale,
- mbrojtja e fëmijëve,
- mbrojtja juridike familjare,
- shtesë invalidore civile,
- dhuna në familje dhe
- rregullat juridike penale.

Evidenca për shfrytëzuesit e të drejtave me para nga mbrojtja sociale përmban të dhëna për të drejtën e realizuar të:

- ndihmës sociale me para,
- ndihmës së përhershme me para,
- ndihmës me para të personit që deri në moshën 18 vjeçare ka pasur status të fëmijës pa prindër dhe përkujdesje prindërore,
- ndihmës me para të nënës që ka lindur fëmijën e katërt,
- kompensimit me para për ndihmë dhe përkujdesje nga personi tjetër,
- ndihmës së njëhershme me para dhe ndihmës në naturë,
- kompensimit të rrogës për orarin e shkurtuar të punës për shkak të përkujdesjes së fëmijës me pengesa trupore apo mentale në zhvillim,
- ndihmës me para për banim social,
- të drejtë të mbrojtjes shëndetësore,
- shtesës për verbëri dhe mobilitet dhe
- të drejtë të shtesës për shurdhëri."

Neni 4

Në nenin 131-d në paragrafin 6 fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën "Ministria".

Neni 5

Në nenin 181 në paragrafin 2 fjala "ministri" zëvendësohet me fjalët: "Ministria e Punës dhe Politikës Sociale".

Neni 6

Në nenin 185 pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafë të rinj 4 dhe 5 si vijojnë:

"Personi i autorizuar zyrtar nga qendra që e mban procedurën ka për detyrë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës për realizimin e së drejtës së mbrojtjes sociale, me detyrë zyrtare të kërkojë prova dhe të dhëna për të cilat evidencë zyrtare mban organi publik kompetent.

Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent prej të cilit janë kërkuar provat dhe të dhënat nga paragrafi 4 i këtij neni ka për detyrë t'i dërgojë provat dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës."

Neni 7

Nenet 198, 198-b dhe 198-v shlyhen.

Neni 8

Në nenin 254 në paragrafin 1 alineja 5 shlyhet.

Pas paragrafit 5 shtohen dy paragrafë të rinj 6 dhe 7 si vijojnë:

"Gjobë në shumë prej 25 deri më 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga qendra që e mban procedurën:

- nëse me detyrë zyrtare nuk kërkon prova dhe të dhëna për të cilat evidencë zyrtare mban organi publik kompetent, në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 185 paragrafi 4) dhe

- nëse nuk miraton aktvendim në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 197).

Gjobë në shumë prej 25 deri më 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent nëse nuk i dërgon të dhënat dhe dokumentet e kërkuara me detyrë zyrtare në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 185 paragrafi 5)."

Neni 9

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të cilin kanë filluar.

Neni 10

Dispozitat nga nenet 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

798.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ЗОНИ

Се прогласува Законот за слободните здравствени зони,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.

Бр. 08-895/1
9 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА СЛОБОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ЗОНИ

Дел први

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на законот

Член 1

(1) Со овој закон се уредуваат погодностите за инвестирање во слободните здравствени зони, условите и постапката за основањето, развојот и работењето на слободните здравствени зони, дејностите кои се вршат во слободните здравствени зони и посебните услови за нивно вршење, како и престанокот на работа на слободните здравствени зони и на корисникот на слободните здравствени зони.

(2) Овој закон претставува шема на државна помош согласно со прописите за државна помош.

Цел на законот

Член 2

Целта на овој закон е развој на здравствениот туризам, подигнување на нивото на здравствената заштита во Република Македонија со привлекување на странски капитал за воведување на нови здравствени методи и постапки, трансфер на знаење (know how) и технологија и зголемување на вработувањето, зголемување на квалитетот на високообразовната понуда од областа на медицината, воспоставување и промовирање на вредности и практики и понуда на повисок квалитет на образование, кој ќе донесе современи и квалитетни образовни методи.

Јавен интерес

Член 3

Изградбата и изведувањето на работите за основање и работење на слободните здравствени зони е од јавен интерес.

Значење на употребени поими

Член 4

(1) Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Даночен обврзник“ е оној којшто согласно со Законот за даночната постапка се дефинира како таков;

2. „Даночен орган“ е органот определен во Законот за Управата за јавни приходи;

3. „Државна помош“ е секоја помош доделена од давателот на државната помош, во секој облик, со која се создаваат поволности за давање на здравствени и образовни услуги;

4. „Интензитет на помошта“ е износ на помошта изразен во процент на оправдани инвестициски трошоци или во процент на пресметаните трошоци за плати за сите работни места создадени со инвестицискиот проект;

5. „Давател на државна помош“ е Владата на Република Македонија и органите на државната управа;

6. „Корисник на слободната здравствена зона“ е секое домашно и странско правно лице, кое заради користење на слободната здравствена зона склучило договор за закуп на земјиштето во зоната и договор за користење на зоната и кому му е издадено решение за стекнување статус на корисник на зоната;

7. „Основач на слободната здравствена зона“ е Владата на Република Македонија;

8. „Материјални средства“ се средства во врска со земјиште, згради и постројки/машини;

9. „Нематеријални средства“ се средства вклучени со трансферот на технологија преку преземање на правата на патент, лиценци, знаење (know-how), или непатентирано техничко знаење;

10. „Почетна инвестиција“ е инвестирање во материјални и/или нематеријални средства поврзано со основање на нова здравствена установа и/или високообразовна установа од областа на медицината во слободна здравствена зона, во постапка утврдена со овој закон;

11. „Здравствена установа“ е установа основана за вршење на здравствена дејност во слободната здравствена зона, согласно овој закон и прописите од областа на здравствената заштита;

12. „Високообразовна установа“ е установа основана за вршење на високообразовна дејност од областа на медицината во слободната здравствена зона, согласно овој закон, прописите од областа на високото образование и прописите од областа на медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина, во која се стекнува стручен, односно научен назив за завршена студиска програма од прв, втор или трет циклус на високо образование;

13. „Регионална помош“ е помош која одговара на целите на Република Македонија во регионот, поддржувајќи почетна инвестиција или создавање на работно место кое е поврзано со инвестиција;

14. „Создавање на работно место“ е нето зголемување на бројот на вработените кои директно се вработени во установата согласно со просекот во претходните 12 месеца. Секое изгубено работно место во текот на тој период од 12 месеца мора да биде одземено од бројот на работни места создадени во текот на истиот период. Износот на државната помош не смее да надмине одреден процент од трошоците за плата за лицето кое е вработено, пресметан во период од две години. Процентот е еднаков на интензитетот дозволен во законски регулирани услови и постапка за давање на помош за вработување.

15. „Слободна здравствена зона“ (во натамошниот текст: зоната) е дел од територијата на Република Македонија како дел од царинско подрачје, одвоен од останатиот дел од царинското подрачје, посебно ограден и означен простор што претставува функционална целина во која се врши здравствена дејност и високообразовна дејност од областа на медицината под услови утврдени со овој и друг закон и во која важат царинските и даночните погодности утврдени со овој и друг закон, а во кој се обезбедува влез и излез на лица, опрема и материјали од два влеза и тоа еден влез за пациентите, лицата што ги придружуваат пациентите и лицата кои ги посетуваат пациентите и втор влез за вработените во здравствената установа, односно високообразовната установа од областа на медицината, опремата и материјалите.

16. „Трошоци за плата“ е вкупната сума која треба да ја плати примателот на државната помош во слободната здравствена зона во врска со новите вработувања, која се состои од бруто плата (нето плата, персонален данок на доход и придонеси за задолжително социјално осигурување);

17. „Оператор на слободната здравствена зона“ е Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони од име на Владата на Република Македонија;

18. „Јавен партнер“ е Владата на Република Македонија кога доделува договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, на предлог на Министерството за здравство, Министерството за економија или на Министерството за финансии;

19. „Приватен партнер“ е странско или домашно правно лице или конзорциум со кого јавниот партнер склучува договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, или кој за таа цел основа друштво за посебна намена согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Обем на државна помош

Член 5

(1) На корисниците на зоната се доделува државна помош согласно правилата на државна помош уредени со прописите што ја регулираат државната помош и согласно со Законот за технолошки индустриски развојни зони.

(2) Во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (во натамошниот текст: Дирекцијата) или од министер без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции, во зависност од тоа кој го воспоставил иницијалниот контакт со инвеститорот, склучува договор во кој е определена државната помош која се доделува на корисникот на зоната, согласно со овој закон, по претходна согласност од Владата на Република Македонија.

(3) По исклучок на ставот (2) од овој член во сите останати случаи доколку се јави самостоен инвеститор, договорот за доделување на државна помош го потпишува Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.

(4) Давателите на државна помош се должни согласно со овој закон секоја година до 28 февруари да доставуваат до Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, информации за доделената државна помош за изминатата година. Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија е должна до 31 март да достави заради информирање до Собранието на Република Македонија и до Дирекцијата вкупна информација за доделената државна помош за изминатата година.

(5) Секој од потписниците на договорот во кој е определена државната помош која се доделува на корисникот на зоната утврдени во ставот (2) од овој член, водат евиденција за доделената државна помош и во име на давателот на државна помош доставува годишен извештај до Комисијата за заштита на конкуренцијата еднаш годишно најдоцна до 31 март во тековната за претходната година.

Дел втори

ПОГОДНОСТИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО СЛОБОДНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗОНА

Даночни и царински ослободувања и враќање на данок на додадена вредност и акциза

Член 6

(1) Под условите и во границите утврдени во членот 5 од овој закон, корисникот на зоната како даночен обврзник подлежи на ослободувања од плаќање на:

1) данок на добивка во период од десет години од денот на донесувањето на решение за основање на здравствена установа, односно високообразовна установа од надлежен орган со што започнува вршењето на здравствената и/или високообразовната дејност во зоната;

2) персонален данок на доход на примањата по основ на платите на вработените лица, за период од десет години од првиот месец во кој корисникот на зоната ќе изврши исплата на плата, без разлика на бројот на вработените лица кај корисникот на зоната, под услови утврдени со овој закон.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, корисникот на зоната подлежи на ослободувања од плаќање на данок на добивка и персонален данок на доход на примањата по основ на платите на вработените лица, за период од 15 години доколку во зоната истиот корисник на зоната основа здравствена установа и високообразовна установа од областа на медицината, односно доколку истиот корисник на зоната во зоната врши истовремено и здравствена дејност и високообразовна дејност од областа на медицината.

(3) По исклучок од став (1) точка 2) и став (2) на овој член, корисникот на зоната не подлежи на ослободувања од плаќање на персонален данок на доход на примањата по основ на платите на докторите на медицина и/или професорите на медицинските факултети кои во последните пет години пред денот на вработувањето кај корисникот на зоната работеле во јавна или/и приватна здравствена установа основана во Република Македонија или се во редовен работен однос во јавна или/и приватна здравствена установа основана во Република Македонија.

Член 7

(1) При увоз на медицинска опрема, лекови, медицински потрошен материјал и медицински помагала, корисникот на зоната се ослободува од плаќање на данок на додадена вредност и царински давачки доколку истите се внесат во зоната и доколку се увезени од страна на корисник на зоната заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината.

(2) При увоз на добрата наменети за изградба на градежен објект, корисникот на зоната се ослободува од плаќање на данок на додадена вредност и увозни давачки доколку истите се внесат во зоната и доколку се увезени од страна на корисникот на зоната, а кои градежни објекти се во функција на вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината.

(3) При увоз на електрична енергија корисникот на зоната се ослободува од плаќање на данок на додадена вредност доколку истата се внесе во зоната и доколку се увезе од странство од страна и за потребите на корисникот на зоната заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината.

(4) При увоз на специјално опремени воздухоплови наменети за транспорт на пациенти, корисникот на зоната се ослободува од плаќање на данок на додадена вредност, увозни давачки и акциза доколку истите се увезат од страна на корисникот на зоната заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината.

(5) По исклучок од ставовите (1) и (4) од овој закон како опрема од овој член не може да се смета канцелариски мебел и опрема за канцеларии и други управни простории, како и патнички моторни возила и други моторни возила кои се користат и надвор од зоната.

(6) За остварување на правото на ослободување од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член, на царинскиот орган му се поднесува потврда за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акциза доколку истите се внесат во зоната и доколку се увезат од страна на корисник на зоната заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината.

(7) Потврдата од ставот (6) на овој член се издава на пропишан образец согласно став (11) на овој член, на барање на корисникот на зоната.

(8) Барањето од ставот (7) на овој член се поднесува на пропишан образец „Барање за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акциза (Б-СЗЗ)“, во три примероци до Министерство за здравство доколку предмет на увоз се добрата од ставовите (1), (3) и (4) на овој член, односно до Дирекцијата доколку предмет на увоз се добрата од ставот (2) на овој член и кон истото се приложуваат фактури или други комерцијални документи за купопродажба издадени од странскиот испорачател на корисникот на зоната.

(9) Надлежниот орган од ставот (8) на овој член, доколку утврди дека барањето од ставот (7) на овој член е соодветно потполнето, а фактурата или документот од ставот (8) на овој член се однесуваат на добра кои се наменети да се внесат во зоната каде увозник е корисникот на зоната заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината, ќе ја издаде потврдата од ставот (6) на овој член во рок од пет дена од денот на приемот на барањето.

(10) Доколку надлежниот орган од ставот (8) на овој член утврди дека барањето од ставот (7) на овој член не е соодветно потполнето или пак фактурата или документот од ставот (8) на овој член не се однесува на добра кои се наменети да се внесат во слободната здравствена зона каде увозник е корисникот на зоната заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината, за истото ќе го извести корисникот на зоната во писмена форма во рок од пет дена од денот на приемот на барањето и ќе му одреди рок за уредување на барањето. Доколку во утврдениот рок корисникот на зоната не го уреди барањето, надлежниот орган нема да ја издаде потврдата од ставот (6) на овој член и писмено ќе го извести корисникот на зоната.

(11) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (8) на овој член и формата и содржината на образецот на потврдата за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акциза од став (6) на овој член ги пропишува министерот за здравство, во согласност со министерот за финансии.

Член 8

(1) Доколку корисникот на зоната набави медицинска опрема, лекови, медицински потрошен материјал и медицински помагала, специјално опремени воздухоплови наменети за транспорт на пациенти, електрична енергија и вода од јавните системи за водоснабдување или користи телекомуникациски услуги, кои ќе бидат внесени во зоната и набавени заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината, на негово барање доставено до Министерство за здравство, ќе му се изврши враќање на данокот на додадена вредност, доколку е платена фактурата и доколку во истата е одделно искажан данокот на додадена вредност од страна на даночниот обврзник согласно со членот 53 од Закон за данок на додадена вредност.

(2) Доколку корисникот на зоната набави добра и услуги кои ќе бидат внесени во зоната или кон корисникот на зоната е извршен промет, заради изградба на градежен објект во зоната кој е во функција на вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината, на негово барање доставено до Дирекцијата, ќе му се изврши враќање на данокот на додадена вредност доколку е платена фактурата и доколку во истата е одделно искажан данокот на додадена вредност од страна на даночниот обврзник согласно со членот 53 од Закон за данок на додадена вредност.

(3) Барањата од ставовите (1) и (2) на овој член се поднесуваат на пропишан образец „Барање за враќање на данок на додадена вредност за слободна здравствена зона (БДДВ-СЗЗ)“ согласно став (8) на овој член. Кон барањето се приложуваат фактури и сметки во оригинал, како и доказ за извршено плаќање. Образецот на барањето се доставува во три примероци, од кои едниот по заверка за прием се враќа на корисникот на зоната.

(4) Надлежниот орган од ставовите (1) и (2) на овој член, доколку утврди дека барањето од ставот (3) на овој закон е соодветно потполнето, а фактурите и сметките се однесуваат на промети извршени кон корисникот на зоната за цели на вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината и истите се платени, еден примерок од барањето, заедно со своето позитивно мислење и документацијата, најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот на барањето ги доставува до Управата за јавни приходи.

(5) Доколку надлежниот орган од ставовите (1) и (2) на овој член утврди дека барањето од ставот (3) на овој член не е соодветно потполнето или пак не се доставени потребните документи во прилог на барањето, за истото ќе го извести корисникот на зоната во писмена форма најдоцна во рок од пет дена од денот на приемот на барањето и ќе му одреди рок за уредување на барањето. Доколку во дополнителниот рок корисникот на зоната не го уреди барањето, надлежниот орган ќе даде негативно мислење.

(6) По приемот на документите од ставот (3) на овој член, Управата за јавни приходи е должна да постапи по барањето најдоцна во рок од пет дена од денот на приемот на документите.

(7) За вратениот данок на додадена вредност од овој член, корисникот на зоната нема право на одбивка на претходен данок согласно со Законот за данок на додадена вредност.

(8) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот за здравство, во согласност со министерот за финансии.

Член 9

(1) Доколку корисникот на зоната изврши набавка на специјално опремени воздухоплови наменети за транспорт на пациенти, со цел истите да се внесат во зоната заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината, на барање на корисникот на зоната ќе му се изврши враќање на акцизата, доколку е платена фактурата.

(2) Барањето за остварување на правото за враќање на акцизата од ставот (1) на овој член се поднесува на пропишан образец „Барање за враќање на акциза за зоната (БА-СЗЗ)“ согласно со ставот (7) на овој член, кој се поднесува до Министерство за здравство. Кон барањето се приложуваат фактури и сметки во оригинал, како и доказ за извршено плаќање на акцизата.

(3) Барањето се доставува во три примероци од кои едниот по заверката за прием се враќа на корисникот на зоната.

(4) Министерство за здравство, доколку утврди дека барањето од став (2) на овој член е соодветно потполнето, а фактурите и сметките се однесуваат на набавката на специјално опремени воздухоплови наменети за транспорт на пациенти, со цел истите да се внесат во зоната заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината и истите се платени, еден примерок од барањето, заедно со своето позитивно мислење и документацијата, најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот на барањето ги доставува до Царинската управа.

(5) Доколку Министерство за здравство утврди дека барањето од ставот (2) на овој член, не е соодветно потполнето или пак не се доставени потребните документи во прилог на барањето, за истото ќе го извести корисникот на зоната во писмена форма најдоцна во рок од пет дена од денот на приемот на барањето и ќе му одреди рок за уредување на барањето. Доколку во дополнителниот рок корисникот на зоната не го уреди барањето, Министерството за здравство ќе даде негативно мислење.

(6) По прием на документите од ставот (4) на овој член, Царинската управа е должна да постапи по барањето најдоцна во рок од пет дена од денот на приемот на документите.

(7) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (2) на овој член ги пропишува министерот за здравство, во согласност со министерот за финансии.

Член 10

(1) За прометот кој е извршен кон корисникот на зоната заради изградба на градежен објект во зоната наменет за вршење на здравствена дејност или високообразовна установа од областа на медицината за кои корисникот на зоната е даночен должник согласно со членот 32 точка 4 од Законот за данокот на додадена вредност, корисникот на зоната е ослободен од данок на додадена вредност.

(2) За примена на ослободувањето од ставот (1) на овој член корисникот на зоната доставува известување на пропишан образец „Ивестување за ослободување од обврска за плаќање на данок на додадена вредност за слободна здравствена зона (ИДДВ –СЗЗ)“ согласно став (6) на овој член до Дирекцијата најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на фактурата. Кон известувањето се приложува и копија од фактурата.

(3) Известувањето од ставот (2) на овој член се доставува во три примероци од кои едниот по заверката за прием се враќа на корисникот на зоната.

(4) Дирекцијата, доколку утврди дека известувањето од став (2) на овој член е соодветно потполнето, а фактурата се однесува на промети за цели на изградба на градежен објект во зоната наменет за вршење на здравствена дејност или високообразовна установа од областа на медицината, ќе го извести корисникот на зоната со позитивно мислење во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето.

(5) Доколку Дирекцијата утврди дека известувањето од ставот (2) на овој член не е соодветно потполнето или пак фактурата не се однесува на промет за цели на изградба на градежен објект во зоната наменет за вршење на здравствена дејност или високообразовна установа од областа на медицината, за истото ќе го извести корисникот на зоната во писмена форма во рок од пет дена од денот на приемот на известувањето и ќе му одреди рок за уредување на известувањето. Доколку во дополнителниот рок изведувачот на градежните работи не го уреди известувањето, Дирекцијата ќе даде негативно мислење.

(6) Формата и содржината на образецот на известувањето од ставот (2) на овој член ги пропишува директорот на Дирекцијата, во согласност со министерот за финансии.

Член 11

(1) Ослободувањата и враќањето на данокот на додадена вредност, увозните давачки и акциза од членовите 7, 8, 9 и 10 од овој закон се однесуваат на период од десет години од денот на склучувањето на договорот за користење на зоната со Дирекцијата и донесува-

њето на решението за стекнување на статус на корисник на зоната, под условите и во границите утврдени во членот 5 од овој закон.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, корисникот на зоната подлежи на ослободувањата и враќањето на данокот на додадена вредност, увозните давачки и акциза од членовите 7, 8, 9 и 10 од овој закон, за период од 15 години доколку во зоната истиот корисник на зоната основа здравствена установа и високообразовна установа од областа на медицината, односно доколку истиот корисник на зоната во зоната врши истовремено и здравствена дејност и високообразовна дејност од областа на медицината.

(3) Видот на медицинската опрема, лековите, медицинскиот потрошен материјал, медицинските помагала, специјално опремени воздухоплови наменети за транспорт на пациенти, кои согласно членовите 7 и 8 од овој закон се ослободени од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност или од враќање на данокот на додадена вредност ги утврдува Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството за здравство.

Член 12

(1) Лековите, медицинските помагала и медицинскиот потрошен материјал увезен, односно набавен од страна на корисникот на зоната заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината не смеат да се отуѓуваат, да се даваат на користење на друг, да се позајмат или поинаку да се употребат за други цели, а не за оние за кои биле ослободени.

(2) Медицинската опрема не смее да се отуѓува, да се даде на користење на друг, да се позајми или поинаку да се употреби за други цели, а не за оние за кои биле ослободени, во рок од пет години од денот на увозот, односно од денот на набавката без да се плати данокот на додадена вредност, увозните давачки и акциза од членовите 7 и 8 од овој закон за кои корисникот на зоната остварил право на ослободување или му бил вратен данокот на додадена вредност или акцизата.

(3) Специјално опремените воздухоплови наменети за транспорт на пациенти не смеат да се отуѓуваат, да се дадат на користење на друг, да се позајмат или поинаку да се употребат за други цели, а не за оние за кои биле ослободени, во рок од пет години од денот на увозот, односно од денот на набавката без да се плати данокот на додадена вредност, увозните давачки и акциза од членот 7 став (4) и членот 9 од овој закон, за кои корисникот на зоната остварил право на ослободување или му бил вратен данокот на додадена вредност или акцизата.

(4) Добрата наменети за изградба на објекти не смеат да се отуѓуваат или да се употребат за други цели, а не за оние за кои биле ослободени.

(5) Доколку лековите, медицинските помагала, медицинскиот потрошен материјал, медицинската опрема, специјално опремените воздухоплови наменети за транспорт на пациенти и добрата наменети за изградба на градежни објекти бидат отуѓени, дадени на користење на друг, позајмени или употребени поинаку за други цели, а не за оние за кои биле ослободени, спротивно на ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член, корисникот на зоната ќе ги плати данокот на додадена вредност, увозните давачки и акцизата за кои остварил право на ослободување или му бил вратен данок на додадена вредност или акциза, во рок од еден месец од денот на склучување на договорот за купопродажба,

односно во рок од еден месец од денот на издавање на фактура. Во овој случај корисникот на зоната продолжува да врши здравствена и/или високообразовна дејност во зоната како корисник на зоната без право да користи државна помош и даночните и царинските олеснувања и ослободувања.

Царински ослободувања и олеснувања

Член 13

Под условите и во границите утврдени во членот 5 од овој закон, корисникот на зоната подлежи на царински ослободувања и олеснувања согласно со одредбите од овој закон.

Помош за обука

Член 14

(1) На корисникот на зоната кој обезбедува нови вработувања може да му се додели помош за оправданите инвестициски трошоци за обука во форма на посебна или општа обука на вработените.

(2) Посебна обука од ставот (1) на овој член е предвидена за стекнување на теоретско и практично знаење применливо за сегашните или идните работни места на установата којашто е корисник на зоната, а општа обука од ставот (1) на овој член е предвидена за стекнување на теоретско и практично знаење применливо за сегашните или идните работни места на установата корисник на зоната, но и за работни места во други установи или во други активности, а кое знаење значително ги зголемува можностите за вработување на лицето на обука.

(3) Помош за обука може да биде доделена на корисникот на зоната во износ во висина до 60% од оправданите инвестициски трошоци во случај на општа обука и во износ во висина до 25% од оправданите инвестициски трошоци во случај на посебна обука.

(4) Интензитетот на помошта од ставот (3) на овој член може да биде зголемен за:

- 10 процентни поени од оправданите инвестициски трошоци доколку обуката се врши на територијата на Република Македонија или

- 10 процентни поени од оправданите инвестициски трошоци, доколку обуката треба да ја искористат невработени лица кои активно бараат работа и инвалидизирани лица.

(5) Интензитетот на помошта од ставот (4) на овој член може да се кумулира.

(6) Оправданите инвестициски трошоци со цел за обука, согласно со ставот (1) од овој член се:

- лични трошоци за предавачот,
- патните трошоци и трошоци за сместување на предавачот и лицата кои се вклучени во обуката,
- други тековни трошоци како што се материјали и ситен инвентар директно поврзани со обуката,
- трошоците поврзани со амортизирањето на опремата во согласност со опсегот на нивната употреба, со цел за извршување на обуката,
- трошоците за упатство и советодавни услуги кои се однесуваат на обуката и
- лични трошоци на учесниците во обуката, како и општите индиректни трошоци (административни трошоци, закуп, режиски трошоци) до износот на вкупниот број на други оправдани инвестициски трошоци наведени во овој став на овој член.

(7) Под лични трошоци на ученици на обука се под-
бираат трошоците за времето кое учесниците навистина
го поминале на обуката, по одбивање на работни
часови.

Погодности за градење во зоната

Член 15

(1) Под условите и во границите утврдени во чле-
нот 5 од овој закон, корисникот на зоната е ослободен
од плаќање на надоместок за уредување на градежното
земјиште согласно со одредбите на Законот за градеж-
но земјиште.

(2) Владата на Република Македонија може да учес-
тува во трошоците за изградба на градежен објект за
корисник на зоната во висина и под критериуми ут-
врдени со Законот за технолошко индустриски развој-
ни зони.

(3) За исполнување на условите од ставот (2) на
овој член, на предлог на Агенцијата за странски инвести-
ции и промоција на извозот на Република Македони-
ја одлучува Владата на Република Македонија, во по-
стапка за доделување на државна помош утврдена во
членот 19 од овој закон.

(4) Дирекцијата, како оператор на зоната од име на
Владата на Република Македонија, е ослободена од
плаќање на надоместок за уредување на градежното
земјиште, согласно одредбите на Законот за градежно
земјиште.

(5) Корисникот на зоната има право да го земе под
закуп земјиштето во зоната за период до најмногу 99
години со месечна закупнина во висина од едно евро
во денарска противвредност за еден метар квадратен
земјиште.

(6) За давање под закуп на земјиштето согласно со
ставот (5) на овој член, договор за закуп склучуваат
Дирекцијата како орган кој управува со зоната од име
на основачот на зоната и корисникот на зоната, по
претходна согласност од Владата на Република Маке-
донија.

(7) Периодот на закуп на земјиштето за корисници-
та на зоната го определува Владата на Република Ма-
кедонија за секој поединечен случај.

(8) Корисникот на зоната е должен на доделеното
земјиште за користење да започне со градба во рок од
девет месеци од склучувањето на договорот за закуп
на земјиштето, а најдоцна за 24 месеца од денот на потпи-
шувањето на договорот за закуп на земјиштето да завр-
ши со градбата и да почне со вршење на здравствена-
та и/или високообразовната дејност од областа на ме-
дицината.

(9) Дирекцијата, по претходна согласност од Владата
на Република Македонија, еднострано го раскинува
договорот за закуп на земјиштето доколку корисникот
на зоната во рок од девет месеца од денот на потпишу-
вањето на договорот за закуп на земјиштето не започне
со градба на градежниот објект и ако во рок од 24 ме-
сеца од денот на потпишувањето на договорот за закуп
на земјиштето не започне со вршење на здравствената
дејност и/или високообразовната дејност од областа на
медицината. Во овој случај не се враќаат средствата
уплатени од корисникот на зоната за закуп на земјиш-
тето за периодот од склучувањето до раскинувањето на
овој договор, а корисникот на зоната е должен да ги
плати увозните давачки и даноците за кои остварил
право на ослободување или му бил вратен данокот на
додадена вредност или акцизата во периодот од склу-
чувањето до раскинувањето на договорот за закуп на
земјиштето.

(10) Постапката за давање под закуп на земјиштето
во зоната се спроведува согласно со Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони.

(11) За објектите во слободните здравствени зони
Владата на Република Македонија може да склучи до-
говор за воспоставување на јавно приватно партнер-
ство, на предлог на Министерството за здравство, Ми-
нистерството за финансии или на Министерството за
економија, во прилог на кој е доставено образложено и
документирано мислење.

(12) Предлогот за поведување на постапка за доде-
лување на договор за воспоставување на јавно приват-
но партнерство доставен до Владата од некое од Ми-
нистерствата од ставот (11) на овој член, задолжително
е пропратен со мислења од останатите две министер-
ства.

(13) Постапката за доделување на договор за вос-
поставување на јавно приватно партнерство се спрове-
дува согласно со Законот за концесии и јавно приват-
но партнерство.

Издавање на одобрението за градење и одобрението за употреба на градежните објекти

Член 16

(1) Одобрението за градење и одобрението за упот-
реба на градежните објекти во зоната наменети за
вршење на здравствена дејност или високообразовна
установа од областа на медицината, Дирекцијата ги из-
дава во постапка и во рок утврдени со Законот за тех-
нолошки индустриски развојни зони.

(2) Во однос на условите за издавање на одобрение
за градење и одобрение за употреба за градежните об-
јекти во зоната наменети за вршење на здравствена деј-
ност или високообразовна установа од областа на ме-
дицината кои ги градат корисниците во зоните соод-
ветно се применуваат одредбите од Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони.

Основање на здравствена установа во зоната

Член 17

(1) Министерството за здравство донесува решение
со кое одобрува основање на здравствена установа во
зоната и дава времена дозвола за работа на здравстве-
ната установа во зоната, по што го оценува исполнува-
њето на условите во однос на просторот, опремата и
стручниот кадар потребни за основање на здравствена
установа согласно прописите за здравствената заштита.
Времената дозвола за работа на здравствената установа
во зоната се издава за период од една година од денот
на нејзиното издавање.

(2) Врз основа на решението од ставот (1) на овој
член се врши времен упис на здравствената установа
во Централниот регистар на Република Македонија
(здравствена установа во основање).

(3) Доколку во периодот од една година од денот на
издавањето на времената дозвола за работа на здрав-
ствената установа во зоната, здравствената установа не
ги исполни условите во однос на просторот, опремата
и стручниот кадар потребни за основање на здравстве-
на установа согласно прописите за здравствената заш-
тита, времената дозвола престанува да важи и се брише
времениот упис на здравствената установа во Централ-
ниот регистар на Република Македонија.

(4) Министерството за здравство донесува решение
со кое дава трајна дозвола за работа на здравствената
установа во зоната по исполнување на условите во од-
нос на просторот, опремата и стручниот кадар потреб-
ни за основање на здравствена установа согласно про-
писите за здравствената заштита.

(5) Решението со кое Министерството за здравство одобрува основање на здравствена установа во зоната и дава временна дозвола за работа на здравствената установа во зоната престанува да важи доколку Министерството за здравство утврди дека не се исполнети условите во однос на просторот, опремата и стручниот кадар потребни за основање на здравствена установа.

(6) Во случајот од ставот (5) на овој член, како и во случај ако престане да важи решението со кое се дава трајна дозвола за работа на здравствената установа во зоната, престанува да важи решението за доделување на државна помош и решението за стекнување статус на корисник на зоната и се раскинуваат договорот за закуп на земјиштето во зоната и договорот за користење на зоната. Во овој случај корисникот на зоната е должен да ги плати увозните давачки и даноците за кои остварил право на ослободување или му бил вратен данок на додадена вредност или акциза во периодот од склучувањето до раскинувањето на договорот за закуп на земјиштето.

(7) Трошоците за постапката за основање на здравствена установа во зоната паѓаат на товар на Министерството за здравство.

Поведување на постапка за доделување на државна помош

Член 18

(1) Договор за доделување на државна помош може да се склучи само под услов ако корисникот на зоната на кој ќе му се додели државна помош до Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија или до Дирекцијата или до министрите без ресор задолжени за привлекување на странски инвестиции, достави писмо за намери, документи за основање на здравствена и/или високообразовна установа од областа на медицината во Република Македонија и деловен план.

(2) Деловниот план од ставот (1) на овој член се состои од следниве елементи:

- опис на здравствената установа и/или високообразовната установа од областа на медицината и на здравствената дејност и/или високообразовната дејност од областа на медицината планирана да се врши во зоната,

- ревидирани финансиски извештаи за последните три години на домашното правно лице, односно консолидирани и/или ревидирани финансиски извештаи за последните три години на странското правно лице кое е основач на здравствената и/или високообразованата установа од областа на медицината,

- локација и површина на бараната земјишна парцела,

- период на започнување и завршување на градбата и период на започнување на здравствената дејност и/или високообразовната дејност,

- вкупен износ на инвестицијата,

- вкупен број на нови вработувања, квалификации на вработените, динамика на вработување за период од десет години,

- план на приходи и добивка за период од десет години и

- план за идно проширување на дејноста.

Одлука и договор за доделување на државна помош

Член 19

(1) Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија или Дирекцијата или министрите без ресор задолжени за привлекување на странски инвестиции во рок од десет дена од доста-

вувањето на деловниот план од страна на корисникот на зоната, до Владата на Република Македонија го доставува деловниот план од членот 18 став (2) од овој закон со предлог за доделување на државна помош.

(2) Владата на Република Македонија одлучува за доделување на државна помош на корисникот на зоната со донесување на решение во рок од 30 дена од денот на доставувањето на предлогот од ставот (1) на овој член од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија или Дирекцијата или министрите без ресор задолжени за привлекување на странски инвестиции, врз основа на кое корисникот на зоната се стекнува со право на државна помош и со кое се утврдува видот на државната помош што се доделува.

(3) Врз основа на решението за доделување на државна помош од ставот (2) на овој член, се склучува договор за доделување на државна помош во кој е определена државната помош која се доделува на корисникот на зоната, согласно со членот 5 став (2) од овој закон.

(4) Решението за доделување на државна помош од ставот (2) на овој член се укинува и договорот за доделување на државна помош од став (3) на овој член се раскинува доколку договорот за користење на зоната е раскинат и решението за стекнување статус на корисник на зоната е укинато согласно со членот 30 од овој закон.

Услови за остварување на право на државна помош

Член 20

(1) Кога корисник на зоната и основач на здравствена установа или високообразовна установа од областа на медицината кој спроведува почетна инвестиција е домашно правно лице кое во слободната здравствена зона основа здравствена и/или високообразовна установа од областа на медицината, има право на државна помош во следните случаи:

1) ако во зоната врши нов вид на дејност различна од дејноста што ја врши надвор од зоната, а не ја пренесува дејноста од друго подрачје на Република Македонија во зоната или

2) ако во последните три години пред доставувањето на барањето за доделување на државна помош не вршел здравствена и/или високообразовна дејност надвор од зоната.

(2) Кога корисник на зоната и основач на здравствена установа или високообразовна установа од областа на медицината кој спроведува почетна инвестиција е странско или домашно правно лице, има право на државна помош во следниве случаи:

- правното лице кое е основач на здравствената установа, односно на високообразовната установа од областа на медицината нема ненамирени пристигнати даночни и/или царински обврски и

- над правното лице кое е основач на здравствената установа, односно на високообразовната установа од областа на медицината не е отворена стечајна постапка или постапка за ликвидација.

Постапка за остварување на даночни ослободувања и олеснувања

Член 21

(1) За остварување на даночни ослободувања и олеснувања утврдени во членот 6 ставови (1) и (2) од овој закон, корисникот на зоната поднесува даночно барање до надлежниот даночен орган преку Дирекцијата до 31 март наредната година за претходната година.

(2) Согласно со ставот (1) на овој член корисникот на зоната е должен кон даночното барање за остварување на даночните ослободувања и олеснувања да приложи:

- 1) договор за користење на зоната;
- 2) решение за стекнување на статус на корисник на зоната, донесено од Дирекцијата;
- 3) трајна дозвола за работа на здравствената установа, односно одлука за основање на високообразовната установа од надлежен орган со што започнува вршењето на здравствената и/или високообразовната дејност во зоната;
- 4) договори за вработување на лица во здравствена-та и/или високообразовната дејност од областа на медицината во зоната.
- 5) годишна сметка и даночен биланс за предходната година заедно со образец СПД – Структура на приходите по дејности на корисникот на зоната;

6) доказ од Централниот регистар на Република Македонија за тековна состојба на бонитетот на корисникот на зоната;

7) уверение издадено од надлежен орган дека корисникот на зоната нема пристигнати, а ненамирени даночни и царински обврски и

8) уверение издадено од надлежен орган дека над корисникот на зоната не е отворена стечајна постапка или постапка за ликвидација.

(3) Документите од ставот (2) на овој член не смеат да бидат постари од шест месеца, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од надлежен орган.

(4) Ако надлежниот даночен орган се сомнева во документите од ставот (2) на овој член, тој може да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите.

(5) Доколку се исполнети условите од членот 20 од овој закон, врз основа на решение за дозволеност за доделување државна помош донесена од Комисијата за заштита на конкуренцијата, надлежниот даночен орган донесува решение за соодветно даночно ослободување и олеснување во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето и го доставува до Дирекцијата и Министерството за здравство во рок од осум дена од денот на донесувањето.

Дел трети

УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ СЛОБОДНА ЗДРАВСТВЕНА ЗОНА

Просторни услови за основање слободна здравствена зона

Член 22

(1) Зоната се основа на подрачје за кое е донесен урбанистички план или соодветна урбанистичко-планска документација предвидена согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

(2) Пред започнување на постапка за донесување на планска документација со која ќе се предвиди слободната здравствена зона, Дирекцијата доставува писмено известување до единицата на локалната самоуправа на чие подрачје се предвидува основање на зоната, која во рок од 15 дена по приемот на известувањето доставува мислење до Дирекцијата.

(3) Слободна здравствена зона може да се основа доколку целото земјиште е во сопственост на Република Македонија.

(4) По донесување на урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација, Владата на Република Македонија на предлог на Дирекцијата донесува одлука за основање на зоната.

Општи услови за основање слободна здравствена зона

Член 23

(1) Зоната се основа ако:

1) се обезбедени просторни, инфраструктурни, еколошки, енергетски, технички и други услови за вршење дејност во зоната и

2) основачот на зоната обезбеди средства за основање на зоната.

(2) Условите за основање на зоната од ставот (1) на овој член ги обезбедува Дирекцијата во име на основачот на зоната.

Дел четврти

ПОСТАПКА ЗА ОСНОВАЊЕ СЛОБОДНА ЗДРАВСТВЕНА ЗОНА

Основач на слободна здравствена зона

Член 24

(1) Владата на Република Македонија донесува одлука за основање на слободна здравствена зона, на предлог на еден од следните органи: Министерство за здравство, Министерство за економија, Министерство за финансии, Дирекција за технолошки индустриски развојни зони, Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија или министер без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции.

(2) Работите во врска со основање, управување и развој на зоните во име на Владата на Република Македонија ги врши Дирекцијата.

Одлука за основање слободна здравствена зона

Член 25

Одлуката за основање на слободна здравствена зона од членот 24 став (1) на овој закон содржи:

- 1) назив на основачот на зоната;
- 2) назив на зоната;
- 3) подрачје на зоната;
- 4) дејностите што се вршат во зоната и
- 5) период за кој се основа зоната.

Измена на слободна здравствена зона

Член 26

(1) Секоја измена на зоната се врши на начин и постапка за основање зона.

(2) Под измена во смисла на ставот (1) од овој член се смета:

- 1) територијална измена на веќе одобрената зона;
- 2) промена на локација на зоната и
- 3) промена на период за кој се основа зоната.

(3) За измената, во смисла на ставот (1) од овој член, Дирекцијата е должна да ја започне постапката во рок од 30 дена од моментот на настанување на измената.

Одделување и уредување на просторот на слободната здравствена зона

Член 27

(1) Дирекцијата е должна да го загради, уреди и означи просторот на зоната.

(2) По исклучок на ставот (1) на овој член, корисникот на зоната е должен да го загради, уреди и означи просторот на зоната и да обезбеди без надоместок простории потребни за работа на Дирекцијата.

(3) Зоната треба да биде уредена така што влегувањето и излегувањето на лицата, транспортните средства и стоката во и од зоната е можно само преку определени влезови, односно излези.

(4) Оградата, влезовите и излезите на зоната треба да бидат прописно уредени, обезбедени и осветлени.

(5) Поблиските критериуми и начинот на уредување на зоната од овој член ги пропишува директорот на Дирекцијата.

Критериуми што треба да ги исполни корисникот на зоната

Член 28

(1) Правото да врши дејност во зоната корисникот на зоната го стекнува врз основа на договор за користење на зоната, склучен за период од најмалку десет години со Дирекцијата и решение за стекнување на статус на корисник на зоната донесено од Дирекцијата. Договорот за користење на зоната се склучува за период од најмалку 15 години доколку во зоната истиот корисник на зоната основа здравствена установа и високообразовна установа од областа на медицината, односно доколку истиот корисник на зоната во зоната врши истовремено и здравствена дејност и високообразовна дејност од областа на медицината.

(2) Договор за користење на зоната од ставот (1) на овој член заради вршење на здравствена дејност Дирекцијата склучува со правното лице кои ги исполнува следните критериуми:

- да има склучено најмалку еден договор со фонд за здравствено осигурување од државата во која се наоѓа неговото седиште и/или од друга држава членка на Европската Унија или земја членка на ОЕЦД, кој овозможува обезбедување на здравствени услуги во Република Македонија за државјаните на државите со чиј фонд е склучен договорот,

- во периодот за кој е склучен договорот за користење на зоната (најмалку десет, односно најмалку 15 години), да воведо најмалку една нова здравствена метода или постапка за превенција, дијагностика и лекување на болестите и повредите и рехабилитација кои до моментот на склучувањето на договорот за користење на зоната не се користеле во здравствениот систем на Република Македонија во согласност со членот 30 став (7) од овој закон,

- да врши здравствена дејност или високообразовна дејност заснована на нови, напредни и високи технологии или со нивна примена,

- да е акредитирана од Меѓународната заедничка комисија (JCI-Joint Commission International) или од корпорацијата ДНВ здравствена заштита (DNV Healthcare Inc.-Det Norske Veritas Healthcare), доколку правното лице е здравствена установа,

- да го зголемува вработувањето во Република Македонија,

- да има склучено најмалку еден договор со јавна здравствена установа од Република Македонија за користење на нејзини здравствени услуги што здравствената установа основана во зоната не ги врши, а за кои имаат потреба нивните пациенти и

- да склучи меморандум за соработка со Министерството за здравство со кој ќе овозможи континуирано стручно усовршување на здравствените работници и здравствените соработници вработени во јавните здравствени установи во Република Македонија за тие да стекнат директно практично искуство, со организирање и спроведување на обуки без наплата на надоместок за одржаните обуки.

(3) Договор за користење на зоната од ставот (1) на овој член заради вршење на високообразовна дејност од областа на медицината, Дирекцијата склучува со правни лица кои ги исполнуваат следните критериуми:

- да овозможи наставно-научниот кадар од високообразовната установа основана во зоната да одржува предавања и на јавните високообразовни установи во Република Македонија,

- да склучи меморандум за соработка со Владата на Република Македонија со кој ќе овозможи висината на средствата за партиципација на студентите чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија да изнесува 50% од најниската цена што ја наплаќа високообразовната установа основана во зоната, и

- наставата на високообразовната установа да ја изведуваат професори од кои најмалку половина се предавачи на еден од 100-те највисоко рангирани факултети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џиао Тонг универзитет (Shanghai Ranking - Academic Ranking of World Universities) во делот на медицината, согласно наставната програма и учебниците од еден од универзитетите што се рангирани меѓу првите 10 на Шангајскиот Џиао Тонг универзитет (Shanghai Ranking - ARWU -Academic Ranking of World Universities) во делот на медицината,

- да го зголемува вработувањето во Република Македонија и

- да се рангирани на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џиао Тонг универзитет (Shanghai Ranking - Academic Ranking of World Universities).

(4) Министерството за здравство утврдува дали се исполнети условите од ставот (2) на овој член, а исполнетоста на условите од ставот (3) на овој член ја утврдуваат Министерството за здравство и Министерството за образование и наука, по што ја известуваат Владата на Република Македонија и Дирекцијата за степенот на исполнетост на условите.

(5) Правното лице стекнува статус на корисник на зоната врз основа на решение за стекнување статус на корисник на зоната на Дирекцијата, донесено откако правното лице заради користење на слободната здравствена зона со основачот на слободната здравствена зона склучило договор за закуп на земјиштето во зоната и договор за користење на зоната.

(6) Решението за стекнување статус на корисник на зоната од ставот (5) на овој член, Дирекцијата го донесува по претходно добиено известување за степенот на исполнетост на условите од Министерството за здравство, склучен договор за користење на зоната меѓу Дирекцијата и корисникот на зоната.

(7) Право да го раскине договор за користење на зоната од ставот (1) на овој член имаат Дирекцијата од име на Владата на Република Македонија и корисникот на зоната.

(8) Доколку корисникот на зоната го раскине договорот за користење на зоната од ставот (1) на овој член пред истекот на периодот од десет години, односно 15 години, во рок од еден месец од денот на раскинувањето на договорот за користење на зоната ќе врати дел од средствата со кои Република Македонија учествувала во трошоците за изградба на градежен објект за корисникот на зоната согласно со членот 15 од овој закон, во износ со висина кој е пропорционален на должината на периодот кој преостанува до истекот на периодот од 10 години.

(9) Корисникот на зоната е должен до Дирекцијата, како оператор на зоната од име на Владата на Република Македонија, да доставува годишен извештај за работењето за претходната година најдоцна до 31 март во тековната година за информирање. Дирекцијата го доставува годишниот извештај до Министерството за здравство, Министерството за образование и наука и Министерството за финансии на мислење во рок од три дена од денот на приемот на годишниот извештај, кои се должни да достават мислење во рок од 15 дена од денот на приемот на годишниот извештај на мислење. Дирекцијата го доставува годишниот извештај до Владата на Република Македонија најдоцна до 30 април во тековната година на разгледување и усвојување.

(10) Годишниот извештај од ставот (9) на овој член содржи податоци особено за обемот на услугите остварени во зоната, квантитативно и вредносно и бројот на остварените вработувања во извештајниот период, по квалификациона структура.

(11) Формата и содржината на годишниот извештај од ставот (9) на овој член ги пропишува министерот за здравство во согласност со министерот за финансии.

(12) Дирекцијата е должна да го извести корисникот на зоната најдоцна 15 дена пред истекот на рокот за обврската за доставување на годишниот извештај од ставот (10) на овој член.

(13) Решението за стекнување статус на корисник на зоната од ставот (5) на овој член, Дирекцијата го укинува во следните случаи:

1) ако корисник на зоната не работи согласно овој закон;

2) ако е донесена правосилна судска пресуда со која се забранува на корисникот на зоната вршење на здравствена или високообразовна дејност;

3) доколку се утврди дека корисникот на зоната во неговото барање за склучување договор за закуп на земјиште во зоната и/или во неговото барањето за склучување на договор за користење на зоната прикажал неточни податоци или приложил неверодостојни документи;

4) корисникот на зоната го раскине договорот за користење на зоната пред истекот на периодот од најмалку десет години од денот на склучувањето на договорот за користење на зоната, и

5) доколку корисникот на зоната не започне со работа во зоната во согласност со одредбите од овој закон.

(14) Решението со кое се укинува решението за стекнување статус на корисник на зоната, Дирекцијата по службена должност го доставува до Владата на Република Македонија, царинскиот орган, надлежниот даночен орган и до Министерството за здравство.

(15) Против решението за укинување на решението за стекнување статус на корисник на зоната, корисникот на зоната како незадоволна странка може да поведе управен спор пред надлежен суд.

Услови за користење на слободната здравствена зона

Член 29

(1) Дирекцијата донесува правила (во натамошниот текст: правила на основачот), за условите под кои се користи просторот на зоната за вршење дејност, го уредува внатрешниот ред, пропишува одделни мерки за заштита на животната средина и природата и донесува тарифник за извршените услуги на корисниците во зоната.

(2) Правилата на основачот не смее да се во спротивност со законите и другите прописи во Република Македонија, како и со меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија.

(3) Основачот на зоната е должен на секој нејзин корисник да му овозможи подеднакви услови за вршење на дејноста во зоната.

(4) Правилата и тарифникот на основачот од ставот (1) на овој член се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

Дел петти

ЗДРАВСТВЕНИ И ДРУГИ УСЛУГИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ДАВААТ И ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО СЛОБОДНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗОНА И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА НИВНО ВРШЕЊЕ

Здравствени дејности што се вршат во слободната здравствена зона

Член 30

(1) Корисникот на зоната има право и обврска да основа здравствена установа за вршење здравствена дејност на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита за вршење на специјалистичко-консултативна и болничка здравствена дејност и за вршење на здравствени услуги кои бараат стручен, организациски и технолошки сложен и мултидисциплиниран здравствен третман, под услови и во постапка утврдена со овој закон и прописите кои ја уредуваат областа на здравствената заштита во Република Македонија.

(2) Право да основа приватна здравствена установа на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита од ставот (1) на овој член има странско и домашно правно лице.

(3) Правното лице од ставот (2) на овој член (во натамошниот текст: здравствена установа во зоната) има право на државна помош ако има склучено најмалку еден договор со фонд за здравствено осигурување од државата во која се наоѓа неговото седиште и/или од друга држава членка на Европската Унија или земја членка на ОЕЦД, кој овозможува обезбедување на здравствени услуги во Република Македонија за државјаните на државите со чиј фонд е склучен договорот.

(4) Здравствената установа во зоната и Фондот за здравствено осигурување на Македонија имаат право да склучат договор за давање на здравствени услуги само за нови здравствени методи или постапки кои не се користат во Република Македонија.

(5) Новите здравствени методи или постапки од ставот (4) на овој член за кои здравствената установа во зоната може да склучи договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги утврдува Фондот за здравствено осигурување на Македонија со одлука, по претходна согласност со Министерството за здравство.

(6) Како нови здравствени методи или постапки кои не се користат во Република Македонија во смисла на ставот (4) на овој член се сметаат здравствените методи или постапки за превенција, дијагностика и лекување на болестите и повредите и рехабилитација кои до моментот на склучувањето на договорот за користење на зоната од членот 28 став (1) од овој закон не се користеле во здравствениот систем на Република Македонија.

(7) Секое воведување на нови здравствени методи или постапки во смисла на ставот (6) на овој член подлежи на претходно одобрување од Министерството за здравство, врз основа на анализа дали до моментот на склучувањето на договорот за користење на зоната, здравствената метода и/или здравствената постапка предложена од правното лице од ставот (2) на овој член се користи во здравствениот систем на Република Македонија.

(8) Здравствената установа во зоната има право да склучи договор за користење на здравствените услуги на јавните здравствени установи во Република Македонија. Здравствените работници вработени во јавните здравствени установи во Република Македонија овие здравствени услуги ги даваат како дополнителна дејност согласно прописите од областа на здравствената заштита.

(9) Право да ги користат здравствените услуги на здравствената установа во зоната имаат странски државјани и државјани на Република Македонија.

(10) Државјаните на Република Македонија здравствените услуги на здравствената установа во зоната ги плаќаат со лични средства, освен за здравствените услуги за кои здравствената установа во зоната има склучено договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

(11) Цените на здравствените услуги за државјаните на Република Македонија кои услугите ги плаќаат со лични средства и за државјаните на соседните држави со кои граничи Република Македонија се до 30% повисоки од највисоките цени на здравствените услуги на приватните здравствени установи во Република Македонија.

(12) Ценовникот на здравствените услуги за државјаните на Република Македонија кои услугите ги плаќаат со лични средства и за државјаните на соседните држави со кои граничи Република Македонија го утврдува Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за здравство и министерот за финансии.

(13) Цената на здравствената услуга извршена за државјаните на Република Македонија кои услугите ги плаќаат со лични средства и за државјаните на соседните држави со кои граничи Република Македонија е составена од две компоненти и тоа надоместок за здравствената установа во зоната и приход за Буџетот на Република Македонија.

(14) Приходот за Буџетот на Република Македонија изнесува 50% од цената на здравствената услуга извршена за државјаните на Република Македонија кои услугите ги плаќаат со лични средства и за државјаните на соседните држави со кои граничи Република Македонија.

(15) Одредбите од ставовите (11), (12), (13) и (14) на овој член се применуваат и кога здравствената установа во зоната е носител на лиценца за вршење на здравствената дејност во мрежата на здравствени установи, доделена согласно прописите од областа на здравствената заштита. Во овој случај цената на здравствените услуги за кои здравствената установа во зоната е носител на лиценца ја утврдува Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за здравство и министерот за финансии и истата е составена од две компоненти и тоа надоместок за здравствената установа во зоната и приход за Буџетот на Република Македонија кој изнесува 50% од цената на здравствената услуга.

(16) Државјаните на Република Македонија кои здравствените услуги на здравствената установа во зоната ги плаќаат со лични средства согласно со ставот (10) на овој член, немаат право да бараат од Фондот за здравствено осигурување на Македонија надомест на трошоците направени за користената здравствена услуга.

Услуги на комплементарна и алтернативна медицина и на бањско-климатско лекување со сместување и физикална медицина и рехабилитација што се даваат во слободната здравствена зона

Член 31

(1) Корисникот на зоната има право да дава услуги на комплементарна и алтернативна медицина под услови и на начин утврден со прописите кои ја уредуваат областа на комплементарната и алтернативната медицина.

(2) Корисникот на зоната има право да дава здравствени услуги на бањско-климатско лекување со сместување и физикална медицина и рехабилитација.

(3) Корисникот на зоната од ставот (2) на овој член има право на државна помош ако има склучено најмалку еден договор со фонд за здравствено осигурување од државата во која се наоѓа неговото седиште и/или од друга држава членка на Европската Унија или земја членка на ОЕЦД, кој овозможува обезбедување на здравствени услуги во Република Македонија за државјаните на државите со чиј фонд е склучен договорот.

(4) Корисникот на зоната од ставот (2) на овој член може да склучи со Фондот за здравствено осигурување на Македонија, договор за давање на здравствени услуги на бањско-климатско лекување со сместување и физикална медицина и рехабилитација согласно прописите што ја регулираат областа на здравствената заштита, а со Министерството за труд и социјална политика договор за упатување на пензионираните лица на бањско-климатско лекување со сместување и физикална медицина и рехабилитација согласно програмата за бањско климатска рекреација на корисниците на пензија.

(5) Корисникот на зоната од ставот (2) на овој член има обврска да воведо посебни програми за бањско-климатско лекување со сместување и физикална медицина и рехабилитација, а особено за деца или за болни од церебрална парализа или за болни од цистична фиброза.

(6) Право да ги користат здравствените услуги од ставот (2) на овој член имаат државјани на Република Македонија и странски државјани.

(7) Корисникот на зоната од ставот (2) на овој член како даночен обврзник подлежи на ослободувања од плаќање на:

1) данок на добивка во период од десет години од денот на донесувањето на решение за основање на здравствената установа, со што започнува вршењето на здравствената и/или високообразовната дејност во зоната.

2) персонален данок на доход на примањата по основ на платите на вработените лица, за период од десет години од првиот месец во кој корисникот на зоната ќе изврши исплата на плата, без разлика на бројот на вработените лица кај корисникот на зоната, под услови утврдени со овој закон.

(8) При увоз на медицинска опрема и/или добра наменети за изградба на градежен објект, корисникот на зоната од ставот (2) на овој член се ослободува од плаќање на данок на додадена вредност и царински давач-

ки доколку истите се внесат во зоната и доколку се увезени од страна на корисник на зоната заради давање на здравствените услуги од ставот (2) на овој член. Ослободувањето од плаќање на данок на додадена вредност и царински давачки ќе се изврши согласно со членот 7 ставови (6), (7), (8), (9), (10), (11) од овој закон.

(9) Доколку корисникот на зоната набави медицинска опрема, која ќе биде внесена во зоната и набавена заради давање на здравствените услуги од ставот (2) на овој член и/или доколку корисникот на зоната набави добра и услуги кои ќе бидат внесени во зоната или кон корисникот на зоната е извршен промет заради изградба на градежен објект во зоната кој е во функција на давање на здравствените услуги од ставот (2) на овој член, на негово барање доставено до Министерство за здравство, ќе му се изврши враќање на данокот на додадена вредност, доколку е платена фактурата и доколку во истата е одделно искажан данокот на додадена вредност од страна на даночниот обврзник согласно со членот 53 од Закон за данок на додадена вредност. Враќањето на данокот на додадена вредност ќе се изврши согласно со членот 8 ставови (3), (4), (5), (6), (7) и (8) од овој закон.

(10) Владата на Република Македонија може да учествува во трошоците за изградба на градежен објект за корисник на зоната од ставот (2) на овој член под критериумите утврдени со Законот за технолошки индустриски развојни зони.

(11) На корисникот на зоната од ставот (2) на овој член кој обезбедува нови вработувања може да се додели помош за оправданите инвестициски трошоци за обука во форма на посебна или општа обука на вработените согласно со членот 14 од овој закон.

Обем на средства и начин на обезбедување на одржливо ниво на финансирање на дејноста

Член 32

Основачот на здравствената установа во елаборатот за основање на установата особено го определува обемот на средства и начинот на обезбедување на одржливо ниво на финансирање на дејноста за период од десет години и приложува банкарска гаранција во износ еднаков на обемот на средствата определен во елаборатот. Гаранцијата се користи за континуирано вршење на услугите во период од најмалку 10 години и/или за надоместување на штета што може да биде предизвикана на корисниците на услугите ако установата престане со работа. Гаранцијата треба да е издадена од банка која во последните три години има позитивно мислење од извршена ревизија на финансиските извештаи согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ). Гаранцијата треба да е наплатива безусловно и на прв повик.

Простор, опрема и кадар за основање на приватна здравствена установа во зоната

Член 33

(1) Корисникот на зоната за да основа здравствена установа во зоната треба да обезбеди исполнување на критериумите во поглед на просторот, опремата и стручниот кадар утврдени согласно со закон и пропишани со подзаконските прописи за здравствената заштита во Република Македонија како минимални стандарди.

(2) Здравствената установа во зоната, покрај минималните стандарди од ставот (1) на овој член, обезбедува стандарди во поглед на просторот, опремата и стручниот кадар, како и во поглед на лековите, медицинските помагала и медицинскиот потрошен материјал што се користат при давање на здравствената услуга, што се еквивалентни и/или соодветни на стандардите на Меѓународната заедничка комисија (JCI-Joint Commission International) или стандардите на корпорацијата ДНВ здравствена заштита (DNV Healthcare Inc.-Det Norske Veritas Healthcare) и повисоки од стандардите утврдени согласно со закон и пропишани со подзаконските прописи за здравствената заштита, прописите за лековите и медицинските помагала и за задолжителното здравствено осигурување во Република Македонија.

(3) Државјаните на Република Македонија немаат право да бараат од Фондот за здравствено осигурување на Македонија надомест на трошоците за користење на повисоките стандарди од ставот (2) на овој член кога корисникот здравствени услуги на здравствената установа во зоната, за кои установата има склучено договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

(4) Корисникот на зоната кој основа здравствена установа на терцијарно ниво покрај критериумите за вршење на здравствената дејност, обезбедува простор, опрема и кадар за изведување на високообразовна дејност, за стручно оспособување и усовршување на здравствените работници и здравствени соработници, како и за научно-истражувачка дејност во областа на медицината, односно стоматологијата согласно прописите за здравствената заштита и за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина, како и прописите од областа на високото образование и научно-истражувачката дејност на Република Македонија.

(5) При проектирањето на објектите наменети за вршење на здравствена дејност, корисникот на зоната користи меѓународни стандарди за проектирање на здравствените објекти, за пристапност и за вентилирање на здравствените објекти.

(6) Во една болничка соба се згрижуваат најмногу двајца пациенти што претставува стандардна болничка соба.

(7) Здравствената установа во зоната е должна да користи нови, напредни и високи здравствени технологии и опрема во укажувањето на здравствената заштита.

Стручен кадар во здравствената установа во зоната

Член 34

Во здравствените установи во зоната, здравствената дејност ја вршат доктори на медицина кои се странски државјани и државјани на Република Македонија, при што докторите на медицина кои се странски државјани работеле најмалку пет години непрекинато како специјалисти во една од земјите членки на Европската Унија од групата ЕУ-15 или во земја членка на ОЕЦД и нивниот број да не е помал од 30% од вкупниот број на работно ангажирани доктори на медицина кои ја вршат здравствената дејност во здравствената установа во зоната.

Основање на високообразовна установа во зоната

Член 35

(1) Корисникот на зоната има право да основа приватна високообразовна установа од областа на медицината (во натамошниот текст: високообразовната установа) согласно со општите и посебните услови и во по-

стапка утврдена со прописите од областа на високото образование, врз основа на мислење од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование и одобрение од Владата на Република Македонија, заради реализација на академски студии и стекнување образование во три циклуси на високото образование.

(2) Студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии на високообразовната установа од ставот (1) на овој член се оформуваат согласно со нормативи, стандарди и методологија кои се прифатени на единствениот европски простор за високо образование така што овозможуваат споредливост со програмите на високообразовните установи во тој простор.

(3) На високообразовната установа од ставот (1) на овој член наставата за целосната студиска програма се изведува и се полага на англиски јазик.

(4) На високообразовната установа од ставот (1) на овој член наставата ја изведуваат професори од кои најмалку половина се предавачи на еден од врвните 100 високообразовни установи од областа на медицинските науки во светот, рангирани на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џиао Тонг универзитет (Shanghai Ranking - Academic Ranking of World Universities) во делот на медицината, согласно со наставната програма и учебниците од еден од врвните десет високообразовни установи од областа на медицинските науки во светот, рангирани на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џиао Тонг универзитет (Shanghai Ranking - Academic Ranking of World Universities).

Странска високообразовна установа како основач на високообразовна установа во зоната

Член 36

(1) Високообразовна дејност во зоната може да врши странска високообразовна установа согласно со условите утврдени во Законот за високото образование на која и е признато правото да врши високообразовна дејност, односно е акредитирана за вршење на високообразовна дејност во земјата во која и е седиштето и која приложила квалитетна финансиска гаранција.

(2) Странската високообразовна установа која добила одобрение за вршење на високообразовната дејност согласно со прописите од областа на високото образование на Република Македонија, се запишува во Централниот регистар на Република Македонија и во Регистарот на високообразовни установи во согласност со прописите од областа на високото образование на Република Македонија.

Стекнување практични знаења од соодветните области од студентите на високообразовната установа во зоната

Член 37

Здравствената дејност преку која студентите на високообразовната установа во зоната ќе стекнуваат практични знаења од соодветните области се изведува во здравствена установа во која се врши и образовна дејност и кои образовната и научно-истражувачката дејност ја вршат на начин на кој се обезбедува функционална целина на здравствената, образовната и научно-истражувачката дејност и согласно со потребите на високообразовната установа во зоната за спроведување на студиските програми.

Финансирање на образованието од Буџетот на Република Македонија и партиципации на студиите

Член 38

(1) На високообразовната установа во зоната може да се запишат и студенти чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија.

(2) Одлука за бројот на студентите кои се запишуваат на високообразовната установа во зоната, а чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија, на предлог на органот на управување на високообразовната установа во зоната, донесува Владата на Република Македонија, под услови утврдени со прописите од областа на високото образование. Вкупниот број на студенти не може да биде поголем од бројот утврден согласно капацитетот со решение за акредитација на високообразовната установа во зоната.

(3) Владата на Република Македонија обезбедува средства за учество во финансирањето на студиските програми на високообразовната установа во зоната, за кои Владата на Република Македонија утврдила дека има интерес за задоволување на јавни потреби во остварувањето на високообразовната дејност што ја вршат приватните високообразовни установи (студиски програми од јавен интерес).

(4) Студентите чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија плаќаат партиципација на трошоците на студирање.

(5) Висината на средствата за партиципација на студентите чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија изнесува 50% од најниската цена што ја наплаќа високообразовната установа во зоната, а на која претходна согласност дава Владата на Република Македонија.

(6) Студентите партиципацијата ја плаќаат поделена на еднакви рати, при што секоја поединечна рата се плаќа пред почетокот на секој семестар.

(7) Најдобрите десет студенти чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија, а кои завршиле високо образование на високообразовната установа во зоната, се вработуваат во јавна здравствена установа на терцијарно ниво без да се спроведува постапка за селекција, при што тие не треба да ги исполнуваат посебните услови за вработување во јавна здравствена установа на терцијарно ниво утврдени со прописите од областа на здравствената заштита.

Дејности што се вршат во зоната

Член 39

Во зоната се вршат службени дејности, научно-истражувачки дејности, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоната за кои нема да важат даночните ослободувања кои важат за здравствените установи од слободните здравствени зони.

Примена на закони, договор за надминување на разликите и работни односи

Член 40

(1) Споровите меѓу корисниците во зоната и меѓу корисниците и основачот на зоната се решаваат во согласност со законите на Република Македонија.

(2) Работните односи меѓу работодавачите и вработените во зоната се уредуваат согласно со прописите што ги уредуваат работните односи на Република Македонија и колективен договор.

Дел шести

ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА СЛОБОДНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗОНА И ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА КОРИСНИКОТ ВО ЗОНАТА

Престанок на работа на зоната

Член 41

(1) Зоната престанува со работа со одлука на основачот на зоната во случај кога корисникот на зоната врши или овозможи вршење на дејности во зоната кои не се содржани во одлуката за основање на слободната здравствена зона или не се во согласност со дејностите кои е дозволено да се вршат во зоната.

(2) Одлуката за престанок на зоната од ставот (1) на овој член основачот ја донесува во рок од еден месец од денот кога е констатирано настапување на еден од случаите од ставот (1) на овој член.

Престанок на работа на корисникот во зоната

Член 42

(1) Ако во текот на работата во зоната основачот на зоната го раскине договорот за користење на зоната склучен помеѓу корисникот на зоната и Дирекцијата, корисникот на зоната е должен за тоа да го извести царинскиот и даночниот орган, да им ги достави евиденциите и пресметките од работењето во зоната и да им овозможи да утврдат дали во врска со неговото работење во зоната настанал царински, односно даночен долг, кој се пресметува согласно со царинските, односно даночните прописи.

(2) Дирекцијата ќе го укине решението за стекнување статус на корисник на зоната, ако:

1) се раскине договорот за користење на зоната меѓу Дирекцијата и корисникот на зоната;

2) врши дејност во зоната која не е утврдена во одлуката за основање на слободната здравствена зона од членот 24 став (1) од овој закон, или

3) не му овозможи на царинскиот или друг орган надзор врз работењето во зоната.

Последици од престанок на работа на зоната и престанок на работа на корисникот на зоната

Член 43

(1) За залихите на стоки во зоната на денот на престанокот со работа се врши пресметка на даноци, царини и други давачки за секој корисник на зоната, согласно со даночните, царинските и други прописи.

(2) Во случај на престанок на работа на зоната, корисниците ја задржуваат сопственоста врз објектите кои ги изградиле во зоната, како и врз правата и капиталот кои ги инвестирале во зоната и можат да продолжат со своето работење во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

Дел седми

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАДЗОР

Спроведување на законот и надзор

Член 44

(1) Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството.

(2) Инспекциски надзор над работењето на корисниците на слободните здравствени зони врши санитарниот и здравствениот инспектор, просветниот инспектор, инспекторот на трудот, како и даночен и царински инспектор и други инспектори утврдени со закон, секој во однос на одредбите од овој закон за прашањата за кои се тие надлежни согласно со закон.

(3) Ако во вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди неправилности за чие отстранување не е надлежен, записнички ги констатира и го известува надлежниот орган.

(4) Инспекторот има право и обврска на субјектот на надзорот:

1) да му укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување;

2) да му нареди да преземе соодветни мерки и активности во рок кој ќе го определи инспекторот;

3) привремено да му забрани вршење на дејност, професија или должност;

4) привремено да му одземе предмети и средства со кои е сторено кривично дело или прекршокот, во согласност со закон;

5) да му поднесе барање за поведување на прекршочна постапка и

6) да му поднесе кривична пријава или да поведе друга соодветна постапка.

Надзор над законитоста на работењето на корисниците на зоната

Член 45

(1) Надзор врз законитоста на работењето на корисниците на зоната врши Дирекцијата.

(2) Надзорот од ставот (1) на овој член го вршат овластени лица вработени во Дирекцијата определени од директорот на Дирекцијата.

(3) Овластените лица самостојно ги вршат работите на надзор и преземаат мерки за кои се овластени со овој и друг закон.

(4) Овластувањето за вршење на надзор овластеното лице го докажува со соодветен документ и истиот е должен да го покаже при вршењето на надзор, а на барање на контролираниот субјект, да му дозволи да го разгледа.

(5) Надзорот се врши без претходна најава, во време кога контролираниот субјект ги извршува своите активности, самостојно или по претходна пријава од страна на корисниците на зоната.

(6) Овластените лица го вршат надзорот ефикасно, водејќи сметка за заштита на јавниот интерес и до степен колку што тоа е можно за заштита на интересот на контролираниот субјект.

(7) Овластените лица од ставот (2) на овој член се овластени да:

1) вршат надзор во деловните простории на контролираниот субјект;

2) проверуваат идентификациони документи на лица поради потврдување на нивниот идентитет;

3) бараат од контролираниот субјект или од неговите вработени писмено или усно објаснување во врска со прашања од делокругот на надзор;

4) бараат стручно мислење кога е тоа потребно за надзор и

5) обезбедуваат други потребни докази.

(8) Доколку оправдано е потребно да се одземат или привремено да се чуваат документите, овластените лица можат:

1) да побараат од контролираниот субјект или од лице вработено кај истото што има овластување за тоа, да отвори и дозволи пристап во која било просторија, и

2) да побара од кое било лице кое има овластување за тоа да обезбеди пристап до кој било документ.

(9) Идентичноста на копијата со оригиналот на документите, доказите и информациите ја потврдува контролираниот субјект со свој печат и потпис или неговиот вработен со потпис.

(10) Контролираниот субјект е должен да соработува и на барање на овластеното лице за вршење надзор да му овозможи непречен пристап до просториите, документите, електронските системи или кое било друго средство предмет на надзор, како и да ја достави целокупната документација потребна за извршување на надзорот.

Дел осми

ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 46

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице - корисник на зоната ако:

1) лековите, медицински помагала и медицински потрошен материјал ги отуѓи спротивно на членот 12 став (1) од овој закон;

2) медицинската опрема ја отуѓи пред истекот на рокот од пет години од денот на увозот, односно од денот на набавката спротивно на членот 12 став (2) од овој закон;

3) возилата на итната медицинска помош и специјално опремените возила ги отуѓи пред истекот на рокот од пет години од денот на увозот, односно од денот на набавката спротивно на членот 12 став (3) на овој закон;

4) добрата наменети за изградба на објекти ги отуѓи спротивно на членот 12 став (4) од овој закон;

5) на земјиштето во зоната дадено во закуп не започне со градба во рок од девет месеци од склучувањето на договорот за закуп, а најдоцна за 24 месеца од денот на потпишувањето на договорот за закуп на земјиштето не заврши со градбата и не почне со вршење на здравствената и/или високообразовната дејност од областа на медицината, согласно со членот 15 став (8) од овој закон;

6) не поднесе годишен извештај за работењето на начин, во форма, содржина и рок согласно со членот 28 став (9) од овој закон;

7) во здравствени установи во зоната, здравствената дејност ја вршат доктори на медицина кои се странски државјани кои не ги исполнуваат условите од членот 34 од овој закон, односно тие не работеле најмалку пет години непрекинато како специјалисти во една од земјите членки на Европската Унија од групата ЕУ-15 или во земја членка на ОЕЦД;

8) бројот на доктори на медицина кои се странски државјани кои ја вршат здравствената дејност во здравствени установи во зоната е помал од 30% од вкупниот број на доктори на медицина кои ја вршат здравствената дејност во приватната здравствена установа, спротивно на членот 34 од овој закон;

9) на високообразовната установа од областа на медицината, наставата за целосната студиска програма не се изведува и не се полага на англиски јазик, согласно со членот 35 став (3) од овој закон;

10) на високообразовната установа од областа на медицината, наставата не ја изведуваат професори од странство, од кои најмалку половина се предавачи на еден од 100-те највисоко рангирани факултети на Шангајскиот Циао Тонг универзитет (Shanghai Ranking - ARWU Academic Ranking of World Universities) во делот на медицината, согласно со членот 35 став (4) од овој закон;

11) на високообразовната установа од областа на медицината, наставата не се изведува согласно со наставната програма и учебниците од еден од универзитетите што се рангирани меѓу првите 10 на Шангајскиот Циао Тонг универзитет (Shanghai Ranking - ARWU - Academic Ranking of World Universities) во делот на медицината, согласно со членот 35 став (4) од овој закон;

12) на високообразовната установа од областа на медицината во зоната, не е дозволено да се запишат и студенти чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија, согласно со членот 38 став (1) од овој закон;

13) органот на управување на високообразовната установа од областа на медицината во зоната не достави предлог до Владата на Република Македонија за бројот на студентите кои се запишуваат на високообразовната установа во зоната, а чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија и/или предлогот не го достави и/или достави предлог кој е спротивен на меморандумот за соработка потпишан помеѓу високообразовната установа во зоната и Владата на Република Македонија и на условите утврдени со прописите од областа на високото образование, согласно со членот 38 став (2) од овој закон.

14) висината на средствата за партиципација на студентите чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија не изнесува 50% од најниската цена што ја наплаќа високообразовната установа во зоната, согласно со членот 38 став (5) од овој закон и

15) високообразовната установа од областа на медицината во зоната утврдила висината на средствата за партиципација на студентите чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија без претходна согласност на Владата на Република Македонија, согласно со членот 38 став (5) од овој закон.

Член 47

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице - корисник на зоната ќе му се изрече за прекршоците предвидени со членот 46 од овој закон на одговорното лице во правното лице - корисник на зоната.

Член 48

За прекршоците што се предвидени во членовите 46 и 47 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.

Член 49

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице - корисник на зоната се врши согласно Законот за прекршоците.

Спроведување на забрзана постапка согласно Законот за прекршоците

Член 50

(1) За прекршоците утврдени во членовите 46 и 47 од овој закон, санитарниот и здравствениот инспектор, просветниот инспектор, инспекторот на трудот, како и

даночен и царински инспектор и други инспектори утврдени со закон се должни на сторителот на прекршокот да му издадат прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.

(2) Инспекциските служби од ставот (1) на овој член се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.

(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и за исходот на постапката.

(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(5) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за здравство.

Дел деветти

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Донесување на подзаконски прописи

Член 51

Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегување во сила на овој закон.

Влегување во сила

Член 52

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

ПËР ЗОНА ТË ЛИРА ШËНДЕТËСОРЕ

Пјеса е парë

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Lënda e ligjit

Neni 1

(1) Me këtë ligj rregullohen volitshmëritë për investim në zonat e lira shëndetësore, kushtet dhe procedurat për themelimin, zhvillimin dhe punën e zonave të lira shëndetësore, veprimtaritë që kryhen në zonat e lira shëndetësore dhe kushtet e veçanta për kryerjen e tyre, si dhe ndërprerjen e punës së zonave të lira shëndetësore dhe të shfrytëzuesit të zonave të lira shëndetësore.

(2) Ky ligj paraqet skemë të ndihmës shtetërore në pajtim me rregullat për ndihmë shtetërore.

Qëllimi i ligjit

Neni 2

Qëllimi i këtij ligj është zhvillimi i turizmit shëndetësor, ngritja e nivelit të mbrojtjes shëndetësore në Republikën e Maqedonisë me tërheqje të kapitalit të huaj për futjen e metodave dhe procedurave të reja shëndetësore, transferim të njohurive (know how) dhe teknologjisë dhe rritje të punësimit, rritje të cilësisë së ofertës së arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë, vendosja dhe promovimi i vlerave dhe praktikave dhe ofrimi i cilësisë më të lartë të arsimit, që do të sjellë metoda arsimore bashkëkohore dhe cilësore.

Interesi publik

Neni 3

Ndërtimi dhe realizimi i punëve për themelim dhe punë të zonave të lira shëndetësore është me interes publik.

Kuptimi i nocioneve të përdorura

Neni 4

(1) Shprehje të caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë këtë kuptim:

1. "Detyrës tatimor" është ai i cili në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore definohe si i tillë;

2. "Organ tatimor" është organi i caktuar në Ligjin për Drejtorinë e të Hyrave Publike;

3. "Ndhimë shtetërore" është çdo ndihmë e ndarë nga dhënësi i ndihmës shtetërore, në çdo formë, me të cilën krijohen volitshmëri për dhënie të shërbimeve shëndetësore dhe arsimore;

4. "Intensiteti i ndihmës" është shuma e ndihmës e shprehur në përqindje e shpenzimeve investuese të arsyetuara ose në përqindje të shpenzimeve të përlogaritura për rroga për të gjitha vendet e punës me projekt investues;

5. "Dhënës i ndihmës shtetërore" është Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe organet e administratës shtetërore;

6. "Shfrytëzues i zonës së lirë shëndetësore" është çdo person vendor dhe i huaj juridik, i cili për shfrytëzimin e zonës së lirë shëndetësore me themeluesin e zonës së lirë shëndetësore ka lidhur marrëveshje për qira të tokës në zonën dhe marrëveshje për shfrytëzim të zonës dhe të cilit i është lëshuar aktvendim për fitimin e statusit shfrytëzues i zonës;

7. "Themelues i zonës së lirë shëndetësore" është Qeveria e Republikës së Maqedonisë;

8. "Mjete materiale" janë mjetet në lidhje me tokën, ndërtesat dhe stabilimentet/makinat;

9. "Mjete jomateriale" janë mjete të përfshira me transferin e teknologjisë përmes marrjes së të drejtave të patentës, licencave, dijes (know-how), ose dijes së papatentuar teknike;

10. "Investim fillestar" është investimi në mjete materiale dhe/ose jomateriale lidhur me themelimin e institucionit të ri shëndetësore dhe/ose institucionit të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë në zonë të lirë shëndetësore, në procedurë të përcaktuar me këtë ligj;

11. "Institucion shëndetësor" është institucioni i themeluar për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore në zonë e lirë shëndetësore, në pajtim me këtë ligj dhe rregullat nga sfera e mbrojtjes shëndetësore;

12. "Institucioni i arsimit të lartë" është institucioni i themeluar për kryerjen e veprimtarisë së arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë në zonë e lirë shëndetësore, në pajtim me këtë ligj, rregullat nga sfera e arsimit të lartë dhe rregullat nga sfera e studimeve mjekësore dhe përsosja e vazhdueshme profesionale e doktorëve të mjekësisë, në të cilën fitohet titull profesional, përkatësisht shkencor për programin e përfunduar studimor të ciklit të parë, të dytë ose të tretë të arsimit të lartë;

13. "Ndhimë rajonale" është ndihma e cila u përgjigjet qëllimeve të Republikës së Maqedonisë në rajonin, duke mbështetur investim fillestar ose krijim të vendit të punës që lidhet me investimin;

14. "Krijimi i vendit të punës" është neto rritja e numrit të të punësuarve të cilët drejtpërdrejt janë të punësuar në institucionin në pajtim me mesataren në 12 muajt paraprakë. Çdo vend i humbur pune gjatë asaj periudhe prej 12 muajsh doemos duhet të hiqet nga numri i vendeve të punës të krijuara gjatë periudhës së njëjtë. Shuma e ndihmës shtetërore nuk guxon ta tejkalojë përqindjen e caktuar të shpenzimeve për rrogën për personin që është

punësuar, të përlogaritur në periudhën prej dy vitesh. Përçindja është e barabartë me intensitetin e lejuar në kushte të rregulluara ligjore dhe procedurë për dhënie të ndihmës për punësim;

15. "Zona e lirë shëndetësore" (në tekstin e mëtutjeshëm: zona) është pjesë e territorit të Republikës së Maqedonisë si pjesë e rajonit doganor, i ndarë nga pjesa tjetër e rajonit doganor, hapësirë e rrethuar dhe e shënuar në mënyrë të veçantë që paraqet tërësi funksionale ku kryhet veprimtari shëndetësore dhe veprimtari e arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë nën kushte të përcaktuara me këtë ligj ose ligj tjetër dhe në të cilën vlejné volitshmëritë doganore dhe tatimore të përcaktuara me këtë ligj ose ligj tjetër, e në të cilën sigurohet hyrje dhe dalje e personave, pajisjes dhe materialeve nga dy hyrje edhe atë një hyrje për pacientët, personat që i shoqërojnë pacientët dhe personat që i vizitojnë pacientët dhe hyrja e dytë për të punësuarit në institucionin shëndetësor, përkatësisht institucionin e arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë, pajisjes dhe materialeve;

16. "Shpenzime për rrogë" është shuma e përgjithshme të cilën duhet ta paguajë pranuesi i ndihmës shtetërore në zonën e lirë shëndetësore në lidhje me punësimet e reja, e cila përbëhet nga bruto rroga (neto rroga, tatimi personal mbi të ardhura dhe kontribute për sigurim të detyrueshëm social);

17. "Operator i zonës së lirë shëndetësore" është Drejtoria për zona të lira zhvillimore industriale teknologjike në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë;

18. "Partner publik" është Qeveria e Republikës së Maqedonisë kur ndan marrëveshje për vendosjen e partneritetit privat publik, me propozim të Ministrisë së Shëndetësore, Ministrisë së Ekonomisë ose Ministrisë së Financave;

19. "Partner privat" është person juridik i huaj ose vendor ose konsorcium me të cilin partneri privat lidh marrëveshje për vendosjen e partneritetit privat publik, ose i cili për atë qëllim themelon shoqëri për dedikim të veçantë në pajtim me Ligjin për koncesione dhe partnerit privat publik.

Vëllimi i ndihmës shtetërore

Neni 5

(1) Shfrytëzuesve të zonës u ndahet ndihmë shtetërore sipas rregullave të ndihmës shtetërore të përcaktuara me dispozitat që e rregojnë ndihmën shtetërore dhe sipas ligjit për zona zhvillimore teknologjike.

(2) Në emër të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, si dhënësi i ndihmës shtetërore, Agjencia për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë, Drejtoria për zona zhvillimore teknologjike industriale (në tekstin e mëtejshëm: Drejtoria) ose nga ministri pa resor i ngarkuar për tërheqje të investimeve të huaja, varësisht se kush e ka vendosur kontaktin inicial me investitorin, lidh marrëveshje në të cilën është përcaktuar ndihma shtetërore që i ndahet shfrytëzuesit të zonës, në pajtim me këtë ligj, paqë pëlqimit paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(3) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni në të gjitha rastet tjera nëse paraqitet investitor i pavarur, marrëveshjen për ndarje të ndihmës shtetërore e nënshkruan Agjencia për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë.

(4) Dhënësit e ndihmës shtetërore janë të obliguar që në pajtim me këtë ligj çdo vit deri më 28 shkurt të dorëzojnë në Agjenci për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë informata për ndarje të ndihmës shtetërore për vitin e kaluar. Agjencia për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë është e obliguar që deri më 31 mars të

dorëzojë për informim te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dhe te Drejtoria informatë të përgjithshme për ndihmën e ndarë shtetërore për vitin e kaluar.

(5) Çdonjëri nga nënshkruësit e marrëveshjes në të cilën është përcaktuar ndihmë shtetërore e cila i ndahet shfrytëzuesit të zonës të përcaktuar në paragrafin (2) të këtij neni, mbajnë evidencë për ndihmën e ndarë shtetërore dhe në emër të dhënësit të ndihmës shtetërore dorëzon raport vjetor te Komisioni për mbrojtje të konkurrencës një herë në vit më së voni deri më 31 mars të vitit rrjedhës për vitin paraprak.

Pjesa e dytë

VOLITSHMËRI PËR INVESTIM NË ZONËN E LIRË SHËNDETËSORE

Lirime tatimore dhe doganore dhe kthim të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe akcizës

Neni 6

(1) Me kushtet dhe në kufijtë e përcaktuar në nenin 5 të këtij ligji, shfrytëzuesi i zonës si detyrës tatimor u nënshtrohet lirimeve nga pagesa e:

1) tatimit mbi fitim në periudhë prej dhjet vjetësh nga dita e miratimit të aktvendimit për themelim të institucionit shëndetësor, përkatësisht institucionit të arsimit të lartë nga organi kompetent me çka fillon kryerja e veprimtarisë shëndetësore dhe/ose veprimtarisë së arsimit të lartë në zonë.

2) tatimit personal mbi fitim nga të hyrat në bazë të rrogave të personave të punësuar, për periudhë prej dhjet vjet nga muaji i parë në të cilin shfrytëzuesi i zonës do të bëjë pagesë të rrogës, pa dallim të numrit të personave të punësuar të shfrytëzuesi i zonës, me kushte të përcaktuara me këtë ligj.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, shfrytëzuesi i zonës u nënshtrohet lirimeve nga pagesa e tatimit mbi fitim dhe tatimit personal mbi të ardhura të të hyrave në bazë të rrogave të personave të punësuar, për periudhë prej 15 vjet nëse në zonë shfrytëzuesi i njëjtë i zonës themelon institucion shëndetësor dhe institucion të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë, përkatësisht nëse shfrytëzuesi i njëjtë i zonës në zonë kryen njëkohësisht edhe veprimtari shëndetësore dhe veprimtari të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë.

(3) Me përjashtim nga paragrafi (1) pika 2) dhe paragrafi (2) të këtij neni, shfrytëzuesi i zonës nuk u nënshtrohet lirimeve nga pagesa e tatimit personal mbi të ardhura në të hyrat në bazë të rrogave të doktorëve të mjekësisë dhe/ose profesorëve të fakulteteve të mjekësisë të cilët në pesë vitet e fundit para ditës së punësimit të shfrytëzuesi i zonës kanë punuar në institucion shëndetësor publik dhe/ose privat të themeluar në Republikën e Maqedonisë ose janë në marrëdhënie të rregullt të punës në institucion shëndetësor publik dhe/ose privat të themeluar në Republikën e Maqedonisë.

Neni 7

(1) Gjatë importit të pajisjes mjekësore, barnave, materialit ndihmës konsumator dhe mjeteve ndihmëse mjekësore, shfrytëzuesi i zonës lirohet nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe taksave doganore nëse të njëjtat futen në zonë dhe nëse janë importuar nga ana e shfrytëzuesit të zonës për shkak të kryerjes së veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë.

(2) Gjatë importit të të mirave të dedikuara për ndërtim të objektit ndërtimor, shfrytëzuesi i zonës lirohet nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe taksave importuese nëse të njëjtat futen në zonë dhe nëse janë importuar nga

ana e shfrytëzuesit të zonës, ndërsa të cilat objekte ndërtimore janë në funksion të kryerjes së veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë.

(3) Gjatë importit të energjisë elektrike shfrytëzuesi i zonës lirohet nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar nëse e njëjta futet në zonë dhe nëse importohet prej jashtë nga ana dhe për nevojat e shfrytëzuesit të zonës për kryerje të veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë.

(4) Gjatë importit të mjeteve fluturuese të pajisura në mënyrë speciale të dedikuara për transport të pacientëve, shfrytëzuesi i zonës lirohet nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar, taksave importuese dhe akcizës nëse të njëjtat importohen nga ana e shfrytëzuesit të zonës për kryerje të veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë.

(5) Me përjashtim nga paragrafët (1) dhe (4) të këtij ligji si pajisje nga ky nen nuk mund të konsiderohet mobilja për zyrë dhe pajisje për zyra dhe hapësira tjera administrative, si dhe automjete për udhëtarë dhe automjete të tjera motorike të cilat shfrytëzohen edhe jashtë zonës.

(6) Për realizimin e të drejtës të lirimimit nga paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni, organit doganor i parashtrohet vërtetim për lirim nga pagesa e taksave importuese, tatimit mbi vlerën e shtuar dhe akcizës nëse të njëjtat futen në zonë dhe nëse importohen nga ana e shfrytëzuesit të zonës për kryerje të veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë.

(7) Vërtetimi nga paragrafi (6) të këtij neni jepet në formular të përcaktuar në pajtim me paragrafin (11) të këtij neni, me kërkesë të shfrytëzuesit të zonës.

(8) Kërkesa nga paragrafi (7) të këtij neni parashtrohet në formular të përcaktuar "Kërkesë për lirim nga pagesa e taksave importuese, tatimit mbi vlerën e shtuar dhe akcizës (B-SZZ)", në tre shembuj të Ministria e Shëndetësisë nëse lëndë e importit janë të mirat nga paragrafët (1), (3) dhe (4) të këtij neni, përkatësisht të Drejtoria nëse lëndë e importit janë të mirat nga paragrafi (2) të këtij neni dhe me të njëjtën dorëzohen fatura ose dokumente tjera komerciale për shitblerje të dhëna nga dërguesi i huaj shfrytëzuesit të zonës.

(9) Organi kompetent nga paragrafi (8) të këtij neni, nëse përcakton se kërkesa nga paragrafi (7) të këtij neni është në mënyrë adekuate e plotësuar, ndërsa fatura ose dokumenti nga paragrafi (8) të këtij neni kanë të bëjnë me të mirat të cilat janë të dedikuara të futen në zonë ku importues është shfrytëzuesi i zonës për shkak të kryerjes të veprimtarie shëndetësore ose veprimtari të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë, do ta japë vërtetimin nga paragrafi (6) të këtij neni në afat prej pesë ditë nga dita e zbatimit të kërkesës.

(10) Nëse organi kompetent nga paragrafi (8) të këtij neni përcakton se kërkesa nga paragrafi (7) të këtij neni nuk është në mënyrë adekuate e plotësuar ose fatura ose dokumenti nga paragrafi (8) të këtij neni nuk kanë të bëjnë me të mirat të cilat janë të dedikuara të futen në zonë ku importues është shfrytëzuesi i zonës për kryerje të veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë, për të njëjtën do ta njoftojë shfrytëzuesin e zonës në formë të shkruar në afat prej pesë ditë nga dita e pranimit të kërkesës dhe do t'i caktojë afat për rregullim të kërkesës. Nëse në afatin e përcaktuar shfrytëzuesi i zonës nuk e rregullon kërkesën, organi kompetent nuk do ta japë vërtetimin nga paragrafi (6) të këtij neni dhe me shkrim do ta njoftojë shfrytëzuesin e zonës.

(11) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga paragrafi (8) të këtij neni dhe formën dhe përmbajtjen e formularit të vërtetimit për lirim nga pagesa e taksave importuese, tatimit mbi vlerën e shtuar dhe akcizës nga paragrafi (6) të këtij neni i përcakton ministri i Shëndetësisë, në pajtim me ministrin e Financave.

Neni 8

(1) Nëse shfrytëzuesi i zonës furnizon pajisje mjekësore, barna, material mjekësor konsumues dhe mjete ndihmëse mjekësore, mjete fluturuese speciale të dedikuara për transportin e pacientëve, energji elektrike dhe ujë nga sistemet publike për furnizim me ujë ose shfrytëzon shërbime telekomunikuese, të cilat do të futen në zonë dhe të furnizuara për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë në fushën e mjekësisë, me kërkesë të tij të dorëzuar te Minsitria e Shëndetësisë, do t'i kthehet tatimi mbi vlerën e shtuar, nëse është paguar fatura dhe nëse nga e njëjta është paraqitur në veçanti tatimi mbi vlerën e shtuar nga detyrësi tatimor në pajtim me nenin 53 të Ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar.

(2) Nëse shfrytëzuesi i zonës furnizon të mira dhe shërbime të cilat do të futen në zonë ose ndaj shfrytëzuesit të zonës është kryer qarkullim, për shkak të mbi ndërtimit të objektit ndërtimor i cili është në funksion të kryerjes së veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë në fushën e mjekësisë, me kërkesë të tij të dorëzuar te Drejtoria, do t'i kthehet tatimi mbi vlerën e shtuar, nëse është paguar fatura dhe nëse në të njëjtën është paraqitur në veçanti tatimi mbi vlerën e shtuar nga detyrësi tatimor në pajtim me nenin 53 të Ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar.

(3) Kërkesat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni paraqiten në formular të përcaktuar "Kërkesë për krhimin e tatimit mbi vlerën e shtuar për zonë të lirë shëndetësore (BDDV-SZZ)" në pajtim me paragrafin (8) të këtij neni. Bashkë me kërkesën paraqiten edhe faturat dhe llogaritë në original, si dhe provë për kryerjen e pagesës. Formulari i kërkesës paraqitet në tre ekzemplarë, prej të cilëve njëri pas vërtetimit për pranim i kthehet shfrytëzuesit të zonës.

(4) Organi kompetent nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, nëse konstaton se kërkesa nga paragrafi (3) i këtij ligji është plotësuar në mënyrë përkatëse, ndërsa edhe faturat dhe llogaritë kanë të bëjnë me qarkullime të kryera ndaj shfrytëzuesit të zonës për qëllime për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë në fushën e mjekësisë dhe të njëjtat janë paguar, një ekzemplar i kërkesës, së bashku me mendimin e vet pozitiv dhe dokumentacionin, më së voni në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës i dorëzon te Drejtoria për të Hyra Publike.

(5) Nëse organi kompetent nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni konstaton se kërkesa nga paragrafi (3) i këtij neni nuk është plotësuar në mënyrë përkatëse ose nëse nuk janë dorëzuar dokumentet e nevojshme në shtojcë të kërkesës, për të njëjtën do të njoftojë shfrytëzuesin e zonës në formë të shkruar, më së voni në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës dhe do t'i caktojë afat për rregullimin e kërkesës. Nëse në afatin plotësues shfrytëzuesi i zonës nuk e rregullon kërkesën, organi kompetent do të japë mendim negativ.

(6) Pas pranimit të dokumenteve nga paragrafi (3) të këtij neni, Drejtoria e të Hyrave Publike është e obliguar të veprojë për kërkesën më së voni në afat prej pesë ditëve nga dita e pranimit të dokumenteve.

(7) Për tatimin e kthyer mbi vlerën e shtuar të këtij neni, shfrytëzuesi i zonës nuk ka të drejtë për heqjen e tatimit paraprak në pajtim me Ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar.

(8) Formën dhe përmbajtjen e formularit për kërkesën nga paragrafi (3) të këtij neni i përcakton ministri i Shëndetësisë, në pajtim me ministrin e Financave.

Neni 9

(1) Nëse shfrytëzuesi i zonës kryen furnizimin e mjeteve fluturuese speciale të dedikuara për transportin e pacientëve, me qëllim të njëjtat të futen në zonë për shkak të kryerjes së veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë nga fusha e mjekësisë, më kërkesë të shfrytëzuesit të zonës do t'i kryhet kthimi i akcizave, nëse është paguar fatura.

(2) Kërkesa për realizimin e të drejtës për kthimin e akcizës nga paragrafi (1) të këtij neni paraqitet me formular të përcaktuar " Kërkesë për kthimin e akcizës për zonën (BA-SZZ)" në pajtim me paragrafin (7) të këtij neni, i cili paraqitet te Minsitria e Shëndetësisë. Bashkë me kërkesën paraqiten edhe faturat dhe llogaritë në original, si dhe provë për pagesën e kryer të akcizës.

(3) Kërkesa paraqitet në tre ekzemplarë, prej të cilëve njëri pas vërtetimit për pranim i kthehet shfrytëzuesit të zonës.

(4) Ministria e Shëndetësisë, nëse konstaton se kërkesa nga paragrafi (2) i këtij ligji është plotësuar në mënyrë përkatëse, ndërsa faturat dhe llogaritë kanë të bëjnë me furnizimin e mjeteve fluturuese speciale të dedikuara për transportin e pacientëve, me qëllim të njëjtat të futen në zonë për shkak të kryerjes së veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë nga fusha e mjekësisë dhe të njëjtat janë paguar, një ekzemplar nga kërkesa së bashku me mendimin e vet pozitiv dhe dokumentacionin më së voni në afat prej dhjetë ditë nga dita e pranimit të kërkesës i dorëzon te Drejtoria Doganore.

(5) Nëse Ministria e Shëndetësisë konstaton se kërkesa nga paragrafi (2) të këtij neni nuk është plotësuar në mënyrë përkatëse ose nëse nuk janë dorëzuar dokumentet e nevojshme në shtojcë të kërkesës, për të njëjtën do ta njoftojë shfrytëzuesin e zonës në formë të shkruar, më së voni në afat prej pesë ditë nga dita e pranimit të kërkesës dhe do t'i përcaktojë afat për rregullimin e kërkesës. Nëse gjatë afatit plotësues shfrytëzuesi i zonës nuk e rregullon kërkesën, Ministria e Shëndetësisë do të japë mendim negativ.

(6) Pas pranimit të dokumenteve nga paragrafi (4) të këtij neni Drejtoria Doganore është e obliguar të veprojë për kërkesën në afat prej pesë ditë nga dita e pranimit të dokumenteve.

(7) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga paragrafi (2) të këtij neni i përcakton ministri i Shëndetësisë, në pajtim me ministrin e Financave.

Neni 10

(1) Për qarkullimin i cili është kryer ndaj shfrytëzuesit për ndërtimin e objektit ndërtimor në zonën e dedikuar për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore ose institucionit të arsimit të lartë nga fusha e shëndetësisë për të cilat shfrytëzuesi i zonës është debitor tatimor në pajtim me nenin 32 pika 4 të Ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar, shfrytëzuesi i zonës lirohet nga tatimi mbi vlerën e shtuar,

(2) Për zbatimin e lirimit nga paragrafi (1) të këtij neni, shfrytëzuesi i zonës paraqet njoftim në formularin e përcaktuar "Njoftim për lirim nga obligimi për pagesën e tatimit mbi vlerën e shtuar për zonën e lirë shëndetësore (IDDV-SZZ) në pajtim me paragrafin (6) të këtij neni te Drejtoria më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të faturës Bashkë me njoftimin paraqitet edhe kopje e faturës.

(3) Njoftimi nga paragrafi (2) të këtij neni paraqitet në tre ekzemplarë, prej të cilëve njëri pas vërtetimit për pranim i kthehet shfrytëzuesit të zonës.

(4) Drejtoria, nëse konstaton se njoftimi nga paragrafi (2) të këtij neni nuk është plotësuar në mënyrë përkatëse ndërsa fatura ka të bëjë me qarkullime për qëllime të ndërtimit të objektit ndërtimor në zonën e dedikuar për

kryerjen e veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë në fushën e mjekësisë do ta njoftojë shfrytëzuesin e zonës me mendim pozitiv në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit.

(5) Nëse Drejtoria konstaton se njoftimi nga paragrafi (2) i të këtij neni nuk është plotësuar në mënyrë përkatëse ose nëse fatura nuk ka të bëjë me qarkullimin për qëllime të ndërtimit të objektit ndërtimor në zonën e dedikuar për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë në fushën e mjekësisë, për të njëjtën do ta njoftojë shfrytëzuesin e zonës në formë të shkruar në afat prej pesë ditëve nga dita e pranimit të kërkesës dhe do t'i përcaktojë afat për rregullimin e njoftimit. Nëse në afatin plotësues realizuesi i punëve ndërtimore nuk e rregullon njoftimin, Drejtoria do të japë mendim negativ.

(6) Formën dhe përmbajtjen e formularit të njoftimit nga paragrafi (2) i këtij neni i përcakton drejtori i Drejtorisë në pajtim me ministrin e Financave.

Neni 11

(1) Lirimet dhe kthimi i tatimit mbi vlerën e shtuar, taksat importuese dhe akcizat nga nenet 7, 8, 9 dhe 10 të këtij ligji kanë të bëjnë me periudhën prej dhjetë vjetëve nga dita e lidhjes së marrëveshjes për shfrytëzimin e zonës me Drejtorinë dhe miratimin e vendimit për marrjen e statusit të shfrytëzuesit të zonës, nën kushtet dhe kufijtë e përcaktuar në nenin 5 të këtij ligji.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, shfrytëzuesi i zonës u nënshtrohet lirimeve dhe kthimit të tatimit të vlerës së dhënë, të dhënat e importuesit dhe akcizat e neneve 7,8,9 dhe 10 të këtij ligji, për periudhën prej 15 vjetësh nëse në zonë shfrytëzuesi i njëjtë i zonës themelon institucion shëndetësor dhe institucion të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë, përkatësisht nëse shfrytëzuesi i njëjtë i zonës në zonë kryen njëkohësisht edhe veprimtari shëndetësore dhe veprimtari të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë.

(3) Llojin e pajisjes mjekësore, barnat, materialin konsumues mjekësor, mjetet ndihmëse mjekësore, mjetet fluturuese të pajisura speciale për transportin e pacientëve, të cilat në pajtim me nenet 7 dhe 8 të këtij ligji janë të liruar nga pagimi i taksave importuese dhe tatimi i vlerës së shtuar ose nga kthimi i tatimit të vlerës së shtuar i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Ministrisë së Shëndetësisë.

Neni 12

(1) Barnat, mjetet ndihmëse mjekësore dhe materiali konsumues mjekësor i importuar, përkatësisht i furnizuar nga ana e shfrytëzuesve të zonës për shkak të kryerjes së veprimtarisë shëndetësore ose veprimtarisë së arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë nuk guxojnë të tjetërsohen, t'i jepen në shfrytëzim tjetrit, ose të huazohen ose ndryshe të përdoren për qëllime tjera, dhe jo për ata për të cilët kanë qenë të liruar.

(2) Pajisja mjekësore nuk guxon të tjetërsohet, t'i jepet në shfrytëzim tjetrit, të huazohet ose ndryshe të përdoren për qëllime tjera, dhe jo për ata për të cilët kanë qenë të liruar, në afat prej pesë viteve nga dita e importit, përkatësisht nga dita e furnizimit pa u paguar tatimi i vlerës së shtuar, detyrimet e importit dhe akcizat e neneve 7 dhe 8 të këtij ligji për të cilat shfrytëzuesi i zonës e ka realizuar të drejtën e lirimit ose i është kthyer tatimi i vlerës së shtuar ose akciza.

(3) Mjetet e pajisura fluturuese speciale të dedikuara për transportin e pacientëve nuk guxojnë të tjetërsohen, t'i jepen në shfrytëzim tjetrit, të huazohen ose ndryshe të përdoren për qëllime tjera, e jo për ato për të cilat janë liruar, në afat prej pesë vitesh nga dita e importit, përkatësisht nga dita e blerjes pa u paguar tatimi mbi

vlerën e shtuar, detyrimet importuese dhe akcizat nga neni 7 paragrafi (4) dhe neni 9 të këtij ligji, për të cilat shfrytëzuesi i zonës e ka realizuar të drejtën e lirimit ose i është kthyer tatimi mbi vlerën e shtuar ose akciza.

(4) Të mirat e dedikuara për ndërtimin e objekteve nuk guxojnë të tjetërsohen ose të përdoren për qëllime të tjera, dhe jo për ato për të cilët kanë qenë të liruar.

(5) Nëse barnat, mjetet ndihmëse mjekësore, materiali konsumues mjekësor, pajisjet mjekësore, mjetet e pajisura fluturuese speciale të dedikuara për transportin e pacientëve dhe të mirat e dedikuara për ndërtimin e objekteve ndërtimore tjetërsohen, i jepen në shfrytëzim tjetrit, huazohen ose përdoren ndryshe për qëllimet tjera, dhe jo për ato për të cilët kanë qenë të liruar, në kundërshtim me paragrafin (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni, shfrytëzuesi i zonës do t'i paguajë tatimin e vlerës së shtuar, detyrimet e importit dhe akcizat për të cilat e ka realizuar të drejtën e lirimit ose i është kthyer tatimi i vlerës së shtuar ose akciza, në afat prej një muaji nga dita e lidhjes së marrëveshjes për shitblerje, përkatësisht në afat prej një muaji nga dita e lëshimit të faturës. Në këtë rast shfrytëzuesi i zonës vazhdon të kryejë veprimtari shëndetësore dhe/ose të arsimit të lartë në zonë si shfrytëzues i zonës pa të drejtë të shfrytëzojë ndihmë shtetërore dhe lehtësime tatimore ose doganore dhe lirime.

Lirime dhe lehtësime doganore

Neni 13

Nën kushte dhe në garanci të përcaktuara në nenin 5 të këtij ligji, shfrytëzuesi i zonës u nënshtrohet lirimeve doganore dhe lehtësimeve në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Ndihmë për trajnim

Neni 14

(1) Shfrytëzuesit të zonës i cili siguron punësime të reja mund t'i ndahet ndihmë për harxhime të arsyeshme investuese për trajnim në formë të trajnimit të veçantë ose të përgjithshëm për të punësuarit.

(2) Trajnimi i veçantë nga paragrafi (1) i këtij neni është i paraparë për arritjen e njohurive teorike dhe praktike të zbatueshme për vendet e punës të tanishme dhe të ardhshme në institucionin në të cilin është shfrytëzues i zonës, ndërsa trajnimi i përgjithshëm nga paragrafi (1) i këtij neni është i paraparë për arritjen e njohurive teorike dhe praktike të zbatueshme në vendet e punës së tanishme dhe në të ardhme në institucionin shfrytëzues i zonës, por edhe për vende të punës në institucione tjera ose në aktivitete të tjera, njohuri e cila dukshëm i rrit mundësitë për punësimin e personit në trajnim.

(3) Ndihma për trajnim mund t'i ndahet shfrytëzuesit të zonës me shumë me lartësi prej 60% nga harxhimet e arsyeshme investuese në rast të trajnimit të përgjithshëm dhe në shumë me lartësi deri 25% nga harxhimet e arsyeshme investuese në rast të trajnimit të veçantë.

(4) Intensiteti i ndihmës nga paragrafi (3) i këtij neni mund të rritet për:

- 10 pikë të përqindjes nga harxhimet e arsyeshme investuese nëse trajnimi bëhet në territorin e Republikës së Maqedonisë ose

- 10 pikë të përqindjes nga harxhimet e arsyeshme investuese, nëse trajnimin duhet ta shfrytëzojnë personat e papunësuar të cilët aktivisht kërkojnë punë dhe personat me invaliditet.

(5) Intensiteti i ndihmës nga paragrafi (4) i këtij neni mund kumulohet.

(6) Harxhimet e arsyeshme investuese me qëllim të trajnimit, në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni:

- harxhimet personale për ligjëruesin,
- harxhimet e rrugës dhe harxhimet për vendosjen e ligjëruesit dhe personave të cilët janë të përfshirë në trajnim,

- harxhime të tjera rrjedhëse siç janë materiale dhe inventar i imët i lidhur drejtpërdrejt me trajnimin,

- harxhimet lidhur me amortizimin e pajisjes në pajtim me shtrirjen e përdorimit të tyre, me qëllim të kryerjes së trajnimit,

- harxhimet për udhëzim dhe shërbime këshillëdhënëse të cilat kanë të bëjnë me trajnimin dhe

- harxhimet personale të pjesëmarrësve në trajnim, si dhe harxhimet e përgjithshme indirekte (harxhime administrative, qira, harxhimet e regjistrimit) deri në shumën e numrit të përgjithshëm të harxhimeve tjera investuese të arsyeshme të cekura në këtë paragraf të këtij neni.

(7) Me harxhime personale të nxënësve në trajnim nënkuptohen harxhimet gjatë kohës të cilën pjesëmarrësit me të vërtetë e kanë kaluar në trajnim, pas heqjes së orëve tëpunës.

Volitshmëri për ndërtim në zonë

Neni 15

(1) Nën kushtet dhe në kufijtë e përcaktuara në nenin 5 të këtij ligji, shfrytëzuesi i zonës është i liruar nga pagimi i kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore në pajtim me dispozitat e Ligjit për tokë ndërtimore.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të marrë pjesë në harxhimet për ndërtimin e objektit ndërtimor për shfrytëzues të zonës me shumë dhe nën kriteret e përcaktuara me Ligjin për zona zhvillimore teknologjike industriale.

(3) Për plotësimin e kushteve nga paragrafi (2) i këtij neni, me propozim të Agjencisë për investime të huaja dhe promovim të eksportit në Republikën e Maqedonisë vendos Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në procedurë për ndarjen e ndihmës shtetërore të përcaktuara në nenin 19 të këtij ligji.

(4) Drejtoria, si operator i zonës në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, është e liruar nga pagimi i kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore, në pajtim me dispozitat e Ligjit për tokë ndërtimore.

(5) Shfrytëzuesi i zonës ka të drejtë ta marrë me qira tokën në zonë për periudhë deri më së shumti 99 vjet me qira mujore me shumë prej një euro në kundërvlerë me denarë për një metër katror për tokën.

(6) Për dhënie me qira të tokës në pajtim me paragrafin (5) të këtij neni, marrëveshje për qira lidh Drejtoria si organ i cili menaxhon me zonën në emër të themeluesit të zonës dhe shfrytëzuesit të zonës, me pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

(7) Periudhën e qirasë të tokës për shfrytëzuesit e zonës e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë për çdo rast të veçantë.

(8) Shfrytëzuesi i zonës është i obliguar në tokën e ndarë për shfrytëzim të fillojë me ndërtim në afat prej nëntë muajve nga lidhja e marrëveshjes për qira të tokës, ndërsa më së voni për 24 muaj nga dita e nënshkrimit të marrëveshjes për qira të tokës të përfundojë me ndërtim dhe të fillojë me kryerjen e veprimtarisë shëndetësore ose të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë.

(9) Drejtoria, me pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, nga njëra anë e prish marrëveshjen për qiramarrje të tokës nëse shfrytëzuesi i zonës në afat prej nëntë muajve nga dita e nënshkrimit të marrëveshjes për qiramarrje të tokës nuk fillon me ndërtimin e objektit ndërtimor dhe nëse në afat prej 24 muajve nga dita e nënshkrimit të marrëveshjes për qiramarrje të tokës nuk fillon me kryerjen e veprimtarisë shëndetësore ose me veprimtarinë e arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë. Në këtë rast nuk kthehen mjetet e

paguara nga shfrytëzuesi i zonës për marrje me qira të tokës për periudhën e lidhjes deri në prishjen e kësaj marrëveshjeje, ndërsa shfrytëzuesi i zonës është i obliguar t'i paguajë detyrimet e importit dhe tatimet për të cilat ka realizuar të drejtën e lirimt ose i është kthyer tatimi i vlerës së shtuar ose akciza në periudhë prej lidhjes deri në prishjen e marrëveshjes për qira të tokës.

(10) Procedura për dhënie me qira të tokës në zonë zbatohet në pajtim me Ligjin për zona zhvillimore teknologjike industriale.

(11) Për objektet në zonat e lira shëndetësore Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të lidh marrëveshje për vendosjen e partneritetit publik privat, me propozim të Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Financave ose Ministrisë së Ekonomisë, në shtojcë të së cilës është dorëzuar arsyetimi dhe mendimi i dokumentuar.

(12) Propozimi për ngirjen e procedurës për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat të dorëzuar në Qeveri nga ndonjëra prej ministrive nga paragrafi (11) të këtij, detyrimisht është i shoqëruar me mendimin e dy ministrive tjera.

(13) Procedura për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat zbatohet në pajtim me Ligjin për koncesione dhe partneritet publik privat.

Dhënia e lejes për ndërtimin dhe lejes për përdorimin e objekteve ndërtimore

Neni 16

(1) Lejen për ndërtim dhe lejen për përdorimin e objekteve ndërtimore në zonë të dedikuara për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore ose institucionin e lartë arsimor nga sfera e mjekësisë, Drejtoria i jep në procedurë dhe në afat të përcaktuar me Ligjin për zona zhvillimore teknologjike industriale.

(2) Lidhur me kushtet për dhënien e lejes për ndërtim dhe lejes për përdorimin e objekteve ndërtimore në zonë të dedikuara për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore ose institucionin e lartë arsimor nga sfera e mjekësisë, të cilat i ndërtojnë shfrytëzuesit në zonat në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e Ligjit për zona zhvillimore teknologjike industriale.

Themelimi i institucionit shëndetësor në zonë

Neni 17

(1) Ministria e Shëndetësisë miraton aktvendim me të cilin lejon themelimin e institucionit shëndetësor në zonë dhe i jep leje të përkohshme për punë institucionit shëndetësor në zonë, me ç'rast i vlerëson plotësimin e kushteve lidhur me hapësirën, pajisjen dhe kuadrin profesional të nevojshëm për themelimin e institucionit shëndetësor në pajtim me rregullat për mbrojtje shëndetësore. Leja e përkohshme për punën e institucionit shëndetësor në zonë lëshohet për periudhë prej një viti nga dita e lëshimit të saj.

(2) Në bazë të aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni bëhet regjistrimi i përkohshëm i institucionit shëndetësor në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë (institucion shëndetësor në themelimin).

(3) Nëse në periudhë prej një viti nga dita e lëshimit të lejes së përkohshme për punën e institucionit shëndetësor në zonë, institucionit shëndetësor nuk i plotëson kushtet lidhur me hapësirën, pajisjen dhe kuadrin profesional të nevojshëm për themelimin e institucionit shëndetësor në pajtim me dispozitat për mbrojtje shëndetësore, leja e përkohshme shfuqizohet dhe shlyhet regjistrimi i përkohshëm i institucionit shëndetësor në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë.

(4) Ministria e Shëndetësisë miraton aktvendim me të cilin jepet leje e përhershme për punën e institucionit shëndetësor në zonë pas plotësimit të kushteve lidhur me

hapësirën, pajisjen dhe kuadrin profesional të nevojshme për themelimin e institucionit shëndetësor në pajtim me dispozitat e mbrojtjes shëndetësore.

(5) Aktvendimi me të cilin Ministria e Shëndetësisë lejon themelimin e institucionit shëndetësor në zonë dhe jep leje të përkohshme për punë të institucionit shëndetësor në zonë shfuqizohet nëse Ministria e Shëndetësisë konstaton se nuk janë plotësuar kushtet lidhur me hapësirën, pajisjen dhe kuadrin profesional të nevojshëm për themelimin e institucionit shëndetësor.

(6) Në rast të paragrafit (5) të këtij neni, si dhe në rast nëse shfuqizohet aktvendimi me të cilin jepet leje e përhershme për punën e institucionit shëndetësor në zonë, shfuqizohet aktvendimi për ndarjen e ndihmës shtetërore dhe aktvendimi për marrjen e statusit të shfrytëzuesit të zonës dhe prishen marrëveshja për marrje me qira të tokës në zonë dhe marrëveshja për shfrytëzimin e zonës. Në këtë rast shfrytëzuesi i zonës është i obliguar t'i paguajë detyrimet importuese dhe tatimet për të cilat ka realizuar të drejtën e lirimt ose i është kthyer tatimi i vlerës së shtuar ose akciza në periudhë prej lidhjes deri në prishjen e marrëveshjes për qira të tokës.

(7) Harxhimet për procedurën e themelimit të institucionit shëndetësor në zonë janë në ngarkim të Ministrisë së Shëndetësisë.

Ngritja e procedurës për ndarjen e ndihmës shtetërore

Neni 18

(1) Marrëveshja për ndarjen e ndihmës shtetërore mund të lidhet vetëm me kusht nëse shfrytëzuesi i zonës të cilit do t'i ndahet ndihma shtetërore te Agjencia për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë ose në Drejtorinë ose te ministrat pa resor të ngarkuar për tërheqjen e investimeve të huaja, dorëzon letër me qëllime, dokumente për themelimin e institucionit shëndetësor dhe/ose të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë në Republikën e Maqedonisë dhe plan afarist.

(2) Plani afarist nga paragrafi (1) i këtij neni përbëhet nga këto elemente:

- përshkrim i institucionit shëndetësor dhe/ose institucionit të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë dhe të veprimtarisë shëndetësore dhe/ose veprimtarisë së arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë e planifikuar të kryhet në zonë,
- raporte të reviduara financiare për tre vitet e fundit për personin juridik vendor, përkatësisht raporte të konsoliduara dhe/ose reviduara financiare për tre vitet e fundit për personin e huaj juridik i cili është themelues i institucionit shëndetësor dhe/ose institucionit të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë,
- lokacioni dhe sipërfaqja e parcelës së kërkuar të tokës,
- periudha për fillimin dhe përfundimin e ndërtimit dhe periudha për fillimin e veprimtarisë shëndetësore ose veprimtaria e lartë arsimore,
- shuma e përgjithshme e investimit,
- numri i përgjithshëm i punësimeve të reja, kualifikime për të punësuarit, dinamika e punësimit për periudhë prej dhjetë viteve,
- plani për të hyrat dhe fitimi për periudhë prej dhjetë viteve dhe
- plani për zgjerimin e ardhshëm të veprimtarisë.

Vendimi dhe marrëveshja për ndarjen e ndihmës shtetërore

Neni 19

(1) Agjencia për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë ose Drejtoria ose ministrat pa resor të ngarkuar për tërheqjen e investimeve

të huaja në afat prej dhjetë ditëve nga dorëzimi i planit afarist nga ana e shfrytëzuesit të zonës, te Qeveria e Republikës së Maqedonisë e dorëzon planin afarist të nenit 18 paragrafi (2) i këtij ligji me propozim për ndarjen e ndihmës shtetërore.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë vendos për ndarjen e ndihmës shtetërore të shfrytëzuesit të zonës me miratimin e aktvendimit në afat prej 30 ditëve nga dita e dorëzimit të propozimit nga paragrafi (1) i këtij neni nga ana e Agjencisë për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë ose Drejtoria ose ministrit pa resor të ngarkuar për tërheqjen e investimeve të huaja, në bazë të të cilit shfrytëzuesi i zonës e merr të drejtën e ndihmës shtetërore dhe me të cilën përcaktohet lloji i ndihmës shtetërore që ndahet.

(3) Në bazë të aktvendimit për ndarjen e ndihmës shtetërore nga paragrafi (2) i këtij neni, lidhet marrëveshje për ndarjen e ndihmës shtetërore në të cilën është përcaktuar ndihma shtetërore e cila i ndahet shfrytëzuesit të zonës, në pajtim me nenin 5 paragrafi (2) të këtij ligji.

(4) Aktvendimi për ndarjen e ndihmës shtetërore nga paragrafi (2) i këtij neni shfuqizohet dhe marrëveshja për ndarjen e ndihmës shtetërore nga paragrafi (3) të këtij neni prishet nëse marrëveshja për shfrytëzimin e zonës është prishur dhe aktvendimi për arritjen e statusit të shfrytëzuesit të zonës është shfuqizuar në pajtim me nenin 30 të këtij ligji.

Kushte për realizimin e të drejtës së ndihmës shtetërore

Neni 20

(1) Kur shfrytëzuesi i zonës dhe themeluesi i institucionit shëndetësor ose institucionit të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë i cili realizon investim fillestar është person juridik vendas i cili në zonën e lirë shëndetësore themelon institucion shëndetësor dhe/ose institucion të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë, ka të drejtë në ndihmë shtetërore në këto raste:

1) nëse në zonë kryen lloj të ri të veprimtarisë së ndryshme nga veprimtaria që kryen jashtë zonës, ndërsa nuk e bartë veprimtarinë nga rajoni tjetër i Republikës së Maqedonisë në zonë ose

2) nëse në tre vitet e fundit para dorëzimit të kërkesës për ndarjen e ndihmës shtetërore nuk ka kryer veprimtari shëndetësore dhe/ose veprimtari të arsimit të lartë jashtë zonës.

(2) Kur shfrytëzuesi i zonës dhe themeluesi i institucionit shëndetësor ose institucionit të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë i cili realizon investim fillestar është person juridik i huaj ose vendas, ka të drejtë në ndihmë shtetërore në këto raste:

- personi juridik i cili është themelues i institucionit shëndetësor, përkatësisht i institucionit të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë nuk ka obligime të arrira të paguara tatimore dhe/ose doganore dhe

- mbi personin juridik i cili është themelues i institucionit shëndetësor, përkatësisht i institucionit të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë nuk është hapur procedurë falimentuese ose procedurë për likuidim.

Procedura për realizimin e lirimeve tatimore dhe lehtësimeve

Neni 21

(1) Për realizimin e lirimeve tatimore dhe lehtësimeve të përcaktuara në nenin 6 paragrafi (1) dhe (2) të këtij ligji, shfrytëzuesi i zonës dorëzon kërkesë tatimore në organin kompetent tatimor përmes Drejtorisë deri më 31 mars të vitit të ardhshëm për vitin paraprak.

(2) Në pajtim me paragrafin (1) të këtij shfrytëzuesi i zonës është i obliguar ndaj kërkesës tatimore për realizimin e lirimeve tatimore dhe lehtësimeve të dorëzohet:

1) marrëveshje për shfrytëzimin e zonës;

2) aktvendim për arritjen e statusit të shfrytëzuesit të zonës, të miratuar nga Drejtoria;

3) leje të përhershme për punë të institucionit shëndetësor, përkatësisht vendim për themelimin e institucionit të arsimit të lartë nga organi kompetent me ç'rast fillon kryerja e veprimtarisë shëndetësore dhe/ose veprimtarisë së arsimit të lartë në zonë;

4) marrëveshje për punësimin e personave në veprimtari shëndetësore dhe/ose veprimtari të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë në zonë;

5) llogari vjetore dhe bilanc tatimor për vitin paraprak së bashku me formularin SPD - Struktura e të hyrave për veprimtari të shfrytëzuesit të zonës;

6) dëshmi nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë për gjendjen rrjedhëse të bonitetit të shfrytëzuesit të zonës;

7) dëshmi të lëshuar nga organi kompetent se shfrytëzuesi i zonës nuk ka obligime të pushlyera të arrira tatimore dhe doganore dhe

8) dëshmi të lëshuar nga organi kompetent se mbi shfrytëzuesin e zonës nuk është hapur procedurë falimentuese ose procedurë për likuidim.

(3) Dokumentet nga paragrafi (2) i këtij neni nuk guxon të jenë më të vjetra se gjashtë muaj, ndërsa dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuara nga organi kompetent.

(4) Nëse organi tatimor kompetent dyshon në dokumentet e paragrafit (2) të këtij neni, ai mund të kërkojë informata drejtpërdrejtë nga organet kompetente të cilët i kanë dhënë dokumentet.

(5) Nëse janë plotësuar kushtet nga neni 20 i këtij ligji, në bazë të aktvendimit për lejueshmëri për ndarjen e ndihmës shtetërore të miratuar nga Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës, organi kompetent tatimor miraton aktvendim për lirim tatimor dhe lehtësim në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës dhe e dorëzon në Drejtori dhe në Ministrinë e Shëndetësisë në afat prej tetë ditëve nga dita e miratimit.

Pjesa tretë

KUSHTE PËR THEMELIMIN E ZONËS SË LIRË SHËNDETËSORE

Kushte hapësinore për themelimin e zonës së lirë shëndetësore

Neni 22

(1) Zona themelohet në rajonin për të cilin janë miratuar plani urbanistik ose dokumentacioni përkatës i planit urbanistik i paraparë në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik.

(2) Para fillimit të procedurës për miratimin e dokumentacionin e planit me të cilin do të parashihet zona e lirë shëndetësore, Drejtoria dorëzon njoftim me shkrim në njësinë e vetëqeverisjes lokale në rajonin e të cilës parashihet themelimi i zonës, që në afat prej 15 ditësh pas pranimit të njoftimit dorëzon mendim në Drejtori.

(3) Zonë e lirë shëndetësore mund të themelohet nëse e tërë toka është në pronësi të Republikës së Maqedonisë.

(4) Pas miratimit të planit urbanistik ose dokumentacionit të planit urbanistik, Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Drejtorisë miraton vendim për themelimin e zonës.

Kushte të përgjithshme për themelimin e zonës së lirë shëndetësore

Neni 23

(1) Zona themelohet nëse:

1) sigurohet hapësira, kushte të tjera infrastrukturore, energjetike, teknike dhe kushte të tjera për kryerjen e veprimtarisë në zonë, dhe

2) themeluesi i zonës siguron mjete për themelimin e zonës.

(2) Kushtet për themelimin e zonës nga paragrafi (1) i këtij neni i siguron Drejtoria në emër të themeluesit të zonës.

Pjesa e katërt**PROCEDURA PËR THEMELIMIN E ZONËS SË LIRË SHËNDETËSORE****Themeluesi i zonës së lirë shëndetësore**

Neni 24

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton vendim për themelimin e zonës së lirë shëndetësore, me propozim edhe të njërit nga këto organe: Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Financave, Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale, Agjencia për Investime të Huaja dhe Promocion të Eksportit të Republikës së Maqedonisë ose ministri pa resor i obliguar për tërheqjen e investimeve të huaja.

(2) Punët lidhur me themelimin, menaxhimin dhe zhvillimin e zonave në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë i kryen Drejtoria.

Vendimi për themelimin e zonës së lirë shëndetësore

Neni 25

Vendimi për themelimin e zonës së lirë shëndetësore nga neni 24 paragrafi (1) i këtij ligji përmban:

- 1) emrin e themeluesit të zonës;
- 2) emrin e zonës;
- 3) rajonin e zonës;
- 4) veprimtaritë që kryhen në zonë dhe
- 5) periudhën për të cilën themelohet zona.

Ndryshimi i zonës së lirë shëndetësore

Neni 26

(1) Çdo ndryshim në zonë kryhet në mënyrë dhe procedurë për themelimin e zonave.

(2) Me ndryshim në kuptim të paragrafi (1) të këtij neni llogaritet:

- 1) ndryshimi territorial i zonës veç më të mbrojtur;
- 2) ndryshimi i lokacionit të zonës; dhe
- 3) ndryshimi për periudhë për të cilën themelohet zona.

(3) Për ndryshim, në kuptim të paragrafi (1) të këtij neni, Drejtoria është e obliguar ta fillojë procedurën në afat prej 30 ditësh nga momenti i ndodhjes së ndryshimit.

Ndarja dhe rregullimi i hapësirës së zonës shëndetësore të lirë

Neni 27

(1) Drejtoria është e obliguar ta mbyllë, rregullojë dhe shënojë hapësirën e zonës.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, shfrytëzuesi i zonës është i obliguar ta rrethojë, rregullojë dhe shënojë hapësirën e zonës dhe të sigurojë pa kompensim hapësirat për punë të Drejtorisë.

(3) Zona duhet të jetë e rregulluar ashtu që hyrja dhe dalja e personave, mjeteve të transportit dhe mallit në edhe nga zona është e mundshme vetëm përmes hyrjeve të përcaktuara, respektivisht daljeve.

(4) Rrethoja, hyrjet dhe daljet e zonës duhet të jenë të rregulluara në mënyrë të rregullt, të siguruara dhe të ndriçuara.

(5) Kriteret e përafërta dhe mënyra e rregullimit të zonës nga ky nen i përcakton drejtori i Drejtorisë.

Kritere që duhet t'i plotësojë shfrytëzuesi i zonës

Neni 28

(1) Të drejtën të kryejë veprimtari në zonën shfrytëzuesi i zonës e fiton në bazë të marrëveshjes për shfrytëzimin e zonës, lidhur për periudhën nga më së paku dhjetë vite me Drejtorinë dhe vendimi për marrjen e statusit të shfrytëzuesit të zonës miratohet nga Drejtoria. Marrëveshja për shfrytëzimin e zonës lidhet për periudhë nga më së paku 15 vite nëse në zonë shfrytëzuesi i njëjtë i zonës themelon institucion shëndetësor dhe institucione të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë, respektivisht nëse shfrytëzuesi i njëjtë i zonës në zonë kryen njëkohësisht edhe veprimtari shëndetësore dhe veprimtari të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë.

(2) Marrëveshje për shfrytëzimin e zonës nga paragrafi (1) i këtij neni për shkak të kryerjes së veprimtarisë shëndetësore Drejtoria lidh me personin juridik i cili i plotëson kriteret në vijim:

- ka lidhur së paku një marrëveshje me fondin për sigurim shëndetësor nga shteti në të cilin gjendet selia e tij dhe/ose nga vend tjetër anëtar i Bashkimit Evropian ose vend anëtar i OECD-së, i cili mundëson sigurimin e shërbimeve shëndetësore në Republikën e Maqedonisë për shtetasit e shteteve me fondin e të cilave është lidhur marrëveshje;

- në periudhën për të cilën është lidhur marrëveshje për shfrytëzimin e zonës (së paku dhjetë, respektivisht së paku 15 vite), të inkorporohet së paku një metodë e re shëndetësore ose procedurë për parandalim, diagnostifikim dhe mjekim të sëmundjeve dhe lëndimeve dhe rehabilitim të cilat deri në momentin e lidhjes së marrëveshjes për shfrytëzimin e zonës nuk janë shfrytëzuar në sistemin shëndetësor të Republikës së Maqedonisë në pajtim me nenin 30 paragrafin (7) të këtij ligji;

- të kryejë veprimtari shëndetësore ose veprimtari të arsimit të lartë bazuar në teknologji të reja dhe të avancuara ose me zbatimin e tyre;

- të jetë e akredituar nga Komisioni i përbashkët Ndërkombëtar (JCI-Joint Commission International) ose nga korporata DNV mbrojtje shëndetësore (DNV Healthcare Inc.-Det Norske Veritas Healthcare), nëse personi juridik është institucion shëndetësor;

- të rrisë punësimin në Republikën e Maqedonisë;

- ka lidhur së paku një marrëveshje me institucionin shëndetësor publik nga Republika e Maqedonisë për shfrytëzimin e shërbimeve shëndetësore të tij që institucioni shëndetësor I themeluar në zonë nuk i kryen, kurse për të cilat kanë nevojë pacientët e tyre dhe

- të nënshkruajë një memorandum për bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë me të cilin do të sigurojë trajnim të vazhdueshëm profesional të punëtorëve shëndetësorë dhe bashkëpunëtorëve të punësuar në institucionet publike shëndetësore në Republikën e Maqedonisë që ata të fitojnë përvojë të drejtpërdrejtë praktike në organizimin dhe kryerjen e trajnimit pa paguar kompensim për trajnimet e mbajtura.

(3) Marrëveshje për shfrytëzimin e zonës nga paragrafi (1) të këtij neni për shkak të kryerjes së veprimtarisë shëndetësore nga sfera e mjekësisë, Drejtoria lidh me personin juridik i cili i plotëson kriteret në vijim:

- t'i mundësojë kuadrin mësimor shkencor nga institucioni i arsimit të lartë i themeluar në zonë të mbajë ligjërata dhe institucioneve publike të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë;

- të nënshkruajë memorandum për bashkëpunim me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë që do të mundësonte shumën e mjeteve për participim të studentëve arsimit i të cilëve financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë të jetë 50% e çmimit më të ulët që e pagan institucioni i arsimit të lartë i themeluar në zonë dhe

- mësimin në institucionin e arsimit të lartë ta realizojnë profesorë nga të cilët së paku gjysma janë ligjërues në një nga 100 fakultetet më mirë të ranguar në listën e fundit të shpallur në Qendrën për universitete të klasit botëror pranë Xhiao Tong të Shangait (Shanghai Ranking -Academic Ranking of World Universities) në pjesën e medicinës, në pajtim me programin mësimor dhe tekstet nga një nga universitetet që janë ranguar mes 10 të parëve në Xhiao Tong të Shangait (Shanghai Ranking - ARËU -Academic Ranking of World Universities) në pjesën e medicinës;

- ta rrisë punësimin në Republikën e Maqedonisë dhe të jenë të ranguar në listën e fundit të shpallur në Qendrën për universitete të klasit botëror pranë Universitetit Xhiao Tong të Shangait (Shanghai Ranking - Academic Ranking of World Universities).

(4) Ministria e Shëndetësisë përcakton nëse janë plotësuar kushtet nga paragrafi (2) i këtij neni, dhe në përputhje me kushtet e paragrafit (3) të këtij neni, e përcakton Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës, për çka e njofton Qeverisë e Republikës së Maqedonisë dhe Drejtorinë për shkallën e përmbljes së kushteve.

(5) Personi juridik fiton statusin e shfrytëzuesi të zonës në bazë të një aktvendimi për marrjen e statusit të shfrytëzuesit të zonës në Drejtori, të miratuar pasi personi juridik për shkak të përdorimit të zonës shëndetësore të lirë me themeluesin e zonës së lirë shëndetësore ka lidhur marrëveshje për dhënie me qira të tokës në zonë dhe marrëveshje për shfrytëzimin e zonës

(6) Aktvendimin për marrjen e statusit të shfrytëzuesit të zonës nga paragrafi (5) i këtij neni, Drejtoria e miraton pas marrjes së njoftimit paraprak për shkallën e plotësimit të kushteve nga Ministria e Shëndetësisë, marrëveshje e lidhur për shfrytëzimin e zonës midis Drejtorisë dhe shfrytëzuesit të zonës.

(7) Të drejtë për prishjen e marrëveshjes për shfrytëzimin e zonës nga paragrafi (1) i këtij neni kanë Drejtoria në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe shfrytëzuesi i zonës.

(8) Nëse shfrytëzuesi i zonës e prish marrëveshjen për shfrytëzimin e zonës nga paragrafi (1) i këtij neni para skadimit të periudhës prej dhjetë vjetësh respektivisht 15 vjetësh, brenda një muaji nga dita e prishjes së marrëveshjes për shfrytëzimin e zonës do të kthejë një pjesë nga mjetet me të cilat Republika e Maqedonisë ka marrë pjesë në shpenzimet për ndërtim të një objekti ndërtimor për shfrytëzuesit e zonës në pajtim me nenin 15 të këtij ligji, në shumë me lartësi që është proporcionale me gjatësinë e kohës së mbetur deri në skadimin e periudhës 10 vjeçare.

(9) Shfrytëzuesi i zonës është i obliguar te Drejtoria, si operator i zonës në emër të Qeverisë të Republikës së Maqedonisë, të dorëzojë raport vjetor për punë për vitin paraprak më së voni deri më 31 mars të vitit rrjedhës për informim. Drejtoria e dorëzon raportin vjetor te Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Financave në mendim brenda tri ditëve nga pranimi i raportit vjetor, të cilat duhet të dorëzojnë mendim brenda 15 ditëve nga marrja e raportit vjetor për mendim. Drejtoria e paraqet raportin vjetor te Qeveria e Republikës së Maqedonisë deri më 30 prill të vitit rrjedhës për shqyrtim dhe miratim.

(10) Raporti vjetor nga paragrafi (9) i këtij neni përmban të dhëna në veçanti për vëllimin e shërbimeve të realizuara në zonë, sasinë, vlerën dhe numrin e punësimeve për periudhën raportuese, sipas strukturës kualifikuese.

(11) Formën dhe përmbajtjen e raportit vjetor nga paragrafi (9) i këtij neni, i përcakton ministri i Shëndetësisë në pajtim me ministrin e Financave.

(12) Drejtoria është e detyruar të informojë shfrytëzuesin e zonës më së voni 15 ditë para skadimit të afatit për obligimin për dorëzim të raportit vjetor nga paragrafi (10) i këtij neni.

(13) Aktvendimin për marrjen e statusit të përfuturit të zonës nga paragrafi (5) i këtij neni, Drejtoria e ndërpret në rastet e mëposhtme:

1) nëse shfrytëzuesi i zonës nuk punon në pajtim me këtë ligj;

2) nëse ka një aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilin ia ndalon shfrytëzuesit të zonës kryerjen e veprimtarisë shëndetësore ose të arsimit të lartë;

3) nëse konstatohet se shfrytëzuesi i zonës në kërkesën e tij për lidhjen e marrëveshjes për qira të tokës në zonë dhe / ose në kërkesën e tij për lidhjen e marrëveshjes për shfrytëzimin e zonës ka shfaqur të dhëna të pasakta ose ka dorëzuar dokumente jo të besueshme;

4) shfrytëzuesi i zonës e prish marrëveshjes për përdorimin e zonës para skadimit të periudhës prej së paku dhjetë vitesh nga dita e lidhjes së marrëveshjes për shfrytëzimin e zonës, dhe

5) nëse shfrytëzuesi i zonës nuk fillon me punë në zonë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

(14) Aktvendimin me të cilin shfuqizohet aktvendimi për të marrë statusin e shfrytëzuesit të zonës, Drejtoria me detyrë zyrtare e dorëzon te Qeveria e Republikës së Maqedonisë, organi doganor, organi tatimor kompetent dhe te Ministria e Shëndetësisë.

(15) Kundër aktvendimit për të shfuqizuar aktvendimin për marrjen e statusit të shfrytëzuesit të zonës, shfrytëzuesi i zonës si palë e pakënaqur mund të ngritë kontest administrativ para gjykatës kompetente.

Kushtet për shfrytëzimin e zonës së lirë shëndetësore

Neni 29

(1) Drejtoria miraton rregulla (në tekstin e mëtejme: rregullat e themeluesit) për kushtet në të cilat shfrytëzohen hapësirat e zonës për kryerjen e veprimtarisë, e rregullon rendin e brendshëm, përcakton masa të caktuara për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës dhe miraton listë tarifash për shërbimet e kryera për shfrytëzuesit në zonë.

(2) Rregullat e themeluesit nuk guxon të jenë në kundërshtim me ligjet dhe dispozitat tjera në Republikën e Maqedonisë, si dhe me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.

(3) Themeluesi i zonës është i obliguar që secilit shfrytëzues të tij t'i mundësojë kushte të barabarta për kryerjen veprimtarisë në zonë.

(4) Rregullorja dhe lista e tarifave të themeluesit nga paragrafi (1) i këtij neni botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Pjesa e pestë

SHËRBIMET SHËNDETËSORE DHE SHËRBIMET TJERA TË CILAT MUND TË JEPEN DHE VEPRIMTARI TË CILAT MUND TË KRYHEN NË ZONËN E LIRË SHËNDETËSORE DHE KUSHTE TË VEÇANTA PËR KRYERJEN E TYRE

Veprimtaritë shëndetësore që kryhen në zonat e lira shëndetësore

Neni 30

(1) Shfrytëzuesi i zonës ka të drejtën dhe detyrimin të themelojë institucion shëndetësor për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore në nivelin dytësor dhe terciar të

mbrojtjes shëndetësore për të kryerjen e veprimtarisë specialiste konsultative dhe spitalore shëndetësore dhe për kryerjen e shërbimeve shëndetësore që kërkojnë trajtim profesional, organizativ dhe teknologjik të komplikuar dhe multidisiplinar sipas kushteve dhe procedurave të përcaktuara me ligj dhe rregulla që rregullojnë fushën e mbrojtjes shëndetësore në Republikën e Maqedonisë.

(2) Të drejtë për të themeluar institucione shëndetësore private në nivelin sekondar dhe terciar të mbrojtjes shëndetësore të paragrafit (1) të këtij neni, ka personi juridik i huaj dhe vendas.

(3) Personi juridik nga paragrafi (2) i këtij neni (në tekstin e më poshtëm: Institucioni shëndetësor në zonë) ka të drejtë të ndihmës shtetërore nëse ka lidhur së paku një marrëveshje me fondin për sigurim shëndetësor nga shteti në të cilin gjendet selia e tij dhe/ose nga vend tjetër anëtar i Bashkimit Evropian ose vend anëtar i OECD, i cili mundëson sigurimin e shërbimeve shëndetësore në Republikën e Maqedonisë për shtetasit e shteteve me fondin e të cilave është lidhur marrëveshje.

(4) Institucioni shëndetësor në zonë dhe në Fondi i Sigurimeve Shëndetësore të Maqedonisë kanë të drejtë të lidhin marrëveshje për ofrimin e shërbimeve shëndetësore vetëm për metodat e reja mjekësore ose procedurat të cilat nuk shfrytëzohen në Republikën e Maqedonisë.

(5) Metodata apo procedurat e reja shëndetësore nga paragrafi (4) i këtij neni, për të cilat institucioni shëndetësor në zonë mund të lidhë marrëveshje me Fondin për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë i përcakton Fondi për Sigurim Shëndetësor i Maqedonisë me vendim, me pajtim paraprak me Ministrinë e Shëndetësisë.

(6) Si metoda ose procedura të reja shëndetësore të cilat nuk shfrytëzohen në Republikën e Maqedonisë në kuptimin e paragrafit (4) të këtij neni, konsiderohen procedura shëndetësore ose metodat për parandalimin, diagnostikimin dhe mjekimin e sëmundjeve dhe lëndimeve dhe rehabilitimi që deri në momentin e lidhjes së marrëveshjes për shfrytëzimin e zonës nga neni 28 paragrafi (1) të këtij ligji nuk janë përdorur në sistemin shëndetësor të Republikës së Maqedonisë.

(7) Çdo vendosje e metodave ose procedurave të reja shëndetësore në kuptim të paragrafit (6) të këtij neni i nënshtrohet miratimit paraprak nga Ministria e Shëndetësisë, në bazë të analizës nëse deri në momentin e lidhjes së marrëveshjes për shfrytëzimin e metodës së zonës shëndetësore dhe / ose procedurës shëndetësore të propozuar nga personi juridik i paragrafit (2) të këtij neni përdoret në sistemin shëndetësor të Republikës së Maqedonisë.

(8) Institucioni shëndetësor në zonë ka të drejtë të lidhë marrëveshje për shfrytëzimin e shërbimeve shëndetësore në institucionet shëndetësore publike të Republikës së Maqedonisë. Punëtorët shëndetësorë të punësuar në institucionet publike shëndetësore në Republikën e Maqedonisë këto shërbime shëndetësore i ofrojnë si veprimtari plotësuese në pajtim me rregullat e fushës së mbrojtjes shëndetësore.

(9) Të drejtë për shfrytëzimin e shërbimeve shëndetësore të institucioneve shëndetësore në zonë kanë shtetasit e huaj dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë.

(10) Shtetasit e Republikës së Maqedonisë shërbimet shëndetësore në institucionet shëndetësore në zonë i paguajnë me mjete personale, me përjashtim të shërbimeve shëndetësore për të cilat institucioni shëndetësor ka lidhur marrëveshje me Fondin e Sigurimit Shëndetësor të Maqedonisë.

(11) Çmimet e shërbimeve shëndetësore për shtetasit e Republikës së Maqedonisë të cilët shërbimet e paguara me mjete personale dhe për shtetasit e vendeve fqinje me të cilat kufizohen Republika e Maqedonisë janë deri në 30% më të larta se çmimet më të larta të shërbimeve shëndetësore në institucionet private shëndetësore në Republikës së Maqedonisë.

(12) Listën e çmimeve të shërbimeve shëndetësore për qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët shërbimet i paguajnë me mjete personale dhe për shtetasit e vendeve fqinje që kufizohen me Republikën e Maqedonisë e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe ministrit të Financave.

(13) Çmimi i shërbimit shëndetësor të kryer për qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët shërbimet i paguajnë me mjete personale dhe për shtetasit e vendeve fqinje me të cilat kufizohet Republika e Maqedonisë është i përbërë nga dy komponentë, edhe atë kompensim për institucionin shëndetësor në zonë dhe të ardhura në buxhetin e Republikës së Maqedonisë.

(14) Të ardhurat e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë janë 50% nga çmimi i shërbimit shëndetësor të kryer për qytetarët e Republikës së Maqedonisë që shërbimet i paguajnë me mjete personale dhe për shtetasit e vendeve fqinje të cilat kufizohen me Republikën e Maqedonisë.

(15) Dispozitat e paragrafëve (11) (12) (13) dhe (14) të këtij neni do të zbatohen edhe kur institucioni shëndetësor në zonë është bartës i licencës për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore në rrejtin e institucioneve shëndetësore të ndarë në pajtim me dispozitat nga fusha e mbrojtjes shëndetësore. Në këtë rast çmimin e shërbimeve shëndetësore për të cilat institucioni shëndetësor në këtë zonë është bartës i licencës e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozimin të ministrit të Shëndetësisë dhe ministrit të Financave dhe përbëhet nga dy komponentë, si kompensim për institucionet shëndetësore në zonë dhe të ardhurat për Buxhetin e Republikës së Maqedonisë që janë 50% e shërbimit shëndetësor.

(16) Shtetasit e Republikës së Maqedonisë të cilët shërbimet shëndetësore në institucionet shëndetësore në zonë i paguajnë me mjete personale në pajtim me paragrafin (10) të këtij neni, nuk kanë të drejtë të kërkojnë nga Fondi për Sigurim Shëndetësor i Maqedonisë kompensim të shpenzimeve të bëra për shfrytëzimin e shërbimit shëndetësor.

Shërbimet e mjekësisë kompletare dhe alternative dhe mjekimit klimaterik të banjës me akomodim dhe mjekësisë fizikale dhe rehabilitimit që ofrohen në zonën e lirë shëndetësore

Neni 31

(1) Shfrytëzuesi i zonës ka të drejtë të ofrojë shërbime të mjekësisë komplementare dhe alternative në kushte dhe në mënyrë të përcaktuar me dispozitat të cilat e rregullojnë fushën e mjekësisë komplementare dhe alternative.

(2) Shfrytëzuesi i zonës ka të drejtë të japë shërbime shëndetësore në mjekim klimaterik të banjës me akomodim dhe mjekësi fizike dhe rehabilitim.

(3) Shfrytëzuesi i zonës nga paragrafi (2) i këtij neni ka të drejtë të ndihmës shtetërore nëse ka lidhur së paku një marrëveshje me fondin për sigurim shëndetësor nga shteti në të cilën gjendet selia e tij dhe/ose shtet tjetër anëtar i Bashkimit Evropian ose shtet anëtar i OECD-së, i cili mundëson sigurimin e shërbimeve shëndetësore në Republikën e Maqedonisë për shtetasit e shteteve me fondin e të cilat është lidhur marrëveshje.

(4) Shfrytëzuesi i zonës nga paragrafi (2) i këtij neni mund të lidhë marrëveshje me Fondin për Sigurim Shëndetësore për dhënie e shërbimeve shëndetësore klimaterike të banjës me akomodim dhe mjekësi fizikale dhe rehabilitim në përputhje me dispozitat që rregullojnë sferën e mbrojtjes shëndetësore, kurse me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale marrëveshje për dërgim të pensionistëve për mjekim klimaterik në banja me akomodim dhe mjekësi fizikale dhe rehabilitim në përputhje me programin për rekreacion klimaterik të banjës të shfrytëzuesve të pensionit.

(5) Shfrytëzuesi i zonës nga paragrafi (2) i këtij neni është i obliguar të vendosë programe të posaçme për mjekim klimaterik të banjës me akomodim dhe mjekësi fizikale dhe rehabilitim, sidomos për fëmijët ose të sëmurët nga paraliza cerebrale ose për të sëmurit nga fibroza cistike.

(6) Të drejtë për shfrytëzim të shërbimeve shëndetësore nga paragrafi (2) i këtij neni kanë shtetasit e Republikës së Maqedonisë dhe shtetasit e huaj.

(7) Shfrytëzuesi i zonës nga paragrafi (2) i këtij neni, si obligues tatimor i nënshtrohet lirimit të pagimit të:

1) tatimit mbi të ardhurat në periudhë prej dhjetë vjetësh nga dita e miratimit të aktvendimit për themelimin e institucionit shëndetësor, me çka fillon kryerja e veprimtarisë shëndetësore dhe/ose të arsimit të lartë në zonë.

2) tatimit personal mbi fitim të të ardhurave në bazë të rrogave të personave të punësuar, ve për periudhë prej dhjetë vjetësh nga muaji i parë në të cilin shfrytëzuesi i zonës do të paguaj rrogë pa dallim të numrit të personave të punësuar të shfrytëzuesi i zonës, me kushtet e përcaktuara me këtë ligj.

(8) Gjatë importimit të pajisjeve mjekësore dhe / ose mallrave të dedikuara për ndërtim të objektit ndërtimor, shfrytëzuesi i zonës nga paragrafi (2) i këtij neni lirohet nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe detyrimeve doganore në qoftë se ato janë sjellë në zonë dhe nëse janë importuar nga ana e shfrytëzuesit të zonës për dhënie e shërbimeve shëndetësore nga paragrafi (2) i këtij neni. Lirimi nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe detyrimet doganore do të kryhet në pajtim me nenin 7 paragrafët (6), (7), (8), (9), (10), (11) të këtij ligji.

(9) Nëse shfrytëzuesi i zonës blen pajisje mjekësore, e cila do të futet në zonë dhe është blerë për ofrimin e shërbimeve shëndetësore nga paragrafi (2) i këtij neni dhe/ose nëse shfrytëzuesi i zonës blen mallra dhe shërbime që do të futen në zonë ose për shfrytëzuesin e zones është kryer qarkullim për ndërtimin e objektit ndërtimor në zonë që është në funksion të dhënies së shërbimeve shëndetësore nga paragrafi (2) i këtij neni, me kërkesë të tij të dorëzuar në Ministrinë e Shëndetësisë, do të kryhet kthimi i tatimit mbi vlerën e shtuar, nëse është paguar faturë dhe në qoftë se aty është deklaruar në veçanti tatimi mbi vlerën e shtuar nga obliguesi tatimor në pajtim me nenin 53 të Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar. Kthimi i tatimit mbi vlerën e shtuar do të kryhet në pajtim me nenin 8 paragrafët (3), (4), (5), (6), (7), dhe (8) të këtij ligji.

(10) Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të marrë pjesë në shpenzimet për ndërtim të objektit ndërtimor për shfrytëzues të zonës nga paragrafi (2) i këtij neni, në bazë të kriterëve të përcaktuara me Ligjin për zonat zhvillimore teknologjike-industriale.

(11) Shfrytëzuesit të zonës nga paragrafi (2) i këtij neni i cili siguron punësime të reja mund t'i jepet ndihmë për shpenzime të arsyeshme investuese për trajnim në formën e trajnimit të veçantë ose të përgjithshëm të të punësuarve në pajtim me nenin 14 të këtij ligji.

Vëllimi i mjeteve dhe mënyra e sigurimit të nivelit të qëndrueshëm të financimit të veprimtarisë

Neni 32

Themeluesi i institucionit shëndetësor në elaboratin për themelimin e institucionit në veçanti e përcakton vëllimin e mjeteve dhe mënyrën e sigurimit në nivel të qëndrueshëm të financimit të veprimtarisë për periudhë prej dhjetë vjetësh dhe deponon garanci bankare në shumën e barabartë me vëllimin e mjeteve të përcaktuara në elaborat. Garancia shfrytëzohet për kryerjen e vazhdueshme të shërbimeve për periudhë së paku prej 10 vjetësh dhe/ose kompensim të dëmit që mund t'i shkaktohet shfrytëzuesve të shërbimeve nëse institucioni pushon të punojë. Garancia duhet të lëshohet nga banka e cila gjatë tre viteve të fundit ka mendim pozitiv nga revizioni i kryer në raportet financiare në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të raportimit financiar (SNRF). Garancia duhet të paguhet pa kusht dhe me thirrjen e parë.

Hapësira, pajisja dhe kuadri për themelimin e institucionit shëndetësor privat në zonë

Neni 33

(1) Shfrytëzuesi i zonës që të themelojë institucion shëndetësor në zonën duhet të sigurojë plotësimin e kriterëve në drejtëm të hapësirës, pajisjeve dhe personelit të kualifikuar të përcaktuara me ligj dhe me aktet nënligjore për mbrojtje shëndetësore në Republikën e Maqedonisë si standarde minimale.

(2) Institucioni shëndetësor në zonë, krahas standardeve minimale nga paragrafi (1) i këtij neni, siguron standarde në aspektin e hapësirës, pajisjeve dhe kuadrit profesional si dhe për sa i përket barnave, mjeteve ndihmëse mjekësore dhe materialeve harxhuese mjekësore që përdoren për ofrimin e shërbimit shëndetësor, që janë ekuivalente dhe/ose adekuate me standardet e komisionit të përbashkët ndërkombëtar (JCI-Joint Commission International) ose standardet e korporatës DNV (DNV Healthcare Inc.-Det Norske Veritas Healthcare) dhe më të larta se standardet e përcaktuara me rregullat nënligjore për mbrojtjen shëndetësore, rregullat për barna dhe mjete ndihmëse mjekësore dhe për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor në Republikën e Maqedonisë.

(3) Shtetasit e Republikës së Maqedonisë nuk kanë të drejtë të kërkojnë nga Fondi për Sigurim Shëndetësor i Maqedonisë kompensim të shpenzimeve për shfrytëzimin e standardeve më të larta nga paragrafi (2) i këtij neni, kur shfrytëzojnë shërbime shëndetësore në institucionin shëndetësor në zonë, për të cilat institucioni ka lidhur marrëveshje me Fondin e Sigurimit Shëndetësor të Maqedonisë.

(4) Shfrytëzuesi i zonës i cili themelon institucion shëndetësor në nivel terciar, krahas kriterëve për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore, siguron hapësirë, pajisje dhe kuadër për kryerjen e veprimtarisë së arsimit të lartë, për aftësim dhe përsosje profesionale të punëtorëve shëndetësorë dhe bashkëpunëtorëve shëndetësorë, si dhe për veprimtari shkencore-hulumtuese nga sfera e mjekësisë, respektivisht stomatologjisë në pajtim me dispozitat për mbrojtje shëndetësore dhe studimet medicinare dhe përsosjes së vazhdueshme profesionale të doktorëve të medicinës si dhe dispozitat në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor në Republikën e Maqedonisë.

(5) Gjatë projektimit të objekteve të dedikuara për kryerjen e veprimtarisë mjekësore, shfrytëzuesi i zonës shfrytëzon standarde ndërkombëtare për projektimin e objekteve shëndetësore, për qasjen dhe ventilimin e objekteve shëndetësore.

(6) Në një dhomë spitali mund të akomodohen deri në dy pacientë që paraqet dhomë standarde spitali.

(7) Institucionin shëndetësor në zonë është i obliguar të shfrytëzojë teknologji dhe pajisje shëndetësore të reja të avancuara dhe të larta në ofrimin e mbrojtjes shëndetësore.

Kuadri profesional në institucionin shëndetësor në zonë

Neni 34

Në institucionet shëndetësore në zonë, veprimtarinë shëndetësore e kryejnë doktorë të medicinës të cilët janë shtetas të huaj dhe shtetas të Republikës së Maqedonisë, me ç'rast doktorët e medicinës të cilët janë shtetas të huaj kanë punuar të paktën pesë vjet rresht si specialistë në një nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian nga grupi BE-15 ose në vend anëtar të OECD-së dhe numri i tyre të mos jetë më i vogël se 30% e numrit të përgjithshëm të doktorëve të medicinës të angazhuar të cilët e kryejnë veprimtarinë shëndetësore në institucionin shëndetësor në zonë.

Themelimi i institucionit të lartë në zonë

Neni 35

(1) Shfrytëzuesi i zonës ka të drejtë të themelojnë institucion privat të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë (në tekstin e mëtejshëm: institucion i arsimit të lartë) në pajtim me kushtet e përgjithshme dhe të veçanta dhe në procedurë të përcaktuar me dispozitat në sferën e arsimit të lartë, në bazë të mendimit nga Këshilli për Akreditim dhe Evaluim të Arsimit të Lartë dhe miratim nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, për shkak të realizimit të studimeve akademike dhe arritjen e arsimit në tre cikle të arsimit të lartë.

(2) Programet studimore të ciklit të parë, të dytë dhe të tretë të institucionit të arsimit të lartë nga paragrafi (1) i këtij neni formohen në pajtim me normat, standardet dhe metodologjinë të cilat janë të pranuar në hapësirën e përbashkët evropiane të arsimit të lartë në mënyrë që të mundësohet krahasimi i programeve të institucioneve të arsimit të lartë në atë hapësirë.

(3) Në institucionin e arsimit të lartë nga paragrafi (1) i këtij neni mësimi për tërë programin studimor realizohet edhe me dhënie dh e jepet në gjuhën angleze.

(4) Në institucionin e arsimit të lartë nga paragrafi (1) i këtij neni mësimin e realizojnë profesorë nga të cilët të paktën gjysma janë mësimdhënës në një nga 100 institucionet e arsimit të lartë më elitare nga sfera e shkencave mjekësore në botë, të ranguar në listën e fundit të shpallur në Qendrën për universitete të klasit botëror pranë universitetit Xhiao Tong të Shangait (Shanghai Ranking -Academic Ranking of World Universities) në pjesën e medicinës, në pajtim me programin mësimor dhe tekstet e një nga dhjetë universitetet e arsimit të lartë nga sfera e shkencave të mjekësisë, ranguar në listën e fundit të publikuar në Qendrën për universitete të klasës botërore pranë universitetit Xhiao Tong të Shangait (Shanghai Ranking -Academic Ranking of World Universities).

Institucioni i lartë arsimor i huaj si themelues i institucionit të lartë arsimorë në zonë

Neni 36

(1) Veprimtari të lartë arsimorë në zonë mund të kryejnë institucionin i lartë arsimor në pajtim me kushtet e përcaktuara në Ligjin për arsimin e lartë të cilit i është pranuar e drejta të kryejnë veprimtari të lartë arsimore, përkatësisht është akredituar për kryerjen e veprimtarisë së lartë arsimore në vendin në të cilin e ka selinë dhe i cili ka bashkangjitur garanci financiare kualitative.

(2) Institucioni i lartë arsimor i cili ka marrë leje për kryerjen e veprimtarisë së lartë arsimore në pajtim me rregullat nga sfera e arsimit të lartë të Republikës së Maqedonisë, regjistrohet në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë dhe në Regjistrin e institucioneve të larta arsimore në pajtim me rregullat nga sfera e arsimit të lartë të Republikës së Maqedonisë.

Fitimi i njohurive praktike nga sferat adekuate nga studentët e institucionit të lartë arsimor në zonë

Neni 37

Veprimtaria shëndetësore nëpërmjet të cilës studentët e institucionit të lartë arsimor në zonë do të fitojnë njohuri praktike nga sferat adekuate kryhet në institucionin shëndetësor në të cilin kryhet edhe veprimtaria arsimore dhe të cilët veprimtarinë arsimore dhe shkencore-hulumtuese e kryejnë në mënyrë në të cilën sigurohet tërësia funksionale e veprimtarisë shëndetësore, arsimore dhe shkencore-hulumtuese dhe në pajtim me nevojat e institucionit të lartë arsimor në zonën për zbatimin e programeve studimore.

Financimi i arsimit nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe participime të studimeve

Neni 38

(1) Në institucionin e lartë arsimor në zonë mund të regjistrohen edhe studentë arsimi i të cilëve financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

(2) Vendim për numrin e studentëve të cilët regjistrohen në institucionin e lartë arsimor në zonë, ndërsa arsimi i të cilëve financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, me propozim të organit të menaxhimit të institucionit të lartë arsimor në zonë, miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë, nën kushte të përcaktuara me rregullat nga sfera e arsimit të lartë. Numri i përgjithshëm i studentëve nuk mund të jetë më i madh se numri i përcaktuar në pajtim me kapacitetin me aktvendim për akreditimin e institucionit të lartë arsimor në zonë.

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë siguron mjete për pjesëmarrje në financimin e programeve studimore të institucionit të lartë arsimor në zonë, për të cilat Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka përcaktuar se ka interes për përmbushjen e nevojave publike në realizimin e veprimtarisë së lartë arsimore që e kryejnë institucionet private të larta arsimore (programe studimore me interes publik).

(4) Studentët arsimi i të cilëve financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë paguajnë participim të shpenzimeve të studimit.

(5) Lartësia e mjeteve për participimin e studentëve arsimi i të cilëve financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë arrin 50% nga çmimi më i ulët që e paguan institucioni i lartë arsimor në zonë, ndërsa të cilit paraprakisht pëlqim i jep Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(6) Studentët participimin e paguajnë të ndarë në këste të barabarta, me ç'rast çdo këst individual paguhet para fillimit të secilit semestër.

(7) Dhjetë studentët më të mirë arsimimi i të cilëve financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, ndërsa të cilët kanë mbaruar arsimin e lartë në institucionin e lartë arsimor në zonë, punësohen në institucion shëndetësorë publik në nivel terciar pa u zbatuar procedura për selektim, gjatë së cilës ata nuk duhet t'i plotësojnë kushtet e veçanta për punësim në institucion shëndetësor publik në nivel terciar të përcaktuar me rregullat nga sfera e mbrojtjes shëndetësore.

Veprimtari që kryhen në zonë

Neni 39

Në zonë kryhen veprimtari shërbyese, veprimtari shkencore-hulumtuuese, punë bankare dhe punë tjera financiare, punë të sigurimit dhe risigurimit të pronave dhe personave dhe punë tjera ekskluzivisht për nevojat e punës së zonës për të cilat nuk do të vlejnjë lirimet tatimore që vlejnjë për institucionet shëndetësore nga zonat e lira shëndetësore.

Zbatimi i ligjeve, marrëveshja për tejkalimin e dallimeve dhe marrëdhënie pune

Neni 40

(1) Kontestet ndërmjet shfrytëzuesve në zonë dhe ndërmjet shfrytëzuesve dhe themeluesit të zonës zgjidhen në pajtim me ligjet e Republikës së Maqedonisë.

(2) Marrëdhëniet e punës ndërmjet punëdhënësve dhe të punësuarve në zonë rregullohen në pajtim me rregullat që i rregullojnë marrëdhëniet e punës të Republikës së Maqedonisë dhe marrëveshjet kolektive.

Pjesa e gjashtë

NDËRPRERJA E PUNËS NË ZONËN E LIRË SHËNDETËSORE DHE NDËRPRERJA E PUNËS SË SHFRYTËZUESIT NË ZONËN

Ndërprerja e punës në zonën

Neni 41

(1) Zona e ndërpret punën me vendim të themeluesit të zonës në rast kur shfrytëzuesi i zonës kryen apo mundëson kryerjen e veprimtarive në zonë të cilat nuk janë përmbajtur në vendimin për themelimin e zonës së lirë shëndetësore apo nuk janë në pajtim me veprimtaritë të cilat janë të lejuara të bëhen në zonë.

(2) Vendimin për ndërprerjen e zonës nga paragrafi (1) i këtij neni themeluesi e miraton në afat prej një muaji nga dita kur është konstatuar ndodhja e njërit nga rastet nga paragrafi (1) i këtij neni.

Ndërprerja e punës së shfrytëzuesit në zonë

Neni 42

(1) Nëse gjatë punës në zonë themeluesi i zonës e prish marrëveshjen për shfrytëzimin e zonës të lidhur ndërmjet shfrytëzuesit të zonës dhe Drejtorisë, shfrytëzuesi i zonës është i obliguar për atë ta njoftojë organin doganor dhe tatimor, t'ua dorëzojë evidencat dhe përllogaritet nga puna në zonë dhe t'ju mundësojë të përcaktojnë nëse lidhur me punën e tij në zonën ka ndodhur borxhi doganorë, përkatësisht tatimor, i cili përllogaritet në pajtim me rregullat doganore, përkatësisht tatimore.

(2) Drejtoria do ta asgjësojë aktvendimin për marrjen e statusit të shfrytëzuesit të zonës, nëse:

1) prishet marrëveshja për shfrytëzimin e zonës ndërmjet Drejtorisë dhe shfrytëzuesit të zonës;

2) kryen veprimtari në zonën e cila nuk është përcaktuar në vendimin për themelimin e zonës shëndetësore të lirë nga neni 24 paragrafi (1) nga ky ligj, apo

3) nuk i mundëson organit doganorë apo organit tjetër mbikëqyrje mbi punën në zonën.

Pasoja nga ndërprerja e punës në zonë dhe ndërprerja e punës së shfrytëzuesit të zonës

Neni 43

(1) Për rezervat e mallit në zonën në ditën e ndërprerjes së punës bëhet përllogaritja e tatimeve, doganave dhe detyrimeve tjera për secilin shfrytëzues në zonë, në pajtim me rregullat tatimore, doganore dhe rregullat tjera.

(2) Në rast të ndërprerjes së punës në zonë, shfrytëzuesit e mbajnë pronësinë mbi objektet të cilat i kanë ndërtuar në zonë, si dhe mbi të drejtat dhe kapitalin të cilat i kanë investuar në zonë dhe mund të vazhdojnë me punën e tyre në pajtim me rregullativën ligjore të Republikës së Maqedonisë.

Pjesa e shtatë

ZBATIMI I LIGJIT DHE MBIKËQYRJA

Zbatimi i ligjit dhe mbikëqyrja

Neni 44

(1) Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga ky ligj kryen organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e shëndetësisë.

(2) Mbikëqyrje inspektuese mbi punën e shfrytëzuesve të zonave të lira shëndetësore kryen inspektori sanitar dhe shëndetësor, inspektori arsimor, inspektori i punës, si dhe inspektori tatimor dhe doganor dhe inspektorë tjerë të përcaktuar me ligj, secili në lidhje me dispozitat nga ky ligj për çështjet për të cilat janë ato kompetent në pajtim me ligj.

(3) Nëse në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese inspektori përcakton parregullsi për largimin e të cilit nuk është kompetent, me procesverbal i konstaton dhe e njofton organin kompetent.

(4) Inspektori ka të drejtë dhe obligim subjektiv të mbikëqyrjes:

1) t'i sugjerojë për parregullsitë e përcaktuara dhe të caktojë afat për largimin e tyre;

2) t'i urdhërojë të ndërmer masa dhe aktivitete adekuata në afat të cilin do ta caktojë inspektori;

3) përkohësisht t'ia ndalojë kryerjen e veprimtarisë, profesionit apo detyrës;

4) përkohësisht t'i merr sende dhe mjete me të cilat është kryer vepër penale apo kundërvajtje, në pajtim me ligj;

5) t'i parashtrijë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse dhe

6) t'i parashtrijë kallëzim penal apo të ngritë procedurë tjetër adekuata.

Mbikëqyrja mbi ligjshmërinë e punës së shfrytëzuesve të zonës

Neni 45

(1) Mbikëqyrje mbi ligjshmërinë e punës së shfrytëzuesve të zonës kryen Drejtoria.

(2) Mbikëqyrjen nga paragrafi (1) i këtij neni e kryejnë persona të autorizuar të punësuar në Drejtori të caktuar nga drejtori i Drejtorisë.

(3) Personat e autorizuar në mënyrë të pavarur i kryejnë punët e mbikëqyrjes dhe ndërmarrin masa për të cilat janë autorizuar me këtë apo ligj tjetër.

(4) Autorizimin për kryerjen e mbikëqyrjes personi i autorizuar e dëshmon me dokument adekuat dhe të njëjtin është i detyruar ta tregojë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes, ndërsa me kërkesë të subjektivit të kontrolluar, t'i lejojë ta shqyrtojë.

(5) Mbikëqyrja bëhet pa lajmërim paraprak, në kohën kur subjekti i kontrolluar i kryen aktivitetet e veta, në mënyrë të pavarur apo me deklaratë paraprake nga ana e shfrytëzuesve të zonës.

(6) Personat e autorizuar i kryejnë mbikëqyrjen në mënyrë efikase, duke mbajtur llogari për mbrojtjen e interesit publik dhe deri në shkallën sa është ajo e mundur për mbrojtjen e interesit të subjektit të kontrolluar.

(7) Personat e autorizuar nga paragrafi (2) i këtij neni janë të autorizuar të:

1) kryejnë mbikëqyrje në hapësirat afariste të subjektit të kontrolluar;

2) kontrollojnë dokumente të identifikimit të personave për shkak të vërtetimit të identitetit të tyre;

3) kërkojnë nga subjekti i kontrolluar apo nga të punësuarit e tij sqarim me shkrim apo gojarisht në lidhje me çështjet nga fushëveprimi i mbikëqyrjes;

4) kërkojnë mendim profesional kur është e nevojshme për mbikëqyrje dhe

5) sigurojnë prova tjera të nevojshme.

(8) Nëse me arsyetim është e nevojshme të merren apo përkohësisht të rruhen dokumentet, personat e autorizuar mund:

1) të kërkojnë nga subjekti i kontrolluar apo nga personi i punësuar të e njëjta që ka autorizim për atë, të hapë dhe të lejojë qasje në cilën do hapësirë, dhe

2) të kërkojë nga cili do person i cili ka autorizim për atë të sigurojë qasje te cili do dokument.

(9) Identitetin e kopjes me origjinalin e dokumenteve, dëshmi dhe informatave e vërteton subjekti i kontrolluar me vulën dhe nënshkrimin e tij apo i punësuarit e tij me nënshkrim.

(10) Subjekti i kontrolluar është i detyruar të bashkëpunojë dhe me kërkesë të personit të autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes t'i mundësojë qasje të papenguar të hapësirat, dokumentet, sistemet elektronike apo cilin do mjet tjetër lëndë e mbikëqyrjes, si dhe të dorëzojë dokumentacionin e plotë të nevojshëm për kryerjen e mbikëqyrjes.

Pjesa e tetë

DISPOZITAT PËR KUNDËRVAJTJE

Neni 46

(1) Gjohë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik - shfrytëzues i zonës nëse:

1) barnat, mjetet ndihmëse mjekësore dhe materialin harxhues mjekësor i tjetërson në kundërshtim me nenin 12 paragrafin (1) të këtij ligji;

2) pajisjen mjekësore e tjetërson para skadimit të afatit prej pesë vjetëve nga dita e importit, përkatësisht nga dita e blerjes në kundërshtim me nenin 12 paragrafin (2) të këtij ligji;

3) automjetet e ndihmës së shpejtë mjekësore dhe automjetet speciale të pajisura i tjetërson para skadimit të afatit prej pesë vitesh nga dita e importit, përkatësisht nga dita e blerjes në kundërshtim me nenin 12 paragrafin (3) të këtij ligji;

4) të mirat e dedikuara për ndërtimin e objekteve i tjetërson në kundërshtim me nenin 12 paragrafin (4) të këtij ligji;

5) në tokën në zonë të dhënë me qira nuk fillon me ndërtim në afat prej dhjetë muajve nga lidhja e marrëveshjes për qiramarrje të tokës, ndërsa më së voni për 24 muaj nga dita e nënshkrimit të marrëveshjes për qira të tokës të përfundojë me ndërtim dhe të fillojë me kryerjen e veprimtarisë shëndetësore ose të arsimit të lartë nga sfera e mjekësisë, në pajtim me nenin 15 paragrafin (8) të këtij ligji;

6) nuk dorëzon raport vjetor për punë në mënyrë, në formë, përmbajtje dhe afat në pajtim me nenin 28 paragrafin (9) të këtij ligji;

7) në institucionet shëndetësore në zonë, veprimtarinë shëndetësore e kryejnë mjekë të mjekësisë të cilët janë shtetas të huaj të cilët nuk i kanë plotësuar kushtet nga neni 34 të këtij ligji, përkatësisht ata nuk kanë punuar së paku pesë vjet pa ndërprerë si specialistë në njërën nga këto vende të Bashkimit Evropian nga grupi BE-15 ose në vendet anëtare të OECD-së;

8) numri i doktorëve të mjekësisë të cilët janë shtetas të huaj të cilët kryejnë veprimtari shëndetësore në institucionin shëndetësor në zonë është më i vogël për 30% nga numri i plotë i doktorëve të mjekësisë të cilët kryejnë veprimtari shëndetësore në institucionin privat shëndetësor, në kundërshtim me nenin 34 të këtij ligji;

9) në institucionin e lartë arsimor nga sfera e mjekësisë, mësimi për programin e plotë studimor nuk realizohet dhe nuk jepet provimi në gjuhën angleze, në pajtim me nenin 35 paragrafin (3) të këtij ligji;

10) në institucionin e lartë arsimor nga sfera e mjekësisë, mësimin nuk e mbajnë profesorë nga vendet e huaja, prej të cilëve gjysma janë ligjërues në njërën nga 100 fakultetet e radhitura më lartë në Universitetin e Shangait Xhiao Tong (Shanghai Ranking - ARWU Academic Ranking of World Universities) në pjesën e mjekësisë, në pajtim me nenin 35 paragrafin (4) të këtij ligji;

11) në institucionin e lartë arsimor nga sfera e mjekësisë, mësimi nuk mbahet në pajtim me programin dhe librat në një nga universitetet që janë të radhitura mes 10 Universiteteve të para në universitetin e Shangait Xhiao Tong (Shanghai Ranking - ARWU Academic Ranking of World Universities) në pjesën e mjekësisë, në pajtim me nenin 35 paragrafin (4) të këtij ligji;

12) në institucionin e lartë arsimor nga sfera e mjekësisë në zonë, nuk lejohet regjistrimi i studentëve arsimit të cilëve financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, në pajtim me nenin 38 paragrafin (1) të këtij ligji;

13) Organi i menaxhimit të institucionit të lartë arsimor nga sfera e mjekësisë në zonë nuk dorëzon propozim në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë për numrin e studentëve të cilët regjistrohen në institucionin e lartë arsimor, arsimit të cilëve financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, ose propozimin nuk e dorëzon ose dorëzon propozim i cili është në kundërshtim me memorandumin e bashkëpunimit të nënshkruar mes institucioneve të larta arsimore në zonë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe në kushtet e përcaktuara me dispozitat nga sfera e arsimit të lartë, në pajtim me nenin 38 paragrafin (2) të këtij ligji.

14) shuma e mjeteve për participim të studentëve arsimit të cilëve financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë nuk arrin 50% nga çmimi më i ulët që e paguan institucioni i lartë arsimor në zonë, në pajtim me nenin 38 paragrafin (5) i këtij ligji, dhe

15) institucioni i lartë arsimor nga sfera e mjekësisë në zonë ka përcaktuar shumë e mjeteve për participim të studentëve arsimit të cilëve financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë pa pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, në pajtim me nenin 38 paragrafin (5) të këtij ligji.

Neni 47

Gjohë me shumë prej 30% nga gjoha e përcaktuar për personin juridik - shfrytëzues të zonës do t'i shqiptohet për kundërvajtjet e parapara me nenin 46 të këtij ligji personit përgjegjës në personin juridik - shfrytëzues i zonës.

Neni 48

Për kundërvajtjet që parashihen me nenin 46 dhe 47 të këtij ligji, procedurë kundërvajtëse mban edhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.

Neni 49

Matja e shumës së gjobës për personin juridik - shfrytëzuesi i zonës kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

Zbatimi i procedurës së përshpejtuar në pajtim me Ligjin për kundërvajtje

Neni 50

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara me nenet 46 dhe 47 të këtij ligji, inspektori sanitar dhe shëndetësor, inspektori i arsimit, inspektori i punës, si dhe inspektori tatimor dhe doganor dhe inspektorët tjerë të përcaktuar me ligj janë të obliguar që kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojnë fletëpagesë për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

(2) Shërbimet inspektuese nga paragrafi (1) i këtij neni janë të obliguar të menaxhojnë evidencë për fletëpagesat kundërvajtëse dhe për rezultatit e procedurave të ngritura.

(3) Në evidencën e paragrafit (2) të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri, përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i fletëpagesës së kundërvajtjes që i lëshohet dhe për rezultatit e procedurës.

(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita vendosjes në evidencë.

(5) Formën dhe përmbajtjen e fletëpagesës së kundërvajtjes i përcakton ministri i Shëndetësisë.

Pjesa e nëntë**DISPOZITA TË FUNDIT****Miratimi i rregullave nënligjore**

Neni 51

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Hyrja në fuqi

Neni 52

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimitit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

799.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за градење,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.

Бр. 08-896/1

9 февруари 2016 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.Претседател
на Собранието на Република
Македонија,**Трајко Вељаноски**, с.р.**ЗАКОН****ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ГРАДЕЊЕ**

Член 1

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15 и 217/15), во членот 53 став (3) по зборовите: „телекомуникациската инфраструктура“, се додаваат зборовите: „за градбите во слободните здравствени зони“,

Член 2

Во членот 57 став (1) по зборовите: „индустриски и зелени зони основани од Владата на Република Македонија и градбите во овие зони“, се додаваат зборовите: „слободни здравствени зони и градбите во овие зони“,

Член 3

Во членот 58 став (3) по зборовите: „телекомуникациската инфраструктура“, се додаваат зборовите: „за градбите во слободните здравствени зони“,

Член 4

Во членот 62-а став (4) по зборовите: „правни лица“, се додаваат зборовите: „за градбите во слободните здравствени зони“,

Член 5

Во членот 96 став (4) по зборовите: „телекомуникациската инфраструктура“, се додаваат зборовите: „за градбите во слободните здравствени зони“,

Член 6

Во членот 101-а став (3) по зборовите: „телекомуникациската инфраструктура“, се додаваат зборовите: „за градбите во слободните здравствени зони“,

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NDËRTIM**

Neni 1

Нë Ligjin për ndërtim („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“, numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15 dhe 217/15), në nenin 53 në paragrafin (3), pas fjalëve: "infrastruktura e telekomunikacionit", shtohen fjalët: "për ndërtimet në zonat e lira shëndetësore",

Neni 2

Në nenin 57 në paragrafin (1) pas fjalëve: "zona industriale dhe të gjelbra të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe ndërtimet në këto zona," shtohen fjalët: "zona të lira shëndetësore dhe ndërtimet në këto zona,"

Neni 3

Në nenin 58 në paragrafin (3) pas fjalëve "infrastrukturë e telekomunikacionit)," shtohen fjalët "për ndërtimet në zonat e lira shëndetësore,"

Нени 4

Нë ненин 62-а нë параграфин (4) пас фјалëве: "persona juridike", shtohen фјалët: "пër ndërtimet нë зонат е лира shëndetësore,".

Нени 5

Нë ненин 96 нë параграфин (4) пас фјалëве: "infrastrukturë e telekomunikacionit)," shtohen фјалët: "пër ndërtimet нë зонат е лира shëndetësore,".

Нени 6

Нë ненин 101-а нë параграфин (3) пас фјалëве: "infrastrukturë e telekomunikacionit)," shtohen фјалët: "пër ndërtimet нë зонат е лира shëndetësore,".

Нени 7

Кy лигj hyn нë фуqi нë дитën е тетë nga дита е botimit нë "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

800.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за градежно земјиште, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.

Бр. 08-897/1
9 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**

Член 1

Во Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), во членот 18 став (4) по зборовите: „технолошки индустриски развојни зони“ се додаваат зборовите: „и слободни здравствени зони“.

Член 2

Во член 46 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, постапката за давање под долготраен закуп на градежното земјиште во рамки на слободните здравствени зони ја спроведува ДТИРЗ, согласно со Законот за слободните здравствени зони.“

Ставовите (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (5), (6), (7), (8) и (9).

Член 3

Во член 86 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Уредувањето на градежното земјиште за потребите на слободните здравствени зони се врши согласно со Законот за слободните здравствени зони.“

Во ставот (3) кој станува став (4) по зборовите: „ставот (2)“ се додаваат зборовите: „и (3)“.

Ставот (4) станува став (5).

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TOKË
NDËRTIMORE**

Нени 1

Нë Лигjin për tokë ndërtimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 dhe 193/15), нë ненин 18, нë параграфин (4) пас фјалëве: "zona zhvillimore industriale teknologjike" shtohen фјалët: "dhe zona të lira shëndetësore".

Нени 2

Нë ненин 46 пас параграфит (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Me përjashtim të paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni, procedurën për dhënien me qira afatgjate të tokës ndërtimore në kuadër të zonave të lira shëndetësore e zbaton DZTIZH, në përputhje me Ligjin për zona të lira shëndetësore."

Paragrafët (4), (5), (6), (7) dhe (8) bëhen paragrafë (5), (6), (7), (8) dhe (9).

Нени 3

Нë ненин 86, пас параграфит (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Rregullimi i tokës ndërtimore për nevojat e zonave të lira shëndetësore bëhet në përputhje me Ligjin për zona të lira shëndetësore."

Нë параграфин (3) i cili bëhet paragrafi (4), пас фјалëве: "paragrafi (2)" shtohen фјалët: "dhe (3)".

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5).

Нени 4

Кy лигj hyn нë фуqi нë дитën е тетë nga дита е botimit нë "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

801.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.

Бр. 08-898/1
9 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

Член 1

Во Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2007, 103/2008, 130/2008, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), во членот 7 став 1 точка 2) зборовите: „дејности од областа на информатичката технологија (изработка на софтвери, склопување хардвер, дигитални записи, компјутерски чипови и слично),“ се бришат.

Член 2

По членот 11 се додава нов дел „Три-а“ и два нови члена 11-а и 11-б, кои гласат:

„Дел Три-а

Услови и начин на вршење на дејности од областа на информатичката и комуникациска технологија

Општи услови за дејности од областа на информатичката и комуникациска технологија

Член 11-а

(1) Дејностите од областа на информатичката и комуникациска технологија можат да се вршат под услов вршителот на дејноста да не ја пренесува дејноста од друго подрачје на Република Македонија во зоната и да креира минимум 30 работни места.

(2) Дејности кои можат да се вршат во зоните од областа на информатичката и комуникациска технологија се:

- програмирање, односно пишување, модифицирање, тестирање и поддршка на софтверски апликации,
 - издавање на софтверски пакети (стандарден софтвер што не е прилагоден за нечии специфични потреби), вклучувајќи и превод или адаптација на готови софтвери за одреден пазар,
 - планирање, дизајн и имплементација на компјутерски системи кои интегрираат хардвер, софтвер и комуникациски технологии,
 - управување и работа со компјутерските системи на корисниците и/или опремата за обработка на податоците, обработка на податоци и сродни услуги за поддршка,
 - услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите, кои вклучуваат хостирање, повторно воспоставување на системите по несреќи (disaster recovery), услуги од областа на информациската безбедност (information security), информатичка форензика (information forensics),
 - производство и склопување на компоненти на компјутерски хардвер и мрежна опрема,
 - истражување и експериментален развој во областа на информатичко комуникациските технологии и
 - напредно стручно образование во областа на информатичката и комуникациската технологија.
- (3) Дејности кои не се во опсегот на овој закон се:
- Дејностите каде што компјутерот се користи само како средство. Овие дејности не се сметаат за информациско комуникациски дејности и се класифицираат според природата на обезбедените услуги и
 - Повикувачки центри.

Просторни услови за дејности од областа на информатичката и комуникациска технологија

Член 11-б

На подрачјето на зоната за која е донесена соодветна планска документација може да се оформи посебна парцела заради вршење на дејности од областа на информатичката и комуникациска технологија.”

Член 3

Во членот 12 став (2) во точката 28, по зборот „индустриска“, се става запирка и се додаваат зборовите: „слободна здравствена зона“, а по зборовите: „освен за објекти во индустриски“, се става запирка и се додаваат зборовите: „слободни здравствени зони”.

Член 4

Во членот 31 став (2) зборовите: „централната управа на“ се бришат, а по зборовите: „Царинската управа“ се додаваат зборовите: „и Управата за јавни приходи“.

Член 5

Во членот 33 став (4) зборовите: „централната управа на“ се бришат.

Во ставот (6) зборовите: „централната управа на“ се бришат.

Член 6

Во член 33-г по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„Одобрението за градење за градби во здравствени зони го издава надлежниот орган согласно со овој закон”.

Ставот (2) станува став (3).

Член 7

Насловот пред членот 40 се менува и гласи: “Евидентирање и движење во технолошко индустриска развојна зона“.

Член 8

Членот 40 се менува и гласи:

„(1) Влегување и излегување на транспортните средства на подрачјето на зоната, како и внесување и изнесување на стоки/добра од зоната се евидентира од страна на основачот на зоната согласно со овој закон.

(2) Влегување и излегување на физичките лица и транспортните средства на подрачјето на зоната, како и внесување и изнесување на стоки од зоната се врши согласно со царинските прописи и е предмет на царински надзор од страна на царинскиот орган.

(3) Царинскиот орган може да изврши царинска контрола на лицата, стоката и транспортните средства, кои влегуваат, излегуваат или остануваат во зоната или слободниот склад.”

Член 9

Членот 41 се менува и гласи:

„(1) За движење и постапување со стока која се увезува, односно внесува во зоната или извезува, односно изнесува од зоната, соодветно се применуваат одредбите од Царинскиот закон, по одредувањето на царински дозволеното постапување или употреба за стоката што се внесува или изнесува во и од царинското подрачје на Република Македонија. Ако привремено се изнесе стока од зоната на територијата на Република Македонија, заради облагородување или за испитување, тестирање, рекламирање и друга привремена употреба, истото се врши на начин и услови согласно со царинските прописи.

(2) Основачот, односно корисникот на зоната е должен да води евиденција за стока во облик одобрен од страна на Царинската управа, како мерка на царински надзор. Обликот на евиденцијата која ја води основачот на зоната се одобрува и од страна на Управата за јавни приходи.

(3) За овозможување на вршење на царински надзор, основачот, односно корисникот на зоната е должен на царинскиот орган да му достави запис од евиденцијата за стока за секое поединечно внесување или изнесување на странска стока во или од зоната како и за стоката за која не биле платени увозните давачки согласно членот 42 од овој закон. Во случај на промет на добра кои се превезуваат или испраќаат од останатиот дел од царинско подрачје во технолошките индустриски развојни зони и од технолошко индустриските развојни зони кон останатиот дел од царинското подрачје, основачот е должен да издаде запис од евиденцијата, а корисникот на зоната е должен на вршителот на прометот да му достави запис од евиденцијата за стока/добра при секое внесување или изнесување на стоката/добра во и од зоната.

(4) Министерството за финансии донесува подлиски прописи за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата и го пропишува образецот од записот од евиденцијата. Основачот, односно корисникот на зоната може да користи и други обрасци, доколку ги содржат задолжителните податоци.

(5) По исклучок на втората реченица од ставот (3) на овој член, записот од евиденцијата за стока/добра за секое внесување не се доставува во случаите на промет на добра кои се превезуваат или испраќаат од останатиот дел од царинско подрачје во технолошките индустриски развојни зони, доколку вкупниот износ на надоместокот за извршениот промет без данокот на додадена вредност е еднаков или помал од 60.000 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка, согласно со Законот за данокот на додадена вредност."

Член 10

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецизен текст на Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 11

Правилникот од членот 41 став (4) ќе се донесе во рок од девет месеци, а одредбите за евиденцијата ќе имаат одложена примена, по донесување на Правилникот.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE

Neni 1

Në Ligjin për zona zhvillimore industriale teknologjike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 14/2007, 103/2008, 130/2008, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 dhe 217/15), në nenin 7, paragrafin 1, pikën 2), fjalët: "veprimtari nga fusha e teknologjisë informatike (përpilimi i softuerëve, montimi i harduerëve, incizime digjitale, çipa kompjuterike dhe ngjashëm)," shlyhen.

Neni 2

Pas nenit 11, shtohet pjesa e re "Tre-a" dhe dy nene të reja 11-a dhe 11-b, si vijojnë:

"Pjesa Tre - a

Kushtet dhe mënyra e kryerjes së veprimtarive nga fusha e teknologjisë informatike dhe të komunikimit

Kushtet e përgjithshme për veprimtaritë nga fusha e teknologjisë informatike dhe të komunikimit

Neni 11-a

(1) Veprimtaritë nga fusha e teknologjisë informatike dhe të komunikimit mund të bëhen me kusht që ushtruesi i detyrës të mos e transferojë veprimtarinë prej rajoni tjetër në Republikën e Maqedonisë në zonë dhe të krijojë së paku 30 vende pune.

(2) Veprimtari që mund të bëhen në zonat nga fusha e teknologjisë informatike dhe të komunikimit janë:

- programimi, gjegjësisht shkrim, modifikim, testim dhe përkrahje e aplikimeve softuerike,
- publikimi i pakove softuerike (softuer standard që nuk është përshtatur për nevojat specifike të dikujt), përfshirë edhe përkthimin ose përshtatjen e softuerëve të gatshëm për treg të caktuar,

- planifikimi, dizajnimi dhe implementimi i sistemeve kompjuterike të cilat integrojnë harduer, softuer dhe teknologji komunikimi,

- menaxhimi dhe puna me sisteme kompjuterike të konsumatorëve dhe/ose pajisjen për përpunimin e të dhënave, përpunimi i të dhënave dhe shërbimeve të afërta për përkrahje,

- shërbime që kanë të bëjnë me teknologjinë informatike dhe kompjuterët, që përfshijnë postim, rivendosje të sistemeve pas fatkeqësive (disaster recovery), shërbime në fushën e sigurisë informatike (information security), forenzikën informatike (information forensics),

- prodhimi dhe montimi i komponentëve të harduerit kompjuterik dhe pajisjes rrjetore,

- hulumtimi dhe zhvillimi eksperimental në fushën e teknologjive informatike komunikuese dhe

- arsimiti profesional i avancuar në fushën e teknologjisë informatike dhe të komunikimit.

(3) Veprimtari që nuk janë në shtrirjen e këtij ligji janë:

- veprimtari ku kompjuteri përdoret vetëm si mjet. Këto veprimtari nuk llogariten si veprimtari teknologjike komunikuese dhe klasifikohen sipas natyrës së shërbimeve të siguruar dhe

- Qendrat thirrëse.

Kushte hapësinore për veprimtari nga fusha e teknologjisë informatike dhe të komunikimit

Neni 11-b

Në territorin e zonës për të cilën është miratuar dokumentacioni plani përkatës mund të formohet parcelë e veçantë për shkak të kryerjes së veprimtarive në fushën e teknologjisë informatike dhe komunikuese."

Neni 3

Në nenin 12 në paragrafin (2) në pikën 28 pas fjalës: "industriale", vihet presje dhe shtohen fjalët: "zonë e lirë shëndetësore", ndërsa pas fjalëve: "përveç për objekte në zona industriale", vihet presje dhe shtohen fjalët: "zona të lira shëndetësore".

Neni 4

Në nenin 31 në paragrafin (2) fjalët: "drejtoria qendrore" shlyhen ndërsa pas fjalëve: "Drejtoria Doganore", shtohen fjalët "dhe Drejtoria e të Hyrave Publike".

Neni 5

Në nenin 33 në paragrafin (4) fjalët: "drejtoria qendrore e" shlyhen.

Në paragrafin (6) fjalët: "drejtoria qendrore e" shlyhen.

Neni 6

Në nenin 33-g, pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"Lejen për ndërtimin e objekteve në zonat shëndetësore e lëshon organi përgjegjës në përputhje me këtë ligj".

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Neni 7

Titulli para nenit 40 ndryshohet si vijon:

"Evidentimi dhe lëvizja në zonën zhvillimore teknologjike industriale".

Neni 8

Neni 40 ndryshohet si vijon:

(1) Hyrja dhe dalja e mjeteve transportuese në territorin e zonës, si edhe futja dhe nxjerrja e mallrave/të mirave nga zona evidentohen nga themeluesi i zonës në përputhje me këtë ligj.

(2) Hyrja dhe dalja e personave fizikë dhe e mjeteve transportuese në territorin e zonës, si edhe futja dhe nxjerrja e mallrave/të mirave nga zona bëhet në përputhje me rregullat doganore dhe është lëndë e mbikëqyrjes doganore nga organi doganor.

(3) Organi doganor mund të bëjë kontroll doganor të personave, mallit dhe mjeteve transportuese që hyjnë, dalin ose mbesin në zonë ose në magazinën e lirë.

Neni 9

Neni 41 ndryshohet si vijon:

(1) Për lëvizje dhe procedim me mall që importohet, gjegjësisht futet në zonë ose eksportohet, gjegjësisht nxirret prej zone, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e Ligjit doganor, pas përcaktimit të procedimit të lejuar doganor ose përdorimit për mallin që futet ose nxirret në dhe nga territori doganor i Republikës së Maqedonisë. Nëse përkohësisht nxirret mall nga zona e territorit të Republikës së Maqedonisë për shkak të fshikërimit ose për kontrollime, testime, reklamim dhe përdorim tjetër të përkohshëm, kjo bëhet në mënyrë dhe në kushte në përputhje me rregullat e doganës.

(2) Themeluesi, gjegjësisht shfrytëzuesi i zonës është i obliguar që të mbajë evidencë për mallin në formë të lejuar nga Drejtoria Doganore, si masë e mbikëqyrjes doganore. Forma e evidencës që e mban themeluesi i zonës aprovohet edhe nga Drejtoria e të Hyrave Publike.

(3) Për mundësimin e kryerjes së mbikëqyrjes doganore, themeluesi, gjegjësisht shfrytëzuesi i zonës është i obliguar që organit doganor t'i dërgojë regjistrim të evidencës për mall për çdo futje ose nxjerrje individuale të mallit të huaj në ose nga zona si edhe për mallin për të cilin nuk janë paguar kontributet importuese në përputhje me nenin 42 të këtij ligji. Në rast të qarkullimit me të mira që transportohen ose dërgohen nga pjesa tjetër e territorit doganor në zonat zhvillimore teknologjike industriale dhe nga zonat zhvillimore teknologjike industriale kah pjesa tjetër e territorit doganor, themeluesi është i obliguar që të japë regjistrim të evidencës ndërsa shfrytëzuesi i zonës është i obliguar që kryesit të qarkullimit t'i dorëzojë regjistrim të evidencës për mall/të mira gjatë çdo futjeje ose nxjerrjeje së mallit/të mirave në dhe nga zona.

(4) Ministria e Financave miraton rregulla më të përafërta për të dhënat e obligueshme që duhet t'i përmbajë evidenca dhe regjistrimi i evidencës dhe e përcakton formularin e regjistrimit të evidencës. Themeluesi, gjegjësisht shfrytëzuesi i zonës mund të shfrytëzojë edhe formularë të tjerë në rast se i përmbajnë të dhënat e obligueshme.

(5) Me përjashtim të fjalisë së dytë të paragrafit (3) të këtij neni, regjistrimi i evidencës për mallra/të mira për çdo futje nuk dorëzohet në rastet e qarkullimit të të mirave që transportohen ose dërgohen prej pjesës tjetër të territorit doganor në zonat zhvillimore industriale teknologjike, në rast se shuma e përgjithshme e kompensimit për qarkullimin e bërë pa tatimin mbi vlerën e shtuar është e njëjtë ose më e vogël se 60.000 denarë, si edhe në rastet gjatë qarkullimit të mallit vendor të dedikuar për konsum të fundit, në përputhje me Ligjin për vlerën e shtuar."

Neni 10

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të pastruar të Ligjit për zonat zhvillimore industriale teknologjike.

Neni 11

Rregullorja nga neni 41 paragrafi (4) do të miratohet në afat prej nëntë muajsh ndërsa dispozitat për evidencë do të kenë zbatim të prolonguar, pas miratimit të Rregullores.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

802.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 февруари 2016 година.

Бр.08-1021/1
12 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15 и 154/15), во членот 32 ставови 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 се бришат.

Ставот 22 станува став 3.

Член 2

Во членот 35 ставови 2 и 3 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерство надлежно“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Против решението од ставот 3 на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението“.

Ставовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 се бришат.

Ставовите 22 и 23 стануваат ставови 5 и 6.

Член 3

Во член 36 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Регистарот од ставот (1) на овој член се води согласно со Законот за општата управна постапка.“

Член 4

Во членот 40 став 3 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 5

Во членот 41 ставови 4 и 5 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 6

Во членот 44 ставови 5 и 6 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 7

Во членот 159 став 2 се менува и гласи:

„Министерството надлежно за работите на високото образование го донесува и го објавува решението за еквиваленција и признавање на странската високообразовна квалификација во рок 60 дена од денот на поднесувањето на барањето за еквиваленција и признавање на странската високообразовна квалификација, на предлог од комисијата од ставот 1 на овој член.“

Во ставот 3 зборовите: „Министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „Министерството надлежно“.

Ставовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 се бришат.

Член 8

Во членот 161 став 2 се менува и гласи:

„ИЦЕП го определува видот и нивото на странската високообразовна квалификација согласно со Националната рамка на високообразовни квалификации, просечна оценка од студиите според системот на оценување во Република Македонија како и нивото согласно со Европската рамка на квалификации.“

Член 9

Во членот 161-в ставови 1 и 6 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 10

Во членот 161-г ставови 1 и 2 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 11

Во членот 162 став 2 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Во ставот 3 зборовите: „Министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „Министерството надлежно“.

Во ставот 4 по зборот „степен“ се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од денот на приемот на решението“.

Во ставовите 6 и 7 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 12

Во членот 163 став 2 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 13

По членот 167-а се додава нов член 167-б, кој гласи:

„Член 167-б

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено службено лице од Министерството кое ја води постапката, ако не одлучи по барањето во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето (член 35 став 2 и член 159 став 2 од овој закон).“

Член 14

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 15

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARSIM TË LARTË

Neni 1

Në Ligjin për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15 dhe 154/15), në nenin 32 paragrafët 3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21 shlyhen.

Paragrafi 22 bëhet paragraf 3.

Neni 2

Në nenin 35 në paragrafin 2 dhe 3 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:

"Kundër aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni mund të ngritët ankesë në Komisionin Shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, në afat prej 15 ditësh nga pranimi i aktvendimit".

Paragrafët 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21 shlyhen.

Paragrafët 22 dhe 23 bëhen paragrafë 5 dhe 6.

Neni 3

Në nenin 36 pas paragrafit 3 shtohet paragrafi ri 4 si vijon:

"Regjistri nga paragrafi (1) i këtij neni menaxhohet në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative."

Neni 4

Në nenin 40 në paragrafin 3 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 5

Në nenin 41 në paragrafët 4 dhe 5 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 6

Në nenin 44 në paragrafët 5 dhe 6 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 7

Në nenin 159 paragrafi 2 ndryshohet si vijon.

"Ministria kompetente për punët e arsimit të lartë e miraton dhe shpall aktvendimin për ekuivalencë dhe njohje të kualifikimit të huaj arsimor në afat prej 60 ditësh nga dita e dorëzimit të kërkesës për ekuivalencë dhe njohjen e kualifikimit të huaj të arsimit të lartë, me propozim të komisionit nga paragrafi 1 i këtij neni".

Në paragrafin 3 fjalët: "Ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "Ministria kompetente".

Paragrafët 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21 shlyhen.

Neni 8

Në nenin 161 paragrafi 2 ndryshohet si vijon.

"ICEP e përcakton llojin dhe nivelin e kualifikimit të huaj të arsimit të lartë në pajtim me kornizën nacionale të kualifikimeve, vlerësimin mesatar të studimeve sipas sistemit të vlerësimit në Republikën e Maqedonisë si dhe nivelin në pajtim me Kornizën evropiane të kualifikimeve."

Neni 9

Në nenin 161-v në paragrafët 1 dhe 6 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 10

Në nenin 161-g në paragrafët 1 dhe 2 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 11

Në nenin 162 në paragrafin 2 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Në nenin 3 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Në paragrafin 4 pas fjalëve "shkallë" shtohen fjalët: "në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit".

Në paragrafin 6 dhe 7 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 12

Në nenin 163 në paragrafin 2 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 13

Pas nenit 167-a shtohet neni i ri 167-b si vijon:

"Neni 167-b

Gjorbë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga Ministria që e udhëheq procedurën, nëse nuk vendos sipas kërkesës në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 35 paragrafi 2 dhe neni 159 paragrafi 2 i këtij ligji)."

Neni 14

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin sipas të cilit kanë filluar.

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

803.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 февруари 2016 година.

Бр.08-1022/1
12 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Член 1

Во Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 15/13, 30/13, 41/14 и 146/15), во член 9 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Под студентски стандард, во смисла на овој закон, се подразбира и обезбедување средства за наградување на најдобрите студенти од првите три најдобро рангирани високообразовни установи во Република Македонија, рангирани согласно со Законот за високо образование.“

Член 2

Во членот 12 став (4) зборот „пропишува“ се заменува со зборот „утврдува“.

Член 3

Во членот 13 став (2) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 4

Во членот 19 став (5) точката се брише и се додаваат зборовите: „согласно Законот за општата управна постапка.“.

Член 5

Членот 20 се брише.

Член 6

Во член 24 по ставот (7) се додаваат пет нови става (8), (9), (10), (11) и (12), кои гласат:

„(8) Студентите до Министерството поднесуваат барање за сместување во студентски дом со потребната документација, и тоа:

- идентификационен број од успешно пополнета електронска пријава,

- потврда за редовност во текот на студиите,

- испечатена електронска пријава заради проверка на податоците,

- уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните студиски години,

- заверен образец „УППИ“,

- студентите запишани за прв пат во прва година, доставуваат копија од дипломата за завршено средно образование и потврда за запишани редовни студии (или друг документ со кои ќе потврдат дека се примени на високообразовна установа),

- изјава за семејната положба на студентот, односно неговото потесно семејство,

- документ за кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби, со кој ќе докажат писмено нивниот статус,

- изјава за користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа, сестри), со која кандидатот се согласува Министерството по службена должност да ги обезбеди потребните документи од одредени институции со кои има склучено договори за соработка,

- изјава за согласност за дополнителен избор на студентски дом (доколку се пополни капацитетот во избраниот дом),

- изјава за идентичност на податоците,

- изјава од родител-старател за целосно подмирување на трошоците за сместување и исхрана во домот,

- потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за јуни од тековната година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата (за родителите-старатели вработени во државни и јавните установи да се достави потврда за плата заверена од овластен орган, а за родителите-старатели вработени во приватни фирми да се достави потврда за плата како и заверена декларација за прием на платата),

- за пензионираниите членови на семејството да се достави документ за висина на пензија-чек,

- за разведени родители се доставува доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како месечен приход, за корисници на социјална помош да доставуваат последно решение или последен чек, за инвалидитет да се достави лекарска белешка, додека за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга институција,

- уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители-старатели на кандидатот поединечно и за самиот кандидат,

- потврда дека се невработени или примаат/не примаат паричен надоместок невработените членови на потесното семејство од Агенцијата за вработување на Република Македонија,

- извод на родени за брат/сестра под шест годишна возраст, како и извод на умрените за починат родител од Управата за водење на матични книги и /или

- уверение за државјанство на Република.

(9) Образецот на барањето од ставот (8) на овој член за сместување во студентски дом го пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието.

(10) Овластеното службено лице во Министерството кое ја води постапката од ставот (1) на овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за сместување во студентски дом, по службена должност да побара документација од ставот (8) алинеи 16, 17, 18 и 19 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.

(11) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана документацијата од ставот (8) алинеи 16, 17, 18 и 19 на овој член е должно да ја достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(12) Министерството, во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето од ставот (8) на овој член, одлучува за поднесените барања за сместување во студентски дом.“

Член 7

Во членот 34 став (3) се менува и гласи:

„(3) Членовите на Управниот одбор кои се претставниците од основачот не можат да бидат именувани од редот на вработените во државниот студентски дом.“

Член 8

Во членот 37 став (2) точка 5) алинеја 5 сврзникот „или“ се заменува со точка.

Алинејата 6 се брише.

Член 9

Во членот 39 став (11) зборот „осум“ се заменува со бројот „15“.

Член 10

Во членот 49 по ставот (3) се додаваат шест нови става (4), (5), (6), (7), (8) и (9), кои гласат:

„(4) Во зависност од видот на стипендијата студентот до Министерството поднесува барање за добивање на стипендија со потребната документација, и тоа:

- идентификационен број од успешно пополнета електронска пријава,

- потврда за редовност во текот на студиите,

- испечатена електронска пријава заради проверка на податоците,

- уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните години,

- заверен образец „УППИ“,

- студентите запишани за прв пат во прва година, доставуваат копија од дипломата за завршено средно образование и потврда за запишани редовни студии (или друг документ со кои ќе потврдат дека се примени на факултет),

- изјава за семејната положба на студентот, односно неговото потесно семејство,

- документ за кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби, со кој ќе докажат писмено нивниот статус;

- изјава за користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа, сестри), со која кандидатот се согласува Министерството по службена должност да ги обезбеди потребните документи од одредени институции со кои има склучено договори за соработка,

- изјава за согласност за дополнителен избор на студентски дом (доколку се пополни капацитетот во избраниот дом),

- изјава за идентичност на податоците,

- изјава од родител-старател за целосно подмирување на трошоците за сместување и исхрана во домот,

- потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за јуни од тековната година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата (за родителите-старатели вработени во државни и јавните установи да се достави потврда за плата заверена од овластен орган, а за родителите-старатели вработени во приватни фирми да се достави потврда за плата како и заверена декларација за прием на платата),

- за пензионираните членови на семејството се доставува документ за висина на пензија-чек,

- за разведени родители се доставува доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како месечен приход,

- за корисници на социјална помош се доставува последно решение или последен чек, за инвалидитет се доставува лекарска белешка,

- за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга институција,

- доказ за познавање на англискиот јазик (соодветната квалификација за познавање на странски јазик се определува во конкурсот),

- документ кој потврдува дека кандидатот нема кривична пресуда ниту пак дека е под кривична истрага во моментот на пријавување за стипендија,

- извештај за здравствена состојба на кандидатот, во кој се вклучени резултатите од тестовите за ХИВ и Хепатит Ц,

- копија од пасошот, чија важност не смее да биде пократка од четири години,

- две писмени препораки од двајца академски професори/наставници, кои се запознаени со академските способности на кандидатот. Двете писмени препораки се доверливи. Доколку истите се испраќаат во хартиена форма, тие треба да бидат ставени во затворен плик и потпишаните од давателот на препораката на самиот плик, на местото на кое се затвара пликот,

- мотивационо писмо,

- меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на средства,

- потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен прв пат во прва година на додипломски студии од прв циклус во тековната академска година, известување за времето на започнување на семестарот, времетраењето на студиите односно бројот на семестр и цената на уписнината,

- уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи од разни основи за претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители-старатели на кандидатот поединечно и за самиот кандидат,

- потврда дека се невработени или примаат/не примаат паричен надоместок невработените членови на потесното семејство од Агенцијата за вработување на Република Македонија,

- извод на родени за брат/сестра под шест годишна возраст, како и извод на умрените за починат родител од Управата за водење на матични книги и /или

- уверение за државјанство на Република Македонија.

(5) Министерството доделува стипендии и за студенти Роми, по поднесено барање за добивање на стипендија со следната документација, и тоа:

- потврда за редовен студент во тековната академска година,

- копии од сведителства од сите четири години за завршено средно образование заверени на нотар за студентите од прва година, односно копија од индекс и уверение за положени испити за студентите од повисоките години,

- пријава,

- изјава дека студентот е припадник на ромската заедница,

- изјава дека студентот не е корисник на стипендија од друга институција или фирма

- изјава за користење на лични податоци и

- копија од трансакциска сметка на име на студентот.

(6) Образецот на барањето од ставовите (4) и (5) на овој член за доделување на стипендија го пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието.

(7) Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката од ставовите (4) и (5) на овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за доделување на стипендија, по службена должност да побара документација од ставот (4) алинеи 26, 27, 28 и 29 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.

(8) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана документацијата од од ставот (4) алинеи 26, 27, 28 и 29 на овој член е должно да ја достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(9) Министерството, во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето од ставовите (4) и (5) на овој член, одлучува за поднесените барања за доделување на стипендија.“

Ставовите (4), (5) (6) и (7) стануваат ставови (10), (11), (12) и (13).

Член 11

Во член 58 по ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9), кои гласат:

„(8) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката, ако:

- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 24 став (10) и член 49 став (7) од овој закон) и

- не одлучи по барањето во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето (член 24 став (12) и член 49 став (9) од овој закон).

(9) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 24 став (11) и член 49 став (8) од овој закон).“

Член 12

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 13

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 14

Одредбите од членовите 3, 4, 5, 6, 9, 10 и 11 од овој закон, ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 15

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR STANDARDIN STUDENTOR

Neni 1

Në Ligjin për standardin studentor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 15/13, 30/13, 41/14 dhe 146/15), në nenin 9 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Me standard studentor, në kuptimin e këtij ligji, nënkuptohet edhe sigurimi i mjeteve për shpërblimin e studentëve më të mirë nga tre institucionet e larta arsimore më të mira të radhitura në Republikën e Maqedonisë në pajtim me Ligjin për arsim të lartë."

Neni 2

Në nenin 12 në paragrafin (4) fjalët: "përcakton" zëvendësohen me fjalët: "vërteton".

Neni 3

Në nenin 13 në paragrafin (2) fjalët: "ministri" zëvendësohen me fjalët: "Ministria"

Neni 4

Në nenin 19 në paragrafin (5) pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative".

Neni 5

Neni 20 shlyhet.

Neni 6

Në nenin 24 pas paragrafi (7) shtohen pesë paragrafë të rinj (8), (9), (10), (11) dhe (12) si vijojnë:

"(8) Studentët në Ministri dorëzojnë kërkesë për vendosje në konvikt të studentëve me dokumentacion të nevojshëm, si vijon:

- numrin identifikues nga kërkesa e plotësuar elektronike;
- vërtetim për rregullshmërinë gjatë studimeve;
- kërkesë të shtypur elektronike për shkak të kontrollit të të dhënave;
- vërtetim me numrin e paraparë dhe provimin e dhëna nga vitet paraprake studimore;
- formular të vërtetuar "UPPI";
- studentët e regjistruar për herë të parë në vitin e parë, dorëzojnë kopje nga diploma për arsimin e kryer të mesëm dhe vërtetim për studimet e rregullta të regjistruar (ose dokument tjetër me të cilin do të konfirmojnë se janë të pranuar në institucionin e lartë arsimor);
- deklarata për gjendjen familjare të studentit, përkatësisht familjes së tij më të ngushtë;

- dokument për studentët kandidatë pa prindër dhe përkujdesje të prindërve dhe studentë të cilët janë kategorizuar si persona me nevoja të veçanta, me të cilën do të dëshmojnë statusin e tyre me shkrim;

- deklarata për shfrytëzimin e të dhënave personave të kandidatëve dhe familjarëve të tyre më të ngushtë (prind - tutor, vëllezër, motra), me të cilët kandidati pajtohet që Ministria me detyrë zyrtare t'i sigurojë dokumentet e nevojshme nga institucione të caktuara me të cilat ka lidhur marrëveshje për bashkëpunim;

- deklarata për pëlqimin e zgjedhjes plotësuese të konviktit të studentëve (nëse plotësohet kapaciteti në konviktin e caktuar);

- deklarata për njëjtësi të të dhënave;

- deklarata nga prindi - tutori për shlyerjen e plotë të хархimeve për vendosje dhe ushqim në konvikt;

- vërtetim për rrogë të realizuar të anëtarëve të punësuar të familjes për muajin qershor gjatë vitit rrjedhës ose nëse për këtë muaj nuk është paguar rroga, të dorëzohet vërtetim për rrogën e fundit të paguar (për prindit-tutorë të punësuar në institucione shtetërore dhe publike të dorëzohet vërtetim për rrogë të vërtetuar nga organi nga organi i autorizuar, ndërsa për prindit - tutorë të punësuar në firma private të dorëzohet vërtetim për rrogën si dhe deklarata të vërtetuar për pranimin e rrogës);

- për anëtarët e pensionuar të familjes të dorëzohet dokument për shumën e pensionit - çeku;

- për prindit e shkurorëzuar dorëzohet provë për divorc dhe nëse kandidati pranon alimentacionin i njëjti të shfaqet si të hyra mujore, për shfrytëzues të ndihmës sociale të dorëzohet vërtetimi i fundit ose çeku i fundit, për invaliditet të dorëzohet vërejtje mjekësore, derisa vëllezër/motra të kandidatit, mes të cilëve nxënës/studentë, dorëzohet vërtetim nga shkolla përkatësisht fakulteti ose ndonjë institucion tjetër;

- vërtetim nga Drejtoria për të Hyra Publike, për të hyrat e realizuara në bazë të ndryshme për vitin paraprak (të hyra nga veprimtari të pavarura, të hyra nga kryerja e veprimtarisë së bujqësisë, të hyra nga prona dhe të drejtat e pronës, të hyra nga kapitali, përfitime të kapitalit, përfitime nga lojërat e fatit dhe lojëra tjera të fatit, të hyra të tjera) për prind - tutorë të kandidatëve veçmas dhe për vet kandidatin;

- vërtetim se janë të papunë ose pranojnë/nuk pranojnë kompensim në para të papunë anëtarë të familjes më të ngushtë nga Agjencia për Punësim të Republikës së Maqedonisë;

- certifikatë të lindjes për vëlla/motër të moshës nën 6 vjeçare, si dhe certifikatë të vdekurve për prindin e vdekur nga Drejtoria për Udhëheqje të Librave të Amzës dhe/ ose

- certifikatë për shtetësi të Republikës.

(9) Formular të kërkesës nga paragrafi (8) të këtij neni për vendosje të konviktit e përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e arsimit.

(10) Personi i autorizuar zyrtar në Ministrinë e cila e udhëheq procedurën nga paragrafi (1) i këtij neni është i obliguar në afat prej tre ditësh nga dita e pranimin të kërkesës për vendosje në konvikt të studentëve, me detyrë zyrtare të kërkojë dokumentacion nga paragrafi (8) alinetë 16, 17, 18 dhe 19 të këtij neni për të cilën organi publik kompetent mban evidencë zyrtare.

(11) Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik prej të cilit kërkohet dokumentacioni nga paragrafi (8) alinetë 16,17,18 dhe 19 të këtij neni është i obliguar të dorëzojë dokumentacion e kërkuar në afat prej tre ditëve nga dita e pranimin të kërkesës.

(12) Ministria, në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimin të kërkesës nga paragrafi (8) i këtij neni, vendos për kërkesën e dorëzuar për vendosje në konvikt të studentëve."

Neni 7

Në nenin 34 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Anëtarët nga këshilli drejtues të cilët janë përfaqësues të themeluesit nuk mund të emërohen nga radhët e të punësuarve në konviktin studentor."

Neni 8

Në nenin 37 paragrafi (2) pika 5) në alinenë 5 lidhëza "ose" zëvendësohet me pikë.

Alineja 6 shlyhet.

Neni 9

Në nenin 39 në paragrafin (11) fjala "tetë" zëvendësohet me numrin "15".

Neni 10

Në nenin 49 pas paragrafit (3) shtohen gjashtë paragrafë të rinj (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9), si vijojnë:

"(4) Varësisht nga lloji i bursës studenti në Ministri dorëzon kërkesë për marrjen e bursës me dokumentacionin e nevojshëm, si vijon:

- numri identifikues nga plotësimi i suksesshëm i fletëparaqitjes elektronike të plotësuar;
- vërtetim për rregullshmërinë gjatë studimeve;
- kërkesë e shtypur elektronike për shkak të kontrollit të të dhënave;
- vërtetim me numrin e provimeve të parapara dhe të dhëna nga viti paraprak;
- formular i vërtetuar "UPPI";
- studentët e regjistruar për herë të parë në vitin e parë, dorëzojnë kopje nga diploma për arsimin e mbaruar të mesëm dhe vërtetim për studime të rregullta të regjistruara (ose dokument tjetër me të cilën do të vërtetohet se janë të pranuar në fakultet); deklaratë për gjendjen familjare të studentit, përkatësisht familjes më e ngushtë;
- dokument për kandidatët studentë pa prind dhe përkuqdesje të prindërve dhe studentë të cilët janë të karakterizuar si persona me nevoja të veçanta, me të cilën do të dëshmojnë me shkrim statusin e tyre;
- deklaratë për shfrytëzimin e të dhënave personale të kandidatëve dhe familjes së tyre më të ngushtë (prind-tutorë, vëllezër, motra), me të cilat kandidatët pajtohen Ministria me detyrë zyrtare t'i sigurojë dokumentet e nevojshme nga institucionet e përcaktuara me të cilat ka lidhur marrëveshje për bashkëpunim;
- deklaratë për pëlqim për zgjedhje plotësuese të konviktit studentor (nëse plotësohet kapaciteti në konviktin e zgjedhur);
- deklaratë njëjtësinë e të dhënave;
- deklaratë nga prindi - tutori për pagimin e harxhimeve për vendosje dhe ushqim në konvikt;
- vërtetim për rrogat e realizuara për të anëtarët e punësuar të familjes për muajin qershor nga viti rrjedhës ose nëse për këtë muaj nuk është paguar rroga, të dorëzohet vërtetim për rrogën e fundit të paguar (për prindër-tutorë të punësuar në institucione shtetërore dhe publike të dorëzohet vërtetim për rrogë të vërtetuar nga organi i autorizuar për rroga si dhe deklaratë e vërtetuar për pranimin e rrogës);
- për anëtarët e pensionuar të familjeve dorëzohen dokumente për shumën e pensionit - çek;
- për prind të divorcuar dorëzohet vërtetim për divorcin dhe nëse kandidati pranon alimentacion i njëjti të dëshmohet si e hyrë mujore,
- për shfrytëzuesit e ndihmës sociale dorëzohet vendimi i fundit ose çeku i fundit, për invaliditet dorëzohet vërtetim mjekësor,
- për vëllezër/motra të kandidatit, të cilët janë nxënës/studentë, dorëzohet vërtetim nga shkolla, përkatësisht fakulteti ose institucioni tjetër;

- provë për njohjen e gjuhës angleze (kualifikim përkatës për njohjen e gjuhës së huaj përcaktohet me konkurs);

- dokument me të cilin vërtetohet se kandidati nuk ka aktgjykim penal as nuk është nën hetim penal në momentin e paraqitjes së kërkesës për bursë;

- raport nga gjendja shëndetësore e kandidatit, në të cilin janë të përfshirë edhe rezultatet nga testet për HIV dhe Hepatit C;

- kopje e pasaportës, vlefshmëria e së cilës nuk guxon të jetë më e shkurtër se katër vjet;

- dy rekomandime me shkrim nga dy profesorë/mësimdhënës akademikë, të cilët janë të njoftuar me aftësitë akademike të kandidatëve. Dy rekomandimet me shkrim janë sekrete. Nëse të njëjtat dorëzohen në formë të letres, ato duhet të vendosen në zarf të mbyllur dhe të nënshkruar nga dhënësi i rekomandimit në zarf, në vendin ku mbyllet zarfi;

- letër e motivacionit;

- kambial në formë të aktit të noterit si mjet për sigurimin e mjeteve;

- vërtetim nga institucioni i lartë arsimor se kandidati është pranuar për herë të parë në vitin e parë nga studimet diplomatike nga cikli i parë në vitin rrjedhës akademik, njoftim për kohën e fillimit të semestrit, kohëzgjatja e studimeve përkatësisht numri i semestrit dhe çmimi i fletëregjistrimit.

- vërtetim nga Drejtoria e të Hyrave Publike, për të hyrat e realizuara në bazë të ndryshme për vitet paraprake (të hyra nga veprimtaria e pavarur, të hyra nga veprimtaria bujqësore, të hyra nga prona dhe të drejtat e pronës, të hyra nga kapitali, përfitime kapitale, përfitime nga lojërat e fatit dhe lojëra shpërblyese të tjera, të hyra të tjera) për dy prindër - tutorë të kandidatëve veçmas dhe për vetë kandidatit;

- vërtetim se janë të papunësuar ose pranojnë/nuk pranojnë kompensim në para të papunë anëtarë të familjes më të ngushtë nga Agjencia e Punësimit të Republikës së Maqedonisë;

- certifikatë të lindjes për vëlla/motër të moshës nën 6 vjeçare, si dhe certifikatë të të vdekurve për prindin e vdekur nga Drejtoria për Udhëheqje të Librave të Amzës dhe/ ose

- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë.

(5) Ministria ndanë bursa edhe për studentë romë, pas kërkesës së dorëzuar për marrjen e bursës me këtë dokumentacion, si vijon:

- vërtetim për student të rregullt të vitit akademik rrjedhës;

- kopje nga dëftesa nga të gjitha katër vitet për mbarimin e shkollës së mesme të vërtetuar në noter për studentë nga viti i parë, përkatësisht kopje të indeksit dhe vërtetim për provimin e dhënë për studentë nga vitet më të larta;

- fletëparaqitje;

- deklaratë se studenti është pjesëtar i bashkësisë rome;

- deklaratë se studenti nuk është shfrytëzues i bursës nga ana e institucioneve ose firmave;

- deklaratë për shfrytëzimin e të dhënave personale dhe

- kopje të llogarisë së transaksionit në emër të studentit.

(6) Formular të kërkesës nga paragrafi (4) dhe (5) të këtij neni për ndarje të bursave e përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e arsimit.

(7) Personi i autorizuar zyrtar në Ministrinë e cila e udhëheq procedurën nga paragrafi (4) dhe (5) të këtij neni është i obliguar në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të kërkesës për ndarjen e bursës, me detyrë zyrtare të kërkojë dokumentacion nga paragrafi (4) alinetë 26, 27, 28 dhe 29 të këtij neni për të cilën organi publik kompetent mban evidencën zyrtare.

(8) Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik prej të cilit kërkohet dokumentacioni nga paragrafi (4) alinetë 26,27,28 dhe 29 të këtij neni është i obliguar të dorëzojë dokumentacion e kërkuar në afat prej tre ditëve nga dita e pranimit të kërkesës.

(9) Ministria, në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafët (4) dhe (5) të këtij neni, vendos për kërkesat e dorëzuara për ndarje të bursës."

Paragrafët (4), (5) (6) dhe (7) bëhen paragrafë (10), (11), (12) dhe (13).

Neni 11

Në nenin 58 pas paragrafit (7) shtohen dy paragrafë të rinj (8), (9), si vijojnë:

"(8) Gjобë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga Ministria i cili e udhëheq procedurën, nëse:

- nuk i siguron të dhënat në afat prej tre ditëve nga dita e pranimit të kërkesës (neni 24 paragrafi (10) dhe neni 49 paragrafi (7) i këtij ligji);

- nuk vendos për kërkesën në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 24 paragrafi (12) dhe neni 49 paragrafi (9) i këtij ligji).

(9) Gjобë me shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar nga organi kompetent prej të cilit janë kërkuar dëshmitë dhe të dhënat nëse nuk i dorëzon dëshmitë e kërkuara dhe të dhënat në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 24 paragrafi (11) dhe neni 49 paragrafi (8) i këtij ligji)."

Neni 12

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit e këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të cilit kanë filluar.

Neni 13

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 14

Dispozitat nga nenet 3, 4, 5, 6, 9, 10 dhe 11 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

804.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА НАСТАВНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Академијата за наставници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 февруари 2016 година.

Бр.08-1023/1
12 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА НАСТАВНИЦИ

Член 1

Во Законот за Академијата за наставници („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15 и 192/15), во членот 7 став (3) алинеја 9 по зборовите: „60 бода“ сврзникот „или“ се заменува со точка.

Алинејата 10 се брише.

Член 2

Во членот 15 став (7) алинеја 11 по зборовите: „60 бода“ сврзникот „или“ се заменува со точка.

Алинејата 12 се брише.

Во ставот (8) алинеја 9 по зборовите: „60 бода“ сврзникот „или“ се заменува со точка.

Алинејата 10 се брише.

Член 3

Во членот 21 став (5) во алинеја 7 по зборовите: „60 бода“ сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.

Алинејата 8 се брише.

Во ставот (12) алинеја 5 по зборовите: „60 бода“ сврзникот „или“ се заменува со точка.

Алинејата 6 се брише.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR АКАДЕМИНË E MËSIMDHËNËSVE

Neni 1

Në Ligjin për Akademinë e Mësimdhënësve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15 dhe 192/15), në nenin 7 paragrafin (3) në alinenë 9 pas fjalëve: "60 pikë" lidhëza "ose" zëvendësohet me pikë.

Alineja 10 shlyhet.

Neni 2

Në nenin 15 paragrafin (7) në alinenë 11 pas fjalëve: "60 pikë" lidhëza "ose" zëvendësohet me pikë.

Alineja 12 shlyhet.

Në paragrafin (8) në alinenë 9 pas fjalëve: „60 pikë" lidhëza "ose" zëvendësohet me pikë.

Alineja 10 shlyhet.

Neni 3

Në nenin 21 paragrafin (5) në alinenë 7 pas fjalëve: "60 pikë" lidhëza "ose" zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Alineja 8 shlyhet.

Në paragrafin (12) në alinenë 5 pas fjalëve: „60 pikë" lidhëza "ose" zëvendësohet me pikë.

Alineja 6 shlyhet.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

„(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката, ако:

- не ја побара документацијата во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 12-а став (5) од овој закон) и

- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето (член 12-а став (7) од овој закон).

(4) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана документацијата ако не ја достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 12-а став (6) од овој закон).“

Член 5

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 7

Одредбите од членовите 1 и 4 од овој закон, ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ брјој 124/15).

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR AKADEMINË E SPORTIT

Neni 1

Në Ligjin për akademinë e sportit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 115/14, 129/15 dhe 146/15), në nenin 12-a pas paragrafit (2) shtohen pesë paragrafë të rinj (3), (4), (5), (6) dhe (7), si vijojnë:

"(3) Për ndarjen e bursës parashtrohet kërkesë me dokumentacionin e nevojshëm:

- certifikatën e shtetësisë të Republikës së Maqedonisë,
- vërtetimin se është nxënës i rregullt në Akademinë e Sportit,

- të verifikuara në noter fotokopjet e dëftesave për vitin e parë, të dytë dhe/ose të tretë të mbaruar të arsimit,

- deklaratën e nënshkruar nga prindi / kujdestari se nxënësi nuk është shfrytëzues i bursës tjetër dhe

- deklaratën e prindit / kujdestarit për përpunimin dhe shfrytëzimin e të dhënave të tij personale dhe të dhënave personale të nxënësit, me të cilën kandidati pajtohet që Ministria me detyrë zyrtare t'i sigurojë dokumentet e nevojshme.

(4) Formularin e kërkesës nga paragrafi (3) i këtij neni e përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e arsimit.

(5) Personi i autorizuar zyrtar nga Ministria e cila e mban procedurën për ndarjen e bursës ka për detyrë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (3) i këtij neni, me detyrë zyrtare ta kërkojë dokumentacionin nga paragrafi (3) alineja 1 të këtij neni.

(6) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent prej të cilit është kërkuar dokumentacioni nga paragrafi (3) alineja 1 i këtij neni ka për detyrë ta dërgojë dokumentacionin e kërkuar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(7) Personi i autorizuar zyrtar nga paragrafi (5) i këtij neni ka për detyrë të vendosë në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (3) i këtij neni."

Paragrafi (3) bëhet paragraf (8).

Neni 2

Në nenin 15 në paragrafin (4) fjalët: "ose APTIS" shlyhen.

Neni 3

Në nenin 15-a në paragrafët (3) dhe (4) fjalët: "APTIS - së paku niveli A2" shlyhen.

Neni 4

Në nenin 18 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4) si vijojnë:

"(3) Gjobjë në shumë prej 25 deri më 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga Ministria që e mban procedurën, nëse:

- nuk e kërkon dokumentacionin në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 12-a paragrafi (5) të këtij ligji) dhe

- nuk vendos me kërkesën në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 12-a paragrafi (7) të këtij ligji).

(4) Gjobjë në shumë prej 25 deri më 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent prej të cilit është kërkuar dokumentacioni nëse nuk e dërgon dokumentacionin në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 12-a paragrafi (6) të këtij ligji)."

Neni 5

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 6

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të cilin kanë filluar.

Neni 7

Dispozitat nga nenet 1 dhe 4 të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

808.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 февруари 2016 година.

Бр.08-1027/1
12 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15 и 154/15), во член 48 во ставовите 2 и 3 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 2

Во член 52 по ставот 5 се додаваат десет нови ставови 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, кои гласат:

„За пријавување на конкурсот од став 5 на овој член за стипендии за академски студии од втор циклус во странство за студенти примени на академски студии од втор циклус на еден од првите сто рангирани универзитети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Цио Тонг универзитет се поднесува барање и се доставува:

- диплома за завршени академски студии од прв циклус и уверение за постигнат успех (заверена на нотар) или нострифицирана диплома за академски студии од прв циклус стекнати во странство;

- потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен првпат во прва година на академски студии од втор циклус во тековната академска година, од кога започнува семестарот и колку семестри траат студиите;

- уверение/потврда за активно познавање на јазик (ТОЕФЛ, ИЕЛТС, ДЕЛФТ или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои дел од своето средно, односно високо образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата;

- своерачно потпишана изјава дека кандидатот не е корисник на стипендија за академски студии од втор циклус од други даватели (заверена на нотар);

- две препораки од универзитетски професори од установата/те во кои кандидатот се стекнал со додипломски студии од прв циклус и препорака од својот работодавач (доколку е во работен однос);

- мотивациско писмо и

- уверение за државјанство на Република Македонија.

За пријавување на конкурсот од став 5 на овој член за стипендии за академски студии од трет циклус во странство за студенти примени на академски студии од трет циклус, на еден од првите сто рангирани универзитети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Цио Тонг универзитет се поднесува барање и се доставува:

- потврда од универзитетот (факултетот/институтот), односно докторската школа на кој е примен на трет циклус (докторски) студии;

- уверение/диплома за завршен прв и втор циклус на студии;

- копија од три научно-истражувачки труда објавени во последните три години, во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации од научната област на која се однесуваат докторските студии;

- уверение/потврда за активно познавање на странски јазик (ТОЕФЛ, ИЕЛТС, ДЕЛФТ или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои своето претходно академско образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата;

- доказ/потврда издадена од работодавач за работно искуство;

- две препораки од универзитетски професори, или работодавач (доколку е во работен однос);

- изјава заверена на нотар дека кандидатот не е корисник на стипендија од други даватели;

- уверение за државјанство и

- извод од матична книга на родените.

За пријавување на конкурсот од став 5 на овој член за стипендии за студии од втор циклус од областа на филмската и музичката уметност на Академијата за филмска и ТВ уметност (ФАМУ) во Прага, Република Чешка, се поднесува барање и се доставува:

- диплома за завршени академски студии од прв циклус и уверение за постигнат успех (заверени на нотар) или нострифицирана диплома за академски студии од прв циклус стекнати во странство;

- потврда дека кандидатот е примен првпат во прва година на студии од втор циклус во тековната академска година на Академијата за филмска и ТВ уметност (ФАМУ) во Прага, Република Чешка;

- своерачно потпишана изјава дека кандидатот не е корисник на стипендија за студии од втор циклус од други даватели (заверена на нотар);

- мотивациско писмо;

- потврда за познавање на англиски јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата (ТОЕФЛ, ИЕЛТС или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје) и

- уверение за државјанство.

За пријавување на конкурсот од став 5 на овој член за стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид, се поднесува барање и се доставува:

- диплома за завршени академски студии од прв циклус и уверение за постигнат успех (заверени на нотар);

- потврда дека кандидатот е примен првпат во прва година на студии од втор циклус во тековната академска година на ЈНУ Институтот за филм, Филмска академија - Охрид;

- своерачно потпишана изјава дека кандидатот не е корисник на стипендија за последипломски студии од втор циклус од други даватели (заверена на нотар) и

- потврда за познавање на англиски јазик.

За пријавување на конкурсот од став 5 на овој член за стипендии за академски студии од втор циклус за студенти примени на академски студии на реномирани универзитети од областите на ликовната уметност, кинематографија и филмска продукција, драмската уметност и музиката, се поднесува барање и се доставува:

- диплома за завршени академски студии од прв циклус и/или уверение (заверени на нотар) или нострифицирана диплома за академски студии од прв циклус стекнати во странство;

- потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен за првпат во прва година на академски студии од втор циклус во тековната академска година, од кога започнува семестарот и колку семестри траат студиите;

- уверение-потврда за активно познавање на јазик (ТОЕФЛ, ИЕЛТС, ДЕЛФТ или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои дел од своето средно, односно високо образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата;

- своерачно потпишана изјава дека кандидатот не е корисник на стипендија за академски студии од втор циклус од други даватели (заверена на нотар);

- мотивациско писмо и

- уверение за државјанство.

За пријавување на конкурсот од став 5 на овој член за доделување на еднократни средства за изработка на магистерски и докторски трудови се поднесува барање и се доставува:

- потврда дека магистерскиот, односно докторскиот труд е прифатен за изработка од наставно-научниот, односно научниот совет на установата;

- изјава заверена на нотар дека на денот на поднесувањето на барањето трудот не е одбранет;

- уверение или диплома за завршени студии од прв, односно втор циклус студии (заверени на нотар);

- потврди за познавање на странски јазици;

- уверение за државјанство;

- извод од матична книга на родените.

Обрасците на барањата од ставовите 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на овој член ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието.

Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката по конкурсите од ставовите 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето, по службена должност да ја побара документација од став 6 алинеја 7, став 7 алинеи 8 и 9, став 8 алинеја 6 и став 10 алинеја 6 и став 11 алинеи 5 и 6 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана документацијата од став 6 алинеја 7, став 7 алинеи 8 и 9, став 8 алинеја 6 и став 10 алинеја 6 и став 11 алинеи 5 и 6 на овој член е должно да ја достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

Министерството е должно да одлучи во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од ставовите 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на овој член.“

Член 3

По членот 52 се додава нов член 52-а, кој гласи:

„Член 52-а

За пријавување на конкурсот за доделување еднократни финансиски средства наменети за творечки дејности се поднесува барање и се доставува:

- доказ за учество или настап на фестивал кој е член на Европската асоцијација на фестивали (European Festivals Association);

- доказ за учество на меѓународен проект и манифестација надвор од Република Македонија а, како национален претставник, или

- доказ за учество или настап на меѓународен проект и манифестација надвор од Република Македонија, каде изборот на учесниците се објавува по пат на конкурс, аудиција или селекција и

- уверение за државјанство на Република Македонија.

За пријавување на конкурсот за распределба на средства за финансирање на организација на научни собири се поднесува барање и се доставува:

- одлука од организаторот за одржување на научен собир;

- одлука за печатење на зборникот на трудови од научниот собир и

- програма за работа на научниот собир.

За пријавување на конкурсот за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири се поднесува барање и се доставува:

- доказ дека трудот е прифатен за усна или писмена (постер) презентација од организаторот на меѓународниот научен собир;

- согласност од установата каде што е вработен кандидатот за учество на меѓународниот научниот собир;

- потврда за висината на патните трошоци;

- потврда за висината на котизацијата и

- апстракт од научниот труд.

За пријавување на конкурсот за доделување на еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд се поднесува барање и се доставува:

- копија од објавениот научно-истражувачки труд од домашен автор во меѓународно научно списание со фактор на влијание (импакт фактор);

- копија од страницата на меѓународното научно списание каде е наведен насловот, годината и бројот на списанието, уредувачкиот одбор и издавачот на списанието во кое е објавен научно-истражувачкиот труд;

- официјален документ, потврда за висината на факторот на влијание (импакт факторот) за меѓународното научно списание;

- уверение за државјанство на Република Македонија и

- копија од фактура, односно уплатница за печатење на трудот, поднесена од страна на установата, односно самостојниот истражувач, или изјава поднесена од установата, односно самостојниот истражувач.

Обрасците на барањата од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието.

Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката по конкурсите од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето, по службена должност да побара документација од став 1 алинеја 4 и став 4 алинеја 4 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана документацијата од став 1 алинеја 4 и став 4 алинеја 4 на овој член е должно да ја достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

Министерството е должно да одлучи во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член.“

Член 4

Во член 53 во ставот 1 по зборот „дејност“ се додаваат зборовите „согласно Законот за општата управна постапка“.

Во ставот 3 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 5

Во член 59 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:

„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката, ако:

- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 52 став 13 и член 52-а став 6 од овој закон);

- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето (член 52 став 15 и член 52-а став 8 од овој закон).

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 52 став 14 член 52-а став 7 од овој закон).“

Член 6

Започнатите постапки до денот на отпочнување на примената на овој закон ќе завршат согласно законот по кој биле започнати.

Член 7

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно член 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15).

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VEPRIMTARI HULUMTUERE SHKENCORE

Neni 1

Нë Ligjin për veprimtari hulumtuere shkencore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15 dhe 154/15), në nenin 48 në paragrafët 2 dhe 3 fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën "Ministria".

Neni 2

Në nenin 52 pas paragrafit 5 shtohen dhjetë paragrafë të rinj: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhe 15, si vijojnë:

"Për paraqitjen në konkursin nga paragrafi 5 i këtij neni për bursa për studime akademike të ciklit të dytë jashtë vendit për studentë të pranuar në studimet akademike të ciklit të dytë në njërin ndër njëqind universitetet e para të ranguara në listën e fundit të publikuar në Qendrën e Universiteteve nga klasa botërore në Universitetin Xhio Tong të Shangait parashtrohet kërkesë dhe dorëzohet:

-diploma për studime akademike të mbaruara të ciklit të parë dhe certifikatë për suksesin e arritur (të verifikuar në noter) apo diploma e nostifikuar për studime akademike të ciklit të parë të marra jashtë vendit;

-vërtetimi nga institucioni i arsimit të lartë se kandidati është pranuar për herë të parë në vitin e parë të studimeve akademike të ciklit të dytë në vitin akademik rrjedhës, prej kur fillon semestri dhe sa semestra zgjasin studimet;

-dëshmi / vërtetimi për njohjen aktive të gjuhës (TOEFEL, IELTS, DELFT apo ekuivalentin e tyre për zonën gjuhësore përkatëse), përveç për kandidatët të cilët një pjesë të arsimit të tyre të mesëm, respektivisht të arsimit të tyre të lartë e kanë mbaruar në gjuhën në të cilën realizohet mësimi;

-deklarata e nënshkruar me dorën e vet se kandidati nuk është shfrytëzues i bursës për studimet akademike të ciklit të dytë nga dhënësit tjerë (të verifikuar në noter);

-dy rekomandime nga profesorët universitarë të institucionit / -eve në të cilat kandidati ka marrë studime deridiplomike të ciklit të parë dhe rekomandim nga punëdhënësi i tij (nëse është në marrëdhënie pune);

-letra motivuese dhe

-dëshmi e shtetësisë e Republikës së Maqedonisë.

Për paraqitjen në konkurs nga paragrafi 5 i këtij neni për bursa për studimet akademike të ciklit të tretë jashtë vendit për studentë të pranuar në studimet akademike të ciklit të tretë, në njërin ndër njëqind universitetet e para të ranguara në listën e fundit të publikuar në Qendrën e Universiteteve nga klasa botërore në Universitetin Xhio Tong të Shangait parashtrohet kërkesë dhe dorëzohet:

-vërtetimi i universitetit (fakultetit / institutit), respektivisht shkolla e doktorit në të cilën është pranuar në ciklin e tretë të studimeve (të doktoraturës);

-dëshmi / diploma për ciklin e parë dhe të dytë të mbaruar të studimeve;

-kopja e tri punimeve hulumtuese shkencore të botuara në tri vitet e fundit, në revistat shkencore ndërkombëtare apo publikimet shkencore ndërkombëtare nga sfera shkencore me të cilën kanë të bëjnë studimet e doktoraturës;

-dëshmi / vërtetimi për njohjen aktive të gjuhës së huaj (TOEFEL, IELTS, DELFT apo ekuivalentin e tyre për zonën gjuhësore përkatëse), përveç për kandidatët të cilët arsimin e tyre akademik paraprak e kanë mbaruar në gjuhën në të cilën realizohet mësimi;

-prova / vërtetimi i lëshuar nga punëdhënësi për përvojën e punës;

-dy rekomandime nga profesorët universitarë, apo punëdhënësi (nëse është në marrëdhënie pune);

-deklarata e verifikuar në noter se kandidati nuk është shfrytëzues i bursës nga dhënësit tjerë;

-dëshmi e shtetësisë dhe

-certifikata nga libri i amzës së të lindurve.

Për paraqitjen në konkurs nga paragrafi 5 i këtij neni për bursa për studime të ciklit të dytë nga sfera e artit muzikor dhe të filmit të Akademisë së Artit Filmik dhe Artit Televiziv (FAMU) në Pragë, Republika e Çekisë, parashtrohet kërkesë dhe dërgohet:

-diplomë për studimet akademike të mbaruara të ciklit të parë dhe dëshmia për suksesin e arritur (të verifikuar në noter) apo diploma e nostifikuar për studimet akademike të ciklit të parë të marrë jashtë vendit;

-vërtetim se kandidati është pranuar për herë të parë në vitin e parë të studimeve të ciklit të dytë në vitin akademik rrjedhës të Akademisë së Artit Filmik dhe Artit Televiziv (FAMU) në Pragë, Republika e Çekisë;

-deklaratë e nënshkruar me dorën e vet se kandidati nuk është shfrytëzues i bursës për studimet e ciklit të dytë nga dhënësit tjerë (e verifikuar në noter);

-letër motivuese;

-vërtetimi për njohjen e gjuhës angleze, respektivisht gjuhës në të cilën realizohet mësimi (TOEFEL, IELTS apo ekuivalenti i tyre për zonën gjuhësore përkatëse) dhe

-dëshmi e shtetësisë.

Për paraqitjen në konkurs nga paragrafi 5 i këtij neni për bursa për studimet pasdiplomike të ISHP Instituti i Filmit, Akademia e Filmit - Ohër, parashtrohet kërkesë dhe dorëzohet:

-diplomë për studime akademike të mbaruara të ciklit të parë dhe dëshmi për suksesin e arritur (të verifikuara në noter);

-vërtetim se kandidati është pranuar për herë të parë në vitin e parë të studimeve të ciklit të parë në vitin akademik rrjedhës në ISHP Instituti i Filmit, Akademia e Filmit - Ohër;

-deklaratë e nënshkruar me dorën e vet se kandidati nuk është shfrytëzues i bursës për studime pasdiplomike të ciklit të dytë nga dhënësit tjerë (të verifikuar në noter); dhe

-vërtetim për njohjen e gjuhës angleze.

Për paraqitjen në konkursin nga paragrafi 5 i këtij neni për bursa për studime akademike të ciklit të dytë për studentët e pranuar në studime akademike të universiteteve me renome nga sferat e artit figurativ, kinematografisë dhe proceduksionit filmik, artit dramatik dhe muzikës, parashtrohet kërkesë dhe dorëzohet:

-diplomë për studime akademike të mbaruara të ciklit të parë dhe/apo dëshmi (të verifikuara në noter) apo diplomë e nostifikuar për studimet akademike të ciklit të parë të marrë jashtë vendit;

-vërtetim nga institucioni i arsimit të lartë se kandidati është pranuar për herë të parë në vitin e parë të studimeve akademike të ciklit të dytë në vitin akademik rrjedhës, prej kur fillon semestri dhe sa semestra zgjasin studimet;

-dëshmi / vërtetim për njohjen aktive të gjuhës (TOEFEL, IELTS, DELFT apo ekuivalentin e tyre për zonën gjuhësore përkatëse), përveç për kandidatët të cilët një pjesë të arsimit të tyre të mesëm, respektivisht të arsimit të tyre të lartë e kanë mbaruar në gjuhën në të cilën realizohet mësimi;

-deklaratë e nënshkruar me dorën e vet se kandidati nuk është shfrytëzues i bursës për studime akademike të ciklit të dytë nga dhënësit tjerë (të verifikuar në noter);

-letër motivuese dhe

-dëshmi e shtetësisë.

Për paraqitjen në konkursin nga paragrafi 5 i këtij neni për ndarjen e mjeteve të njëhershme për hartimin e punimeve të magistraturës dhe doktoraturës parashtrohet kërkesë dhe dorëzohet:

-vërtetim se punimi i magistraturës, respektivisht punimi i doktoraturës është pranuar për hartim nga këshilli shkencor mësimor, respektivisht këshilli shkencor i institucionit;

-deklaratë e verifikuar në noter se në ditën e parashtrimi të kërkesës punimi nuk është mbrojtur;

-dëshmi apo diplomë për studimet e mbaruara të ciklit të parë, respektivisht të ciklit të dytë të studimeve (të verifikuara në noter);

-vërtetime për njohjen e gjuhëve të huaja;

-dëshmi e shtetësisë;

-certifikatë nga libri amë i të lindurve.

Formularët e kërkesave nga paragrafët 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 të këtij neni i përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e arsimit.

Personi i autorizuar zyrtar i Ministrisë i cili e mban procedurën për konkurset nga paragrafët 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 të këtij neni ka për detyrë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës, me detyrë zyrtare të kërkojë dokumentacionin nga paragrafi 6 alineja 7, paragrafi 7 alinetë 8 dhe 9, paragrafi 8 alineja 6 dhe paragrafi 10 alineja 6 dhe paragrafi 11 alinetë 5 dhe 6 të këtij neni për të cilën organi publik kompetent mban evidencë zyrtare.

Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent prej të cilit është kërkuar dokumentacioni nga paragrafi 6 alineja 7, paragrafi 7 alinetë 8 dhe 9, paragrafi 8 alineja 6 dhe paragrafi 10 alineja 6 dhe paragrafi 11 alinetë 5 dhe 6 të këtij neni ka për detyrë ta dorëzojë dokumentacionin e kërkuar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

Ministria ka për detyrë të vendosë në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafët 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 të këtij neni."

Neni 3

Pas nenit 52 shtohet nen i ri 52-a, si vijon:

"Neni 52-a

Për paraqitjen në konkursin për ndarjen e mjeteve të njëhershme financiare të dedikuara për veprimtaritë krijuese parashtrohet kërkesë dhe dorëzohet:

-provë për pjesëmarrjen në festival që është anëtar i Asociacionit Evropian të Festivaleve (European Festivals Association);

-provë për pjesëmarrjen në projektin ndërkombëtar dhe manifestimin jashtë Republikës së Maqedonisë, si përfaqësues nacional, apo

-provë për pjesëmarrjen në projektin ndërkombëtar dhe manifestimin jashtë Republikës së Maqedonisë, ku zgjedhja e pjesëmarrësve publikohet në formë të konkursit, audicionit apo selektimit dhe

-certifikatë e shtetësisë e Republikës së Maqedonisë.

Për paraqitjen në konkurs për ndarjen e mjeteve për financimin e organizimit të mbledhjeve shkencore parashtrohet kërkesë dhe dorëzohet:

-vendim i organizatorit për mbajtjen e mbledhjes shkencore;

-vendim për botimin e përmbledhjes së punimeve nga mbledhja shkencore dhe

-programi për punën e mbledhjes shkencore.

Për paraqitjen në konkurs për pjesëmarrjen e hulumtuesve shkencorë vendorë në mbledhjet shkencore ndërkombëtare parashtrohet kërkesë dhe dorëzohet:

-provë se punimi është pranuar për prezantim me gojë apo me shkrim nga organizatori i mbledhjes shkencore ndërkombëtare;

-pëlqim nga institucioni ku është i punësuar kandidati për pjesëmarrje në mbledhjen shkencore ndërkombëtare;

-vërtetim për lartësinë e shpenzimeve të rrugës;

-vërtetim për lartësinë e kotizimit dhe

-abstrakt i punimit shkencor.

Për paraqitjen në konkurs për ndarjen e mjeteve të njëhershme financiare për punimin e botuar hulumtues shkencor parashtrohet kërkesë dhe dorëzohet:

-kopje e punimit të botuar hulumtues shkencor nga autori vendor në revistën shkencore ndërkombëtare me faktorin e ndikimit (impakt faktori);

-kopje e faqes së revistës shkencore ndërkombëtare ku është theksuar titulli, viti dhe numri i revistës, këshilli i redaktimit dhe botuesi i revistës në të cilën është botuar punimi hulumtues shkencor;

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KORNIZËN NACIONALE PËR KUALIFIKIME

Neni 1

Në Ligjin për Kornizën Nacionale për Kualifikime ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 137/13), në nenin 2, në pikën 6, pas fjalës "Njohja" shtohen fjalët "dhe kuptimi".

Neni 2

Në nenin 16, në paragrafin (1), fjalët: "formohet", zëvendësohen me fjalët: "Qeveria e Republikës së Maqedonisë formon".

Në paragrafin (3), fjala "dhjetë" zëvendësohet me numrin "11".

Në paragrafin (5), pas alinesë 7 shtohet alineja e re 8, si vijon:

"- përfaqësues nga shoqata e punëdhënësve".

Neni 3

Në nenin 20 paragrafi (5), fjalët: "dhe në formë elektronike" zëvendësohen me fjalët: "në përputhje me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative".

Neni 4

Dispozita e nenit 3 të këtij neni do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në përputhje me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

810.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИОТ
СТАНДАРД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 февруари 2016 година.

Бр.08-1029/1
12 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД

Член 1

Во Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2005, 117/2008, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14 и 146/15), во членот 15 став 2 бројот „60“ се заменува со бројот „30“.

Во ставот (3) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.“.

Во ставот (4) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „согласно Законот за општата управна постапка.“.

Во ставот (5) по зборовите: „на градот Скопје“ се додаваат зборовите: „согласно Законот за општата управна постапка.“.

Член 2

Членот 15-а се брише.

Член 3

Во членот 20 став 3 зборовите: „Државниот испитен центар“ се заменуваат со зборовите: „Бирото за развој на образованието“.

Член 4

Во членот 26 став (1) зборот „Министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Во ставот (2) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 5

Во членот 27 став 4 зборовите: „потребните документи“ се бришат.

По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:

„Ученикот се прима во јавен ученички дом ако е:
- државјанин на Република Македонија и
- редовен ученик во средното образование.“

Предност за прием во јавен ученички дом имаат учениците за кои во поблиското семејство се остварени вкупни приходи на членовите во семејството не поголеми од минималната плата утврдена во Република Македонија во претходната година.

По ставот 5 кој станува став 7 се додаваат пет нови става 8, 9, 10, 11 и 12, кои гласат:

„Ученикот до Министерството поднесува барање за сместување во ученички дом.“

Образецот на барањето од ставот 8 на овој член и потребната документација за сместување во ученички дом ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.

Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот 8 на овој член, по службена должност да ги побара доказите и податоците од ставот 4 alineja 1 на овој член.

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците од ставот 4 alineja 1 на овој член е должно да ги достави барањите докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

Овластеното службено лице од ставот 10 на овој член е должно да одлучи во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето од став 8 на овој член.“

Член 6

Во членот 51 став 1 зборот „донесува“ се заменува со зборот „утврдува“.

Член 7

Во членот 54 став 2 се менува и гласи:

„Конкурсот од ставот 1 на овој член, во зависност од видот на стипендијата ги содржи поблиските услови, бројот и висината на стипендиите, како и роковите за доделување на стипендиите.“

По ставот 2 се додаваат седум нови става 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, кои гласат:

„Во зависност од видот на стипендијата ученикот треба да ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да е редовен ученик во средното образование,
- да има остварен успех во образованието,
- материјалната состојба на потесното семејство,
- да има освоени награди/дипломи на државни/меѓународни натпревари,
- да има доказ дека е ученик со посебни образовни потреби и/или
- да има доказ дека е дете без родители.

За учениците Роми Министерството доделува стипендии доколку ги исполнуваат условите од ставот 3 алинеи 1, 2 и 3 на овој член.

Ученикот до Министерството поднесува барање за добивање на стипендија со потребната документација во прилог.

Образецот на барањето од ставот 5 на овој член и потребната документација за доделување на стипендија ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.

Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот 5 на овој член, по службена должност да ги побара доказите и податоците од ставот 3 алинеи 1, 4, 6 и 7 на овој член.

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците од ставот 3 алинеи 1, 4, 6 и 7 на овој член е должно да ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

Овластеното службено лице од ставот 7 на овој член во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето од ставот 5 на овој член, одлучува за поднесените барања за доделување на стипендија.“

Ставот 3 станува став 10.

Член 8

Во членот 56-а став 1 зборовите: „осум дена“ се заменува со зборовите: „петнаесет дена“.

Член 9

Во членот 62 став 2 зборовите: „положен, БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2)“ се заменуваат со зборовите: „или БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода“.

Член 10

Во членот 64 став 16 зборовите: „осум дена“ се заменуваат со зборовите: „15 дена“.

Член 11

Во членот 68 зборовите: „може да се распореди“ се заменуваат со зборовите: „се распоредува“.

Член 12

Во член 82 по ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:

„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката, ако:

- не ги побара доказите и податоците во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 27 став 10, и член 54 став 7),

- не одлучи по барањето во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето (член 27 став 12 и член 54 став 9).

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 27 став 11, и член 54 став 8).“

Член 13

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 14

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 15

Одредбите од членовите 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 и 12 од овој закон, ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 16

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR STANDARDIN E NXËNËSVE

Neni 1

Në Ligjin për standardin e nxënësve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 52/2005, 117/2008, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14 dhe 146/15), në nenin 15, në paragrafin 2, numri "60" zëvendësohet me numrin "30".

Në paragrafin (3), pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "në afat prej 15 ditësh prej ditës së pranimit të aktvendimit."

Në paragrafin (4), pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "në përputhje me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative."

Në paragrafin (5), pas fjalëve: "të qytetit të Shkupit", shtohen fjalët: "në përputhje me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative."

Neni 2

Neni 15-a shlyhet.

Neni 3

Në nenin 20, në paragrafin 3, fjalët: "Qendra Shtetërore e Provimeve" zëvendësohen me fjalët: "Byroja për Zhvillimin e Arsimit".

Neni 4

Në nenin 26, në paragrafin (1), fjala "Ministri" zëvendësohet me fjalën "Ministria".

Në paragrafin (2), fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën "Ministria".

Neni 5

Në nenin 27, në paragrafin (4), fjalët: "dokumentet e duhura" shlyhen.

Pas paragrafit 3, shtohen dy paragrafë të rinj 4 dhe 5 si vijojnë:

"Nxënësi pranohet në konvikt publik të nxënësve nëse është:

- shtetas i Republikës së Maqedonisë dhe
- nxënësi i rregullt në arsimin e mesëm.

Përparësi për pranim në konvikt publik të nxënësve kanë nxënësit për të cilët në familjen më të ngushtë janë realizuar hyrje të përgjithshme të anëtarëve të familjes jo më të larta se paga minimale e përcaktuar në Republikën e Maqedonisë në vitin paraprak.

Pas paragrafit 5 i cili bëhet paragraf 7, shtohen pesë paragrafë të rinj 8, 9, 10, 11 dhe 12 si vijon:

"Nxënësi në Ministri parashtron kërkesë për vendosje në konvikt të nxënësve.

Formularin për kërkesën nga paragrafi 8 i këtij neni dhe dokumentacionin e duhur për vendosjen në konvikt të nxënësve i përcakton ministri përgjegjës për punët në fushën e arsimit në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

Personi i autorizuar zyrtar nga Ministria i cili e udhëheq procedurën është i obliguar që në afat prej tre ditësh prej ditës së pranimit të kërkesës nga paragrafi 8 i këtij neni, me detyrë zyrtare t'i kërkojë provat dhe të dhënat nga paragrafi 4, alineja 1 e këtij neni.

Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik përgjegjës prej të cilit janë kërkuar provat dhe të dhënat nga paragrafi 4 alineja 1 e këtij neni është i obliguar që t'i dorëzojë provat dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tre ditësh prej ditës së pranimit të kërkesës.

Personi i autorizuar zyrtar nga paragrafi 10 i këtij neni është i obliguar që të vendosë në afat prej 60 ditësh prej ditës së pranimit të kërkesës nga paragrafi 8 i këtij neni."

Neni 6

Në nenin 51, në paragrafin 1, fjala "miraton" zëvendësohet me fjalën "përcakton".

Neni 7

Në nenin 54, paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Konkursi nga paragrafi 1 i këtij neni, në varësi nga lloji i bursës i përmban kushtet më të përafërta, numrin dhe lartësinë e bursave, si edhe afatet për ndarjen e bursave."

Pas paragrafit 2, shtohen shtatë paragrafë të rinj 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9 si vijon:

"Në varësi nga lloji i bursës, nxënësi duhet t'i përmbushë kushtet në vijim:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- të jetë nxënësi i rregullt në arsimin e mesëm,
- të ketë realizuar sukses në arsim,
- gjendja materiale e familjes më të ngushtë,
- të ketë fituar çmime/diploma në gara shtetërore/ndërkombëtare,
- të ketë provë se është nxënësi me nevoja të veçanta arsimore dhe/ose
- të ketë provë se është fëmijë pa prindër.

Për nxënësit romë, Ministria ndan bursa në rast se i përmbushin kushtet nga paragrafi 3 alinetë 1, 2 dhe 3 të këtij neni.

Nxënësi parashtron kërkesë në Ministri për fitimin e bursës me dokumentacionin e duhur në shtojcë.

Formularin për kërkesën nga paragrafi 5 i këtij neni dhe dokumentacionin e duhur për ndarjen e bursës i përcakton ministri përgjegjës për punët në fushën e arsimit në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

Personi i autorizuar zyrtar nga Ministria i cili e udhëheq procedurën është i obliguar që në afat prej tre ditësh prej ditës së pranimit të kërkesës nga paragrafi 5 i këtij neni, me detyrë zyrtare t'i kërkojë provat dhe të dhënat nga paragrafi 3, alinetë 1, 4, 6 dhe 7 të këtij neni.

Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik përgjegjës prej të cilit janë kërkuar provat dhe të dhënat nga paragrafi 3, alinetë 1, 4, 6 dhe 7 të këtij neni është i obliguar që t'i dorëzojë provat dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tre ditësh prej ditës së pranimit të kërkesës.

Personi i autorizuar zyrtar nga paragrafi 7 i këtij neni, në afat prej 60 ditësh prej ditës së pranimit të kërkesës nga paragrafi 5 i këtij neni vendos për kërkesat e parashtruara për ndarjen e bursës."

Paragrafi 3 bëhet paragrafi 10.

Neni 8

Në nenin 56-a në paragrafin 1 fjalët: "tetë ditë" zëvendësohen me fjalët: "pesëmbëdhjetë ditë."

Neni 9

Në nenin 62 në paragrafin 2 fjalët: "kaluar, BULATS - më së paku 60 pikë ose APTIS - së paku niveli B2 zëvendësohen me fjalët: "ose BULATS - më së paku 60 pikë."

Neni 10

Në nenin 64, në paragrafin 16, fjalët: "tetë ditë" zëvendësohen me fjalët: "15 ditë."

Neni 11

Në nenin 68 fjalët: "mund të sistemohet" zëvendësohen me fjalët: "sistemohet".

Neni 12

Në nenin 82 pas paragrafit 5 shtohen dy paragrafë të rinj 6 dhe 7 si vijon:

"Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga Ministria që e udhëheq procedurën, nëse:

- nuk i kërkon provat dhe të dhënat në afat prej tre ditësh prej ditës së pranimit të kërkesës (neni 27, paragrafi 10 dhe neni 54, paragrafi 7),
- nuk vendos për kërkesën në afat prej 60 ditësh prej ditës së pranimit të kërkesës (neni 27, paragrafi 12 dhe neni 54, paragrafi 9).

Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar prej organit publik përgjegjës prej të cilit janë kërkuar provat dhe të dhënat nëse nuk i dorëzon provat dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tre ditësh prej ditës së pranimit të kërkesës (neni 27, paragrafi 11 dhe neni 54, paragrafi 8)".

Neni 13

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të nxirren në afat prej 30 ditësh prej ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Член 7

Во членот 23 ставови (2) и (4) зборовите: „писмено да ја извести“ се заменуваат со зборовите: „да го пополни во електронска форма формуларот за нарачка на учебници и да го поднесе до“.

Член 8

Во членот 26 став (4) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 9

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 10

Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 од овој закон, ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR LIBRA SHKOLLORË TË ARSIMIT FILLOR
DHE TË MESËM**

Neni 1

Në Ligjin për libra shkollorë të arsimit fillor dhe të mesëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12 24/13, 120/13, 29/14, 146/15 dhe 217/15), në nenin 13 pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6), si vijon:

“(6) Kundër lejes nga paragrafi (2) i këtij neni mund të parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të lejes.”

Neni 2

Në nenin 13-a në paragrafin (6) fjalët: “Drejtori i” shlyhen.

Pas paragrafit (6) shtohet paragrafi i ri (7), si vijon:

“(7) Kundër lejes nga paragrafi (6) i këtij neni mund të parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të lejes.”

Paragrafët (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafë (8), (9) dhe (10).

Neni 3

Në nenin 13-b në paragrafin (5) pas fjalës “Maqedoni” vihet presje dhe shtohen fjalët: “te shërbimi Pedagogjik”.

Në paragrafin (12) fjalët: “tetë ditë” zëvendësohen me fjalët: “15 ditë”.

Neni 4

Në nenin 15 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“(1) Në konkursin për libër shkollor, autori i librit shkollor konkurron në mënyrë anonime te shërbimi Pedagogjik dhe në mënyrë të detyrueshme bashkëngjit:

- dokumentacion përkatës për identifikim personal (në zarf të mbyllur me shenjën “mos e hap”),

- të dhëna për numrin e telefonit, e-mail adresën dhe adresën e banimit (në zarf të mbyllur me shenjën “mos e hap”),

- emrin e institucionit në të cilin është punësuar (në zarf të mbyllur me shenjën “mos e hap”),

- vërtetim apo diplomë për arsim përkatës të mbaruar – original apo të verifikuar me vulë të noterit, ndërsa autorët të cilët kanë mbaruar arsimin në vend të huaj janë të obliguar të dorëzojnë vendim për pranimin e kualifikimit të lartë arsimor të huaj, të lëshuar nga Ministria (në zarf të mbyllur me shenjën “mos e hap”),

- dëshmi për përvojë pune (në zarf të mbyllur me shenjën “mos e hap”),

- deklaratë se i plotëson kushtet në pajtim me nenin 11 nga Ligji për libra shkollorë të arsimit fillor dhe të mesëm (në zarf të mbyllur me shenjën “mos e hap”),

- nëse emri dhe mbiemri i autorit dallohen nga emri dhe mbiemri i cekur në vërtetimin apo diplomën për arsim të mbaruar bashkëngjitet dëshmi përkatës për përputhshmërinë e të dhënave (në zarf të mbyllur me shenjën “mos e hap”),

- deklaratë nga lektori për rregullimin gjuhësor të tekstit dhe vërtetimin për provimin e dhënë për lektor – në origjinal apo të verifikuar në noter (në zarf të mbyllur me shenjën “mos e hap”) dhe

- dorëshkrimi për librin e përpunuar në mënyrë figurative dhe grafike dhe të rregulluar në mënyrë gjuhësore në formë të dorëshkrimit në pesë ekzemplarë dhe një ekzemplar në formë elektronike. “

Neni 5

Në nenin 17 paragrafët (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) dhe (23) shlyhen.

Në paragrafin (24) i cili bëhet paragrafi (8) fjalët: “tetë ditë” zëvendësohen me fjalët: “15 ditë”.

Paragrafët (25), (26), (27), (28) dhe (29) bëhen paragrafë (9), (10), (11), (12) dhe (13).

Neni 6

Në nenin 17-a në paragrafin (11) fjalët: “tetë ditë” zëvendësohen me fjalët: “15 ditë”.

Neni 7

Në nenin 23 në paragrafët (2) dhe (4) fjalët: “me shkrim ta njoftojë” zëvendësohen me fjalët “ta plotësojë në formë elektronike formularin për porosi të librave shkollorë dhe ta parashtrëjë te”.

Neni 8

Në nenin 26 në paragrafin (4) fjala “ministri” zëvendësohet me fjalën “Ministria”.

Neni 9

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të cilin ishin të filluara.

Neni 10

Dispozitat nga nenet 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 8 nga ky ligj, do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me nenin 141 nga Ligji për procedurë të përgjithshme administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 124/15).

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана документацијата од ставот 1 на овој член е должно да ја достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

Член 8-г

Програмите за обуки и понудувачите на услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот кадар (наставници и стручни соработници) се избираат врз основа на стручна оценка и вреднување што го врши Комисијата за избор на програми за обуки и понудувачите на услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот кадар.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од претседател, четири члена и секретар од редот на вработените во Бирото.

Претседателот и членовите на комисијата имаат свои заменици.

Претседателот, заменикот на претседателот, членовите и замениците на членовите на Комисијата, како и одговорното лице, потпишуваат изјава за непостоене судир на интереси која претставува дел од досието од спроведената постапка.

Член 8-д

По спроведената постапка од страна на Комисијата, Бирото донесува одлука за избор на најповолен понудувач или за поништување на постапката, во рок од осум дена од денот на приемот на пријавата од членот 8-в став 1 од овој закон.

Незадоволниот понудувач има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката од ставот 1 на овој член до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен одлучува по поднесената жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.

По конечната одлука за избор на програмите за обуки и понудувачите на услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот кадар (наставници и стручни соработници), Бирото донесува решение со кое врши акредитација на програмата за обука, односно на понудувачот на услуги на воспитно-образовниот кадар, со важност три години.“

Член 5

Во членот 17 став 1 зборот „државните“ се заменува со зборот „административните“.

Член 6

По членот 18 се додава нов член 18-а, кој гласи:

„Член 18-а

Начинот на обработка на личните податоци, лицата кои се овластени да ги користат податоците содржани во поединечните збирки на лични податоци, критериумите според кои се утврдува нивото на пристап на лицата кои се овластени да ги обработуваат личните податоци, техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, начинот на уништување по истекувањето на рокот на чување на личните податоци и други мерки, на предлог на Бирото ги утврдува министерот за образование и наука.“

Член 7

Во членот 21 точка 5 алинеја 5 сврзникот „или“ се заменува со точка.

Алинејата 6 се брише.

Член 8

По членот 23 се додава нова Глава V-а. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ, со два нови члена 23-а и 23-б, кои гласат:

„Член 23-а

„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од Бирото кое ја води постапката, ако:

- не ја побара документацијата во рок од три дена од денот на приемот на пријавата (член 8-в став 3 од овој закон),

- не одлучи по барањето во рок од осум дена од денот на приемот на пријавата (член 8-д став 1 од овој закон).

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана документацијата ако не ја достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 8-в став 4 од овој закон).

Член 23-б

За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“

Член 9

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 10

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Одредбите од членот 3 со кои се додаваат членовите 8-в, 8-д и 7 од овој закон, ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 12

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR BYRONË PËR ZHVILLIM TË ARSIMIT

Neni 1

Në Ligjin për Byronë për Zhvillim të Arsimit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 37/2006, 142/2008, 148/2009, 69/13, 120/13, 148/13 dhe 41/14), në nenin 6 në pikën 3 fjalët: "edhe udhëheqës" shlyhen.

Neni 2

Në nenin 7 në alinenë 4 pas fjalës "fillor" shtohen fjalët: "edhe të mesëm".

Neni 3

Në nenin 8 në alinenë 3, 4, 5, 6 dhe 7 fjalët: "edhe udhëheqës" shlyhen.

Neni 4

Pas nenit 8 shtohen pesë nene të reja 8-a, 8-b, 8-v, 8-g dhe 8-d, si vijojnë:

"Neni 8-a

Për akreditimin e programeve për trajnime dhe ofertues të shërbimeve për përsosje profesionale të kuadrit edukativo-arsimor (mësimdhënës dhe bashkëpunëtor profesional) nga neni 8 alineja 6 dhe nevojat për trajnim të përcaktuara në programin vjetor për përsosje profesionale dhe përparim të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë nga neni 91 paragrafi 2 të Ligjit për arsimin fillor, përkatësisht nga neni 68 paragrafi 3 të Ligjit për arsimin të mesëm, Byroja shpall konkurs publik për:

- zgjedhje dhe akreditim të ofertuesve të shërbimeve për përsosje profesionale të kuadrit edukativo-arsimor (mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesionalë) në shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë dhe

- zgjedhje dhe akreditim të programeve për trajnime dhe ofertues të shërbimeve për përsosje profesionale të kuadrit edukativo-arsimor (mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesionalë) në shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë.

Neni 8-b

Si ofertues të programeve për trajnime dhe ofertues të shërbimeve për përsosje profesionale të kuadrit edukativo-arsimor (mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesionalë) mund të paraqiten institucione publike dhe private, shoqata të qytetarëve dhe shoqëri tregtare, të cilat i plotësojnë kushtet nga neni 91 paragrafi 8 të Ligjit për arsim fillor, përkatësisht nga neni 68 paragrafi 8 të Ligjit për arsimin e mesëm.

Ofertuesit nga paragrafi 1 të këtij neni mund të parashtrorjnë fletëparaqitje të pavarur për pjesëmarrje ose ofertë të pavarur ose mund të bashkohen dhe të formojnë grup të ofertuesve me qëllim së bashku të parashtrorjnë fletëparaqitje për pjesëmarrje ose ofertë grupe.

Të punësuarit në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Byronë për zhvillim të arsimit, Qendrën shtetërore të provimeve, Qendrën për arsim të të rriturve, Qendrën për arsim profesional dhe trajnim, Inspektoratin shtetëror të arsimit dhe drejtori i shkollës, nuk mund të parashtrorjnë fletëparaqitje, përkatësisht ofertë për pjesëmarrje në konkursin publik.

Në konkursin publik nuk mund të paraqitet as si ofertues i shërbimit as si trajnues i angazhuar i punësuarit në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Byronë për zhvillim të arsimit, Qendrën shtetërore të provimeve, Qendrën për arsim të të rriturve, Qendrën për arsim profesional dhe trajnim, Inspektoratin shtetëror të arsimit dhe drejtori i shkollës.

Neni 8-v

Ofertuesit nga neni 8-b paragrafi 1 të këtij ligji, te Byroja parashtrorjnë fletëparaqitje, me dokumentacionin e nevojshëm:

- dokument për veprimtari të regjistruar të dhënë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,
- gjendje rrjedhëse të dhënë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,
- bilanc i gjendjes dhe bilanc i suksesit i dhënë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,
- vërtetim se nuk është hapur procedurë për falimentim të dhënë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,
- vërtetim se nuk është hapur procedurë për likuidim nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,
- vërtetim për tatime të paguara, kontribute dhe detyrime tjera publike e dhënë nga Drejtoria për të Hyra Publike e Republikës së Maqedonisë,

- vërtetim të dhënë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, nga Regjistri i dënimeve për vepra të kryera penale të personave juridikë, se nuk i është shqiptuar dënim dytësor ndalesë e përkohshme ose e përhershme për kryerje të veprimtarisë së veçantë,

- vërtetim se me aktgjykim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar sanksion kundërvajtës ndalesë për ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, përkatësisht ndalesë të përkohshme për ushtrim të veprimtarisë së veçantë të dhënë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë dhe

- vërtetim të dhënë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, nga Regjistri i dënimeve për vepra të kryera penale të personave juridikë, se nuk i është shqiptuar dënim dytësor, ndalesë për pjesëmarrje në procedura për ftesë publike, ndarje të marrëveshjeve për furnizim publik dhe marrëveshjeve për partneritet publik-privat.

Formularin e fletëparaqitjes nga paragrafi 1 të këtij neni e përcakton ministri i Arsimit dhe Shkencës.

Personi i autorizuar zyrtar nga Byroja i cili e mban procedurën nga neni 8-a të këtij ligji është i obliguar në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të fletëparaqitjes nga paragrafi 1 të këtij neni, me detyrë zyrtare ta kërkojë dokumentacionin nga paragrafi 1 të këtij neni.

Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik nga i cili është kërkuar dokumentacioni nga paragrafi 1 të këtij neni është i obliguar ta dorëzojë dokumentacionin e kërkuar në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të kërkesës.

Neni 8-g

Programet për trajnime dhe ofertuesit e shërbimeve për përsosje profesionale të kuadrit edukativo-arsimor (mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesionalë) zgjidhen në bazë të vlerësimit profesional dhe vlerësimit të cilin e kryen Komisioni për zgjedhje të programeve për trajnime dhe ofertuesit e shërbimeve për përsosje profesionale të kuadrit edukativo-arsimor.

Komisioni nga paragrafi 1 të këtij neni përbëhet nga kryetari, katër anëtarë dhe sekretari nga radhët e të punësuarve në Byro.

Kryetari dhe anëtarët e komisionit kanë zëvendës të tyre.

Kryetari, zëvendëskryetari, anëtarët dhe zëvendësit e anëtarëve të Komisionit, si dhe personi përgjegjës, nënshkruajnë deklaratë për mosekzistim të konfliktit të interesit që paraqet pjesë nga dosja e procedurës së zbatuar.

Neni 8-d

Pas procedurës të zbatuar nga ana e Komisionit, Byroja miraton vendim për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm ose për anulim të procedurës, në afat prej tetë ditë nga dita e pranimit të fletëparaqitjes nga neni 8-v paragrafi 1 të këtij ligji.

Ofertuesi i pakënaqur ka të drejtë në ankesë në afat prej 15 ditë nga dita e pranimit të vendimit nga paragrafi 1 të këtij neni te Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë.

Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë vendos për ankesë të parashtruar në afat prej 15 ditë nga dita e pranimit të ankesës.

Pas përfundimit të vendimit për zgjedhje të programeve për trajnime dhe ofertuesve të shërbimeve për përsosje profesionale të kuadrit edukativo-arsimor (mësimdhënës

dhe bashkëpunëtorë profesionalë), Byroja miraton aktvendim me të cilin kryhet akreditim i programit për trajnim përkatësisht të ofertuesit të shërbimeve të kuadrit edukativo-arsimor, me vlefshmëri prej tre vjet."

Neni 5

Në nenin 17 paragrafi 1 fjala "shtetërorë" zëvendësohet me fjalën "administrativë".

Neni 6

Pas nenit 18 shtohet nen i ri 18-a, si vijon:

"Neni 18-a

Mënyrën e përpunimit të të dhënave personale, personat të cilët janë të autorizuar t'i shfrytëzojnë të dhënat e përmbajtura në përmbledhjet e veçanta të të dhënave personale, kriteret sipas së cilave përcaktohet niveli i qasjes të personave të cilët janë të autorizuar t'i përpunojnë të dhënat personale, masat teknike dhe organizative për sigurim të sekretit dhe mbrojtje të përpunimit të të dhënave personale, mënyrën e asgjësimit pas përfundimit të afatit të ruajtjes të të dhënave personale dhe masat tjera, në propozim të Byrosë i përcakton ministri i Arsimit dhe Shkencës".

Neni 7

Në nenin 21 në pikën 5 në alinenë 5 lidhëza "ose" zëvendësohet me pikë.

Alineja 6 shlyhet.

Neni 8

Pas nenit 23 shtohet Kapitull i ri V-a. DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE, me dy nene të reja 23-a dhe 23-b, si vijojnë:

"Neni 23-a

"Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga Byroja i cili e mban procedurën, nëse:

- nuk e kërkon dokumentacionin në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të fletëparaqitjes (nenin 8-v paragrafi 3 të këtij ligji),

- nuk vendos për kërkesën në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të fletëparaqitjes (nenin 8-d paragrafi 1 të këtij ligji).

Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik nga i cili është kërkuar dokumentacioni nëse nuk e dorëzon dokumentacionin e kërkuar në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të kërkesës (nenin 8-v paragrafi 4 të këtij ligji).

Neni 23-b

Për kundërvajtjet të përcaktuara me këtë ligj procedurë kundërvajtëse dhe sanksion të kundërvajtjes shqipton gjykatë kompetente."

Neni 9

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të cilit kanë filluar.

Neni 10

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Dispozitat nga neni 3 me të cilat shtohen nenet 8-v dhe 8-d dhe neni 7 të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme

administrative, në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

813.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасните, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 февруари 2016 година.

Бр. 08-1032/1
12 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

Член 1

Во Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија” број 7/2008, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14 и 146/15), во членот 21-а став 1 во воведната реченица по зборот „програма“ се додаваат зборовите: „со потребната документација во прилог“.

По ставот 2 се додаваат четири нови става 3, 4, 5 и 6, кои гласат:

„Образецот на барањето од ставот 1 на овој член и потребната документација за верификација на посебната програма ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.

Овластеното службено лице од Центарот кое ја води постапката за верификација на посебната програма е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за верификација на посебната програма, по службена должност да ја побара документацијата од ставот 2 алинеја 2 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана документацијата од ставот 2 алинеја 2 на овој член е должно да ја достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

Центарот е должен да одлучи во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од ставот 2 на овој член.

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 7 и 8.

Член 2

Во член 21-б по ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:

„Против донесеното решение за верификација на посебните програми, установата или институцијата има право на жалба во рок од 15 дена до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен.“

Член 3

Во член 22 по ставот 3 се додаваат четири нови ставови 4, 5, 6 и 7, кои гласат:

„Барањето од ставот 2 на овој член се доставува преку Центарот до Министерството со следната документација:

- статут на установата или институцијата,
- доказ за регистрирана дејност-образование на возрасните, издаден од Централен регистар на Република Македонија,
- елаборат на установата или институцијата,
- податоци за просторот, опремата, наставниот кадар, доказ за сопствеништво/изнајмување и структура на просторот,
- решение за верифицирана програма од страна на Центарот и
- верифицираната програма за образование на возрасните.

Образецот на барањето од ставот 2 на овој член и потребната документација за верификација на установите и институциите за образование на возрасните ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.

Овластеното службено лице од Центарот кое ја води постапката за верификација на установите и институциите за образование на возрасните е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за верификација на установите и институциите за образование на возрасните, по службена должност да ја побара документацијата од ставот 4 алинеи 2 и 5 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана документацијата од ставот 4 алинеи 2 и 5 на овој член е должно да ја достави барањата документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

Во ставот 5 кој станува став 9 зборот „Министерот“ се заменува со зборот „Министерството“, а бројот „60“ се заменува со бројот „30“.

Ставот 6 кој станува став 10 се менува и гласи:

„Против донесеното решение за верификација, установата или институцијата има право на жалба во рок од 15 дена до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен.“

Ставовите 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 се бришат.

Член 4

Во членот 22-а став 1 се менува и гласи:

„Министерството води Централен регистар за верификација на установите кои реализираат јавно признање и посебни програми за образование на возрасни, согласно со Законот за општата управна постапка.“

Во ставот 2 по зборот „подрачје“ се додаваат зборовите: „согласно Законот за општата управна постапка“.

Член 5

Во членот 40 став 2 точка 5 алинеја 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.

Алинејата 6 се брише.

Член 6

Во член 44 по ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои гласат:

„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од Центарот кое ја води постапката, ако:

- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 21-а став 4 и член 22 став 6 од овој закон) и
- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето (член 21-а став 6 и член 22 став 9 од овој закон).

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците ако не ги достави барањата докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 21-а став 5 и член 22 став 7 од овој закон).“

Член 7

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 8

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4 и 6 од овој закон, ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 10

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди преочистен текст на Законот за образование на возрасните.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARSIMIN E TË RRITURVE

Neni 1

Në Ligjin për arsimin e të rriturve (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 7/2008, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14 dhe 146/15) në nenin 21-a në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse pas fjalës “program” shtohen fjalët: “me dokumentacionin e nevojshëm në shtojcë”.

Pas paragrafit 2 shtohen katër paragrafë të rinj 3, 4, 5 dhe 6, si vijojnë:

“Formularin e kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për verifikimin e programit të veçantë i përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e arsimit në pajtim me ministrin për shoqëri informatike dhe administratë.

Personi i autorizuar zyrtar nga Qendra e cila e mban procedurën për verifikimin e programit të veçantë është i obliguar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës për verifikimin e programit të veçantë, me detyrë zyrtare ta kërkojë dokumentacionin nga paragrafi 2 alineja 2 të këtij neni për të cilin organi kompetent publik mban evidencë zyrtare.

Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik prej të cilit është kërkuar dokumentacioni nga paragrafi 2 alineja 2 të këtij neni është i detyruar ta dorëzojë dokumentacionin e kërkuar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

Qendra është e detyruar të vendosë në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi 2 i këtij neni.

Paragrafët 3 dhe 4 bëhen paragrafë 7 dhe 8.

Neni 2

Në nenin 21-b pas paragrafit 7 shtohet paragrafi i ri 8, si vijon:

“Kundër aktvendimit të miratuar për verifikimin e programeve të veçanta, enti ose institucioni ka të drejtë për ankesë në afat prej 15 ditësh te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë. “

Neni 3

Në nenin 22 pas paragrafit 3 shtohen katër paragrafë të rinj 4, 5, 6 dhe 7, si vijojnë:

“Kërkesa nga paragrafi 2 i këtij neni dorëzohet nëpërmjet Qendrës te Ministria me dokumentacionin në vijim:

- statuti i entit ose institucionit,
- dëshmi për veprimtari të regjistruar – arsim i të moshuarve, të lëshuar nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë,
- elaborati i entit ose institucionit,
- të dhëna për hapësirën, pajisjen, kuadrin mësimor, dëshmi për pronësi/qiramarrje dhe strukturë e hapësirës,
- aktvendim për program të verifikuar nga Qendra dhe
- programin e verifikuar për arsimin e të rriturve.

Formularin e kërkesës nga paragrafi 2 i këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për verifikimin e enteve dhe institucioneve për arsim të të moshuarve i përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e arsimit në pajtim me ministrin për shoqëri informatike dhe administratë.

Personi i autorizuar zyrtar nga Qendra i cili e mban procedurën për verifikimin e enteve dhe institucioneve për arsim të të moshuarve është i obliguar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës për verifikimin e enteve dhe institucioneve për arsimin e të rriturve, me detyrë zyrtare ta kërkojë dokumentacionin nga paragrafi 4 alinetë 2 dhe 5 të këtij neni për të cilin organi kompetent publik mban evidencë zyrtare.

Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik prej të cilit është kërkuar dokumentacioni nga paragrafi 4 alinetë 2 dhe 5 të këtij neni është i detyruar ta dorëzojë dokumentacionin e kërkuar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

Në paragrafin 5 i cili bëhet paragrafi 9 fjala “Ministri” zëvendësohet me fjalën “Ministria”, ndërsa numri “60” zëvendësohet me numrin “30”.

Paragrafi 6 i cili bëhet paragrafi 10 ndryshohet si vijon:

“Kundër aktvendimit të miratuar për verifikim, enti ose institucioni ka të drejtë për ankesë në afat prej 15 ditësh te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë. “

Paragrafët 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dhe 23 shlyhen.

Neni 4

Në nenin 22-a paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

“Ministria mban Regjistër qendror për verifikimin e institucioneve të cilat realizojnë programe publikisht të pranuar dhe të veçanta për arsimin e të rriturve, në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative.”

Në paragrafin 2 pas fjalës “rajon” shtohen fjalët: “në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative”.

Neni 5

Në nenin 40 paragrafi 2 pika 5 në alinenë 5 lidhëza “ose” zëvendësohet me lidhëzën “dhe”.

Alineja 6 shlyhet.

Neni 6

Në nenin 44 pas paragrafit 6 shtohen dy paragrafë të rinj 7 dhe 8, si vijon:

“Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga Qendra i cili e mban procedurën, nëse:

- nuk i siguron dëshmitë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 21-a paragrafi 4 dhe neni 22 paragrafi 6 nga ky ligj) dhe

- nuk vendos për kërkesën në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 21-a paragrafi 6 dhe neni 22 paragrafi 9 nga ky ligj).

Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik prej të cilit janë kërkuar dëshmitë dhe të dhënat nëse nuk i dorëzon dëshmitë dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 21-a paragrafi 5 dhe neni 22 paragrafi 7 nga ky ligj).”

Neni 7

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin për të cilin ishin të filluara.

Neni 8

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 9

Dispozitat nga nenet 1, 2, 3, 4 dhe 6 nga ky ligj, do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 nga Ligji për procedurë të përgjithshme administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 124/15).

Neni 10

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për arsim të të moshuarve.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

Член 5

Во член 33 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката, ако:

- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 27 став (4) и член 28 став (4) од овој закон) и

- не одлучи по барањето во рок од 90 дена од денот на приемот на барањето (член 27 став (6) и член 28 став (6) од овој закон).

(5) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 27 став (5) и член 28 став (5) од овој закон).“

Член 6

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 7

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MËSIMDHËNËS NË SHKOLLA FILLORE DHE TË MESME

Neni 1

Në Ligjin për mësimdhënës në shkolla fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 10/15 dhe 145/15), në nenin 27 pas paragrafit (1) shtohen pesë paragrafë të rinj (2), (3), (4), (5) dhe (6), si vijojnë:

“(2) Kërkesa për avancim në titullin mësimdhënës-mentor dorëzohet te Ministria me dokumentacionin si vijon:

- vërtetim nga shkolla se ka më së paku pesë vjet përvojë pune si mësimdhënës, në të cilin është cekur periudha e përvojës së punës,

- diplomë apo dëshmi për arsim përkatës të mbaruar apo kopje të verifikuar në noter,

- dëshmi se është vlerësuar me notën jo më vogël se katër (4) gjatë vlerësimit të punës së mësimdhënësve nga dy evaluime integrale të fundit të zbatuara,

- dëshmi për plotsueshmërinë e standardeve profesionale për mësimdhënës-mentor nga dëshmitë e përmbajtura në dosjen profesionale të mësimdhënësit,

- raport nga Fondi i sigurimit pensional dhe invalidor i Maqedonisë për stazh pune të realizuar të mësimdhënësit,

- licencë për mësimdhënës nga Akademia për mësimdhënës dhe

- certifikatë për shtetësi.

(3) Formularin e kërkesës nga paragrafi (2) i këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për avancim në titullin i përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e arsimit në pajtim me ministrin e Shoqërisë informatike dhe administratës.

(4) Personi i autorizuar zyrtarë nga Ministria i cili e mban procedurën nga paragrafi (1) i këtij neni është i detyruar në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të kërkesës për avancimin në titull, me detyrë zyrtare të kërkojë dokumentacionin nga paragrafi (2) alinetë 6, 7 dhe 8 të këtij neni për të cilin organi kompetent publik mban evidencë zyrtare.

(5) Personi i autorizuar zyrtarë nga organi kompetent publik prej të cilit është kërkuar dokumentacioni nga paragrafi (2) alinete 6, 7 dhe 8 të këtij neni është i detyruar ta dorëzojë dokumentacionin e kërkuar në afat prej tre ditëve nga dita e pranimit të kërkesës.

(6) Komisioni nga neni 29 paragrafi (1) të këtij ligji është i obliguar ta bëjë rang listën nga neni 29 paragrafi (3) të këtij ligji në afat prej 90 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (2) i këtij neni.”

Neni 2

Në nenin 28 pas paragrafit (1) shtohen pesë paragrafë të rinj (2), (3), (4), (5) dhe (6), si vijojnë:

“(2) Kërkesa për avancim në titullin mësimdhënës-mentor dorëzohet te Ministria me dokumentacionin si vijon:

- vërtetim nga shkolla se ka më së paku 12 vjet përvojë pune si mësimdhënës, në të cilin është cekur periudha e përvojës së punës,

- dëshmi për titull e fituar mësimdhënës-mentor, - diplomë apo dëshmi për arsim përkatës të mbaruar apo kopje të verifikuar në noter,

- dëshmi se është vlerësuar me notën jo më vogël se katër (4) gjatë vlerësimit të punës së mësimdhënësve nga dy evaluime integrale të fundit të zbatuara,

- dëshmi për plotsueshmërinë e standardeve profesionale për mësimdhënës-mentor nga dëshmitë e përmbajtura në dosjen profesionale të mësimdhënësit,

- raport nga Fondi i sigurimit pensional dhe invalidor i Maqedonisë për stazh pune të realizuar të mësimdhënësit,

- licencë për mësimdhënës nga Akademia për mësimdhënës dhe

- certifikatë për shtetësi.

(3) Formularin e kërkesës nga paragrafi (2) i këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për avancim në titullin i përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e arsimit në pajtim me ministrin e Shoqërisë informatike dhe administratës.

(4) Personi i autorizuar zyrtarë nga Ministria i cili e mban procedurën nga paragrafi (1) i këtij neni është i detyruar në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të kërkesës për avancim në titull, me detyrë zyrtare të kërkojë dokumentacionin nga paragrafi (2) alinetë 5, 6 dhe 7 të këtij neni për të cilin organi kompetent publik mban evidencë zyrtare.

(5) Personi i autorizuar zyrtarë nga organi kompetent publik prej të cilit është kërkuar dokumentacioni nga paragrafi (2) alinetë 6, 7 dhe 8 të këtij neni është i detyruar ta dorëzojë dokumentacionin e kërkuar në afat prej tre ditëve nga dita e pranimi të kërkesës.

(6) Komisioni nga neni 29 paragrafi 1 të këtij ligji është i obliguar ta bëjë rang listën nga neni 29 paragrafi 3 të këtij ligji në afat prej 90 ditëve nga dita e pranimi të kërkesës nga paragrafi 2 i këtij neni.”

Neni 3

Në nenin 29 në paragrafin (4) pas fjalës "shkallë" shtohen fjalët: "në afat prej 15 ditë nga dita e pranimi të notës së komisionit".

Neni 4

Në nenin 30 në paragrafin (8) pas fjalës "shkallë" shtohen fjalët: "në afat prej 15 ditë nga dita e pranimi të aktvendimit".

Neni 5

Në nenin 33 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5), si vijon:

“(4) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga Ministria i cili e mban procedurën, nëse:

- nuk i siguron dëshmitë në afat prej tre ditë nga dita e pranimi të kërkesës (neni 27 paragrafi (4) dhe neni 28 paragrafi (4) të këtij ligji) dhe

- nuk vendos për kërkesën në afat prej 90 ditë nga dita e pranimi të kërkesës (neni 27 paragrafi (6) dhe neni 28 paragrafi (6) të këtij ligji).

(5) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik prej të cilit janë kërkuar dëshmitë dhe të dhënat nëse nuk i dorëzon dëshmitë dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tre ditë nga dita e pranimi të kërkesës (neni 27 paragrafi (5) dhe neni 28 paragrafi (5) të këtij ligji).”

Neni 6

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të cilin kanë filluar.

Neni 7

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

815.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 февруари 2016 година.

Бр. 08-1034/1
12 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 и 145/15), во членот 22 по став (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Регистрите од ставовите (1) и (2) на овој член се водат согласно Законот за општата управна постапка.“

Ставот (3) станува став (4).

Член 2

Членот 25-а се брише.

Член 3

По членот 28-а се додава нов член 28-б, кој гласи:

„Член 28-б

(1) За учениците Министерството може да обезбеди дополнителни часови по предметите кои се дел од наставната програма во учебната година во која е запишан ученикот, а по кои предмети ученикот имал оценка помала од одличен (5) во претходната учебна година.

(2) Дополнителните часови од став (1) на овој член ги реализира татор/волонтер, согласно Програмата за обезбедување на таторство на ученици од основното образование, која ја утврдува министерот.

(3) Под татор/волонтер, во смисла на овој закон, се смета редовен студент кој доброволно подучува ученици и кој ги исполнува посебните критериумите за избор за татор/волонтер пропишани во програмата од став (2) на овој член.“

Член 4

Во членот 31 по зборот „образование“ се додаваат зборовите: „и начинот на нивното остварување“,.

Член 5

Во член 34 ставот (5) се менува и гласи:

„(5) Здруженијата на наставниците треба да бидат акредитирани од Министерството, на предлог на комисија за акредитација на здруженија на наставници формирана од министерот, во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за акредитација на натпревари на ученици.“

Во ставот (7) зборовите: „(сроден предмет или научна област на која припаѓа наставниот предмет)“ се бришат.

По ставот (7) се додаваат четири нови ставови (8), (9), (10) и (11), кои гласат:

„(8) Здружението на наставници за добивање на акредитација за организирање на натпреварите до Министерството поднесува барање со следната документација во прилог, и тоа:

- документ за регистрирана дејност од Централен регистар на Република Македонија,
- тековна состојба на здружението на наставници издадена од Централен регистар,
- биланс на состојба и биланс на успех на здружението на наставници издадена од Централен регистар на Република Македонија,
- статут на здружението на наставници,
- правилник за организирање на натпреварите на здружението на наставници и
- тригодишен календар за спроведување на натпреварите за учениците во основните училишта во кои ќе бидат содржани наставните предмети, временскиот период за реализација на натпреварите и одговорните наставници кои ќе бидат вклучени во организацијата и реализацијата на секој од натпреварите.

(9) Образецот на барањето од став (8) на овој член и потребната документација за издавање на акредитација за организирање на натпревари ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.

(10) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката од став (5) на овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за акредитација за организирање на натпревари, по службена должност да ја побара документацијата од став (8) алинеите 1, 2 и 3 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.

(11) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана документацијата од став (8) алинеите 1, 2 и 3 на овој член е должно да ја достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

По ставот (8) кој станува став (12) се додава нов став (13), кој гласи:

„(13) Ако е освоено прво место на натпревар на државно ниво од група ученици, на учениците и на нивниот наставник им се доделува парична награда, чија висина ја утврдува министерот, на предлог на комисијата од ставот (6) на овој член.“

Во ставот (9) кој станува став (14) зборовите: „ставот (8)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (12)“.

По ставот (14) се додава нов став (15), кој гласи:

„(15) Висината на паричната награда од ставот (13) на овој член за групата ученици е во износ најмногу до една и половина просечна нето плата исплатена по работник во Републиката во последниот месец пред доде-

лувањето на наградата и се исплаќа на начин што наградата се дели на сите ученици во групата во поеднаков износ, а на наставникот во износ најмногу до 50% од просечната нето плата исплатена по работник во Републиката во последниот месец пред доделувањето на наградата.“

Ставовите (10) и (11) стануваат ставови (16) и (17).

Член 6

По членот 44 се додава нова Глава „III-а. МЕЃУНАРОДНА ПРОГРАМА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (ИБ ПРОГРАМА)“ со шест нови членови 44-а, 44-б, 44-в, 44-г, 44-д и 44-ѓ, кои гласат:

„Член 44-а

(1) Во основно училиште може да се реализира и меѓународна програма за основно образование (во натамошниот текст: ИБ Програма), за што согласност дава Министерството.

(2) Наставниот план и програми за ИБ Програмата ги утврдува министерот, на предлог на Бирото.

(3) ИБ Програмата е со иста важност како и редовното основно образование.

Член 44-б

(1) Основното училиште во кое се реализира ИБ Програма може да има најмногу три паралелки во одделение.

(2) Бројот на учениците во паралелките кои следат настава според ИБ Програма е најмногу до 24.

(3) За учениците кои следат настава според ИБ Програма, основното училиште организира продолжен престој во прво, второ, трето, четврто и петто одделение.

Член 44-в

(1) Во основното училиште во кое се реализира ИБ Програма најмалку една четвртина од вкупниот број од вработените наставници во основното училиште треба да имаат познавање од англискиот јазик, најмалку на ниво А1 според Заедничката европска референтна рамка за јазици, што се докажува со стекнат сертификат.

(2) Во основното училиште во кое се реализира ИБ Програма има координатор за ИБ Програма кој треба да има познавање на англискиот јазик од најмалку ниво Б2 според Заедничката европска референтна рамка за јазици што се докажува со стекнат сертификат, најмалку десет години работа како наставник и одлично познавање на работа со компјутери.

Член 44-г

(1) Средствата за реализација на ИБ Програмата ги обезбедува Министерството, за што основното училиште во кое се реализира ИБ програма секоја година најдоцна до крајот на тековната наставна година, а за наредната учебна година до Министерството доставува финансиски план.

(2) Начинот на обезбедување на средствата од став 1 на овој член го утврдува министерот.

Член 44-д

Основното училиште реализира ИБ програма согласно стандардите на ИБ организацијата кои се однесуваат на организацијата и реализацијата на наставната програма.

Член 44-ѓ

(1) Во основното училиште во кое се реализира ИБ програма, се води главна книга и се води посебна педагошка документација и евиденција, во согласност со ИБ стандардите, која опфаќа: дневник на паралелката, евидентни листови за успехот на учениците, ученичка легитимација и ученичка книшка со постигнат успех на крајот од првото полугодие.

(2) Дневникот на паралелката наставникот го води задолжително и во електронска форма (е-дневник) на неделна основа, преку веб апликација која ја администрира Министерството.

(3) Формата и содржината на педагошката документација и евиденција која се води во основно училиште во кое се реализира ИБ програма од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот, на предлог на Бирото.“

Член 7

Во член 51 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) За учениците од став (1) на овој член запишани во редовните основни училишта, училиштето формира инклузивен тим составен од педагогот, односно психологот во училиштето, наставникот на ученикот, родителот, односно старателот на ученикот, дефектолог доколку има во училиштето и по потреба може да се вклучи и лекарот на ученикот.

(3) Инклузивниот тим за секој ученик од ставот (2) на овој член изготвува индивидуален образовен план.“

Ставот (2) станува став (4).

Член 8

Во член 62 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Основното училиште во договор со родителите, а согласно Законот за јавни набавки, може за сите ученици да организира најмалку еден оброк во текот на престојот во училишто. Трошоците за оброкот ги плаќа родителот.“

Член 9

Во членот 70 став (6) зборот „седмо“ се заменува со зборовите: „шесто, седмо“.

Член 10

Членот 72-а се менува и гласи:

„(1) Ученикот или родителот има право да поднесе писмен приговор до училишната комисија и да направи увид на тестот од екстерното тестирање, во рок од три дена од денот на соопштувањето на резултатите.

(2) Доколку училишната комисија утврди содржински или технички недостаток на едно или повеќе прашања на кои приговара ученикот, односно родителот, го внесува приговорот во електронскиот систем за екстерно тестирање веднаш по приемот.

(3) Внесениот приговор од ставот (2) на овој член кој има содржински недостаток го разгледува Комисија за приговори која е составена од три члена од кои еден е советник од конкретна област од Бирото за развој на образованието, а двајца се номинирани/определени од Државниот испитен центар, од кој еден е задолжително од редот на советниците од Државниот испитен центар.

(4) Доколку Комисијата од став (3) на овој член има потреба од превод на приговорите, Државниот испитен центар е должен да обезбеди преведувач на албански и/или турски јазик.

(5) Комисиите за приговори по области ги формира Државниот испитен центар.

(6) Внесениот приговор во електронскиот систем за екстерно тестирање кој има технички недостаток го разгледува Комисија за технички приговори која е составена од три члена од редот на вработените во Државниот испитен центар.

(7) Комисиите од ставовите (3) и (6) на овој член се должни да одлучат по приговорот во рок од три дена од денот на завршувањето на рокот за приговори.“

Член 11

Во членот 79-а став (7) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 12

Во членот 82 став (6) по зборот „Министерството“ се додаваат зборовите: „согласно Законот за општата управна постапка“.

Член 13

Во член 85 по ставот (17) се додаваат два нови става (18) и (19), кои гласат:

„(18) Ако наставникот не добие позитивна проценка на карактеристиките, директорот на основното училиште е должен да го раскине договорот за вработување со наставникот.

(19) Наставникот од ставот (18) на овој член има право да му се изврши нова проценка на карактеристиките по истекот на една година, сметано од денот на извршената проценка на карактеристиките.“

Ставовите (18) и (19) стануваат ставови (20) и (21).

Член 14

По членот 85 се додава нов член 85-а, кој гласи:

„Член 85-а

(1) Стручниот соработник со полагањето на приравничкиот испит се здобива со основни компетенции за стручен соработник во училиште.

(2) Основните професионални компетенции за стручен соработник опфаќаат професионални вредности и професионални знаења и вештини во следните подрачја:

- работа со ученици,
- работа со наставници,
- работа со родители,
- соработка со заедницата,
- професионален развој и професионална соработка,
- аналитичко - истражувачка работа и
- училиштна структура, организација и клима.

(3) Основните професионални компетенции од подрачјата од став (2) на овој член ги утврдува министерот, на предлог на Бирото.“

Член 15

Во членот 91 став (9) зборот „две“ се заменува со зборот „три“.

Во ставот (10) по зборот „евиденција“ се додаваат зборовите: „согласно Законот за општата управна постапка“.

Член 16

Во член 92 во ставот (17) зборовите: „осум дена“ се заменуваат со зборовите: „15 дена“.

Член 17

Во член 93 во ставот (1) зборовите: „на секои три години“ се заменуваат со зборовите: „согласно прописите од областа на здравствената заштита“.

Член 18

По членот 97 се додава нов член 97-а, кој гласи:

„Член 97-а

(1) На наставник кој има засновано работен однос на неопределено време во основно училиште му мирува работниот однос во основното училиште доколку се запише на втор, односно на трет циклус на студии на високообразовна установа од областа на образованието на наставници, која е рангирана помеѓу првите 200 високообразовни установи на листата која ја изготвува Центарот за светска класа универзитети при Шангајскиот Циао Тонг Универзитет од Народна Република Кина, или на универзитет кој е на ранг листата на универзитети од областа на образованието, која ја изготвува Quacquarelli Symonds (QS) од Велика Британија.

(2) Наставникот од став (1) на овој член има обврска, во рок од 15 дена од денот на завршувањето на образованието на високообразовната установа од став (1) на овој член, да се врати на работа во основното училиште во кое имал засновано работен однос, за вршење работи кои одговараат на неговиот вид и степен на стручна подготовка и да работи во училиштето за временски период за колку му мирувал работниот однос, без право да бара престанок на работниот однос.“

Член 19

Во членот 128 став (3) зборовите: „АПТИС (APTIS) - најмалку ниво А2 (А2)“ се бришат.

Во ставот (7) по зборовите: „работа во училиштето“ се става запирка и се додаваат зборовите: „односно установата“.

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Ако наставникот или стручниот соработник од став (7) на овој член не може да се врати во училиштето каде работел пред да биде избран за директор, наставникот или стручниот соработник се распоредува и заснова работен однос на неопределено работно време на соодветно работно место за вршење работи кои одговараат на неговиот вид и стручна подготовка, во друго училиште на подрачјето на општината, односно општините во Градот Скопје.“

Член 20

Во член 132 во ставот (16) зборовите: „осум дена“ се заменуваат со зборовите: „15 дена“.

Член 21

Членот 155 се менува и гласи:

„(1) Кон барањето за нострификација и признавање на свидетелството стекнато во странство барателот поднесува барање со потребната документација, и тоа:

- оригинал свидетелства или диплома и една копија заверена на нотар,

- превод на македонски јазик од овластен судски преведувач на свидетелството или дипломата (во три примероци),

- извод од матичната книга на родените за родени во Република Македонија,

- извод од матичната книга на родените за лица кои не се родени во Република Македонија во оригинал или копија заверена на нотар и еден примерок преведен од овластен судски преведувач,

- доказ за државјанство на Република Македонија,

- доказ за државјанин на друга држава во оригинал и еден примерок од доказот преведен од овластен судски преведувач,

- доказ за претходно завршено образование и

- оригинален примерок од уплатница за уплатените средства за нострификација на свидетелство или диплома стекната во странство.

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член и потребната документација за нострификација и признавање на свидетелството стекнато во странство ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.

(3) Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката за нострификација и признавање на свидетелството стекнато во странство е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за акредитација за организирање на натпревари, по службена должност да побара документација од став (1) алинеите 3 и 5 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.

(4) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана документацијата од став (1) алинеите 3 и 5 на овој член е должно да ја достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(5) Ако барањето од ставот (1) на овој член не содржи комплетна документација, Комисијата во рок до 15 дена од приемот на барањето, го известува писмено лицето да ја достави документацијата која недостасува.“

Член 22

Во членот 157 став (1) зборот „министерот“ се заменува со зборовите: „Министерството, во рок од 60 дена од денот на поднесување на барањето за нострификација, односно еквиваленција“.

Во ставот (4) по зборот „степен“ се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од денот на приемот на решението“.

Член 23

Членот 158 се брише.

Член 24

По членот 172-в се додава нов член 172-г, кој гласи:

„Член 172-г

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од Комисијата, односно од Министерството кое ја води постапката, ако:

- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 34 став (10) и член 155 став (3) од овој закон);

- не одлучи по барањето во рок од 30 дена, односно во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето (член 34 став (5) и член 157 став (1) од овој закон).

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 34 став (11) и член 155 став (4) од овој закон).“

Член 25

Започнатите постапки до денот на отпочнување на примената на овој закон ќе завршат согласно законот по кој биле започнати.

Член 26

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27

Одредбата од член 6 од овој закон со кој се додава нов член 44-в став (1) ќе отпочне да се применува по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 28

Одредбите од член 1, член 5 со кој во член 34 се додаваат ставовите 8, 9, 10 и 11, членовите 11 и 12, член 15 со кој се менува член 91 став 10 и членовите 16, 20, 21, 22, 23 и 24 од овој закон, ќе отпочнат да се применуваат со отпочнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно член 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 29

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIMIN FILLOR

Neni 1

Në Ligji për arsim fillor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 dhe 145/15), në nenin 22 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Regjistrat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni mbahen në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative."

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

Neni 2

Neni 25-a shlyhet.

Neni 3

Pas nenit 28-a shtohet nen i ri 28-b, si vijon:

"Neni 28-b

(1) Për nxënësit Ministria mundet të sigurojë orë plotësuese për lëndët të cilat janë pjesë e programit mësimor në vitin shkollor në të cilin është regjistruar nxënësi, e për të cilat lëndë nxënësi ka pasur notë më të vogël se nota (5) shkëlqyeshëm në vitin shkollor paraprak.

(2) Orët plotësuese nga paragrafi (1) i këtij neni i realizon tutori/volonteri, në pajtim me Programin për sigurimin e tutorisë së nxënësve nga arsimit fillor, që e përcakton ministri.

(3) Tutor/volonter, në kuptimin e këtij ligji, konsiderohet studenti i rregullt i cili vullnetarisht mëson nxënësi dhe i cili i plotëson kriteret e veçanta për zgjedhjen për tutor/volonter të përcaktuara në programin nga paragrafi (2) i këtij neni."

Neni 4

Në nenin 31 pas fjalës "arsim" shtohen fjalët: "dhe mënyrën e realizimit të tyre,".

Neni 5

Në nenin 34 paragrafi (5) ndryshon si vijon:

"(5) Shoqatat e mësimdhënësve duhet të akreditohen nga Ministria, me propozim të komisionit për akreditim të shoqatave të mësimdhënësve të formuar nga ministri, në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për akreditim të garave të nxënësve."

Në paragrafin (7) fjalët: "(lëndë e përafërt ose sferë shkencore ku takon lënda mësimore)" shlyhen.

Pas paragrafit (7) shtohen katër paragrafë të rinj (8), (9), (10) dhe (11), si vijojnë:

"(8) Shoqata e mësimdhënësve për marrjen e akreditimit për organizimin e garave nga Ministria parashtron kërkesë në dokumentacionin në shtojcë në vijim, edhe atë:

- dokument për regjistrimin e veprimtarisë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,

- gjendje rrjedhëse të shoqatës së mësimdhënësve të lëshuar nga Regjistri Qendror,

- bilanc të gjendjes dhe bilanc të suksesit të shoqatës së mësimdhënësve të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,

- Statut të shoqatës së mësimdhënësve,

- rregullore për organizimin e garave të shoqatës së mësimdhënësve dhe

- kalendar trevjeçar për zbatimin e garave për nxënësit e shkollave të fillore në të cilat do të mbahen lëndët mësimore, periudha kohore për realizimin e garave dhe mësimdhënësit e përgjegjshëm të cilët do të kyçen në organizimin dhe realizimin e çdonjërës prej garave.

(9) Formularin e kërkesës nga paragrafi (8) i këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për lëshimin e akreditimit për organizimin e garave i përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e arsimit në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

(10) Personi i autorizuar zyrtar nga Komisioni i cili e mban procedurën nga paragrafi (5) i këtij neni është i obliguar në afat prej tre ditësh nga pranimi i kërkesës për akreditim për organizimin e garave, me detyrë zyrtare ta kërkojë dokumentacionin nga paragrafi (8) alinetë 1, 2 dhe 3 të këtij neni për të cilin organi kompetent mban evidencë zyrtare.

(11) Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik nga i cili është kërkuar dokumenti nga paragrafi (8) alinetë 1, 2 dhe 3 të këtij neni është i obliguar ta dorëzojë dokumentin e kërkuar në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të kërkesës."

Pas paragrafit (8) i cili bëhet paragraf (12) shtohet paragrafi i ri (13) si vijon:

"(13) Nëse fituar vendi i parë në garë në nivel shtetëror nga një grup nxënësish, nxënësve dhe mësimdhënësit të tyre u ndahet shpërblim në para, lartësinë e të cilit e përcakton ministri, me propozim të komisionit nga paragrafi (6) i këtij neni."

Në paragrafin (9) i cili bëhet paragraf (14) fjalët: "paragrafi (8)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (12)".

Në paragrafin (14) shtohet paragrafi i ri (15), si vijon:

"(15) Lartësia e shpërblimit në para nga paragrafi (13) i këtij neni për grupin e nxënësve është në shumë më së shumti deri në një e gjysmë neto rrogë mesatare të paguar për punëtor në Republikën e Maqedonisë në muajin e fundit para ndarjes së shpërblimit dhe paguhet në mënyrë që shpërblimi u ndahet të gjithë nxënësve në grup në shumë të barabartë, ndërsa mësimdhënësit në shumë prej të paktën 50% nga neto rroga mesatare e paguar për punëtor në Republikën e Maqedonisë në muajin e fundit para ndarjes së shpërblimit."

Paragrafët (10) dhe (11) bëhen paragrafë (16) dhe (17).

Neni 6

Pas nenit 44 shtohet Kapitull i ri "III-a. PROGRAMI NDËRKOMBËTAR PËR ARSIMIN FILLOR (IB PROGRAMI)" me gjashtë nene të reja 44-a, 44-b, 44-v, 44-g, 44-d dhe 44-gj, si vijojnë:

"Neni 44-a

(1) Në shkollën fillore mund të realizohet edhe program ndërkombëtar për arsim fillor (në tekstin në vijim: IB Programi) për çka pëlqim jep Ministria.

(2) Planin mësimor dhe programet për IB Programin i përcakton ministri, me propozim të Byrosë.

(3) Programi IB është me rëndësi të njëjtë si edhe arsimit i rregullt fillor.

Neni 44-b

(1) Shkolla fillore në të cilën realizohet Programi IB mund të ketë më së shumti tre paralele në klasa.

(2) Numri i nxënësve në paralelet të cilat e përcjellin mësimin sipas Programit IB është më së shumti deri 24.

(3) Për nxënësit të cilët e përcjellin mësimin sipas Programit IB, shkolla fillore organizon qëndrim të vazhdueshëm në klasën e parë, të dytë, të tretë, të katërt dhe të pestë.

Neni 44-v

(1) Në shkollën fillore në të cilën realizohet Programi IB të paktën një e katërta nga numri i përgjithshëm i mësimdhënësve të punësuar në shkollën fillore duhet të kenë njohuri nga gjuha angleze, të paktën në nivelin A1 sipas kornizës referente të përbashkët evropiane për gjuhë, që dëshmohet me certifikatë të fituar.

(2) Në shkollën fillore në të cilën realizohet Programi IB ka koordinator për Programin IB i cili duhet të ketë njohuri të gjuhës angleze, të paktën nivelin B2 sipas kornizës referente të përbashkët evropiane për gjuhë, që dëshmohet me certifikatë të fituar, të paktën dhjetë vjet punë si mësimdhënës dhe njohje të shkëlqyeshme të punës me kompjuterë.

Neni 44-g

(1) Mjetet për realizimin e Programit IB i siguron Ministria, për çka shkolla fillore në të cilën realizohet Programi IB për çdo vit më së voni deri në fund të viti rrjedhës mësimor, dhe për vitin e radhës mësimor te Ministria dorëzon plan financiar.

(2) Mënyrën e sigurimit të mjeteve nga paragrafi 1 i këtij neni e përcakton ministri.

Neni 44-d

Shkolla fillore realizon Program IB në pajtim me standardet e IB organizatës të cilat kanë të bëjnë me organizimin dhe realizimin e programit mësimor.

Neni 44-gj

(1) Në shkollën fillore në të cilën realizohet Programi IB, mbahet libër kryesor dhe mbahet dokumentacion dhe evidencë e veçantë pedagogjike, në pajtim me IB standardet, që përfshin: ditar të paraleles, lista evidentuese për suksesin e nxënësve, legjitimacion të nxënësit dhe librezë të nxënësit me suksesin e arritur në fund të gjysmëvjetorit të parë.

(2) Ditarin e paraleles mësimdhënësi e mban në mënyrë të obligueshme edhe në formë elektronike (e-ditar) në bazë javore, përmes ueb aplikacionit që e administron Ministria.

(3) Formën dhe përmbajtjen e dokumentacionit dhe evidencës pedagogjike që mbahet në shkollën fillore në të cilën realizohet Programi IB nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton ministri, me propozim të Byrosë."

Neni 7

Në nenin 51 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3) si vijon:

"(2) Për nxënësit nga paragrafi (1) i këtij neni të regjistruar në shkollat e rregullta fillore, shkolla formon ekip inkluziv të përbërë nga pedagogu, respektivisht psikologu i shkollës, mësimdhënësi i nxënësit, prindi, respektivisht tutori i nxënësit, defektologu nëse ka në shkollë dhe sipas nevojës mund të kyçet edhe mjeku i nxënësit.

(3) Ekipi inkluziv për çdo nxënës nga paragrafi (2) i këtij neni përpilon plan individual mësimor."

Paragrafi (2) bëhet paragraf (4).

Neni 8

Në nenin 62 paragrafi (1) ndryshon si vijon:

"(1) Sholla fillore në marrëveshje me prindërit, dhe në pajtim me Ligjin për furnizime publike, mundet për të gjithë nxënësit të organizojë të paktën një shujtë gjatë qëndrimit në shkollë. Shpenzimet për shujtën i paguan prindi."

Neni 9

Në nenin 70 në paragrafin (6) fjala "shtatë" zëvendësohet me fjalët: "gjashtë, shtatë".

Neni 10

Neni 72-a ndryshon si vijon:

"(1) Nxënësi ose prindi ka të drejtë të parashtrijë kundërshtim me shkrim te komisioni i shkollës dhe të bëjë këqyrje të testit të testimit ekstern, në afat prej tre ditësh nga dita e kumtimit të rezultateve.

(2) Nëse Komisioni shkollor përcakton përmbajtje ose mangësi teknike në një ose më shumë pyetje në të cilat kundërshton nxënësi, respektivisht prindi, e fut kundërshtimin në sistemin elektronik për testim ekstern menjëherë pas pranimit.

(3) Kundërshtimin e futur nga paragrafi (2) i këtij neni që ka mangësi përmbajtjesore e shqyrton Komisioni për kundërshtime i cili përbëhet prej tre anëtarësh prej të cilëve një është këshilltar nga sfera konkrete e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, ndërsa dy janë nominuar/të caktuar nga Qendra Shtetërore e Provimeve, prej ku një është medoemos nga radhët e këshilltarëve të Qendrës Shtetërore të Provimeve.

(4) Nëse Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni ka nevojë për përkthim të kundërshtimeve, Qendra Shtetërore e Provimeve është e obliguar të sigurojë përkthyes në gjuhën shqipe dhe/ose turke.

(5) Komisionet për kundërshtime sipas sferave i formon Qendra Shtetërore e Provimeve.

(6) Kundërshtimin e futur në sistemin elektronik për testim ekstern i cili ka mangësi teknike e shqyrton Komisioni për kundërshtime teknike i cili përbëhet prej tre anëtarësh nga radhët e të punësuarve në Qendrën Shtetërore të Provimeve.

(7) Komisionet nga paragrafët (3) dhe (6) të këtij neni janë të obliguara të vendosin për kundërshtimet në afat prej tre ditësh nga dita e përfundimit të afatit për kundërshtime."

Neni 11

Në nenin 79-a në paragrafin (7) fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën "Ministria".

Neni 12

Në nenin 82 në paragrafin (6) pas fjalës "Ministria" shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative".

Neni 13

Në nenin 85 pas paragrafit (17) shtohen dy paragrafë të rinj (18) dhe (19) si vijon:

"(18) Nëse mësimdhënësi nuk merr vlerësim pozitiv të karakteristikave, drejtori i shkollës së mesme është i obliguar ta prishë marrëveshjen për punësim me mësimdhënësin.

(19) Mësimdhënësi nga paragrafi (18) i këtij neni ka të drejtë t'i kryhet vlerësimi i ri i karakteristikave pas skadimit të një viti, duke llogaritur nga dita e vlerësimit të kryer të karakteristikave."

Paragrafët (18) dhe (19) bëhen paragrafë (20) dhe (21).

Neni 14

Pas nenit 85 shtohet nen i ri 85-a, si vijon:

"Neni 85-a

(1) Bashkëpunëtori profesional me dhënien e provimit të praktikanitit i fiton kompetencat themelore për bashkëpunëtor profesionist në shkollë.

(2) Kompetencat profesionale themelore për bashkëpunëtor profesionist përfshijnë vlera profesionale dhe tituj dhe aftësi profesionale në sferat në vijim:

- punë me nxënës,
- punë me mësimdhënës,
- punë me prindër,
- bashkëpunim me bashkësinë,
- zhvillim profesional dhe bashkëpunim profesional,
- punë analitike-profesionale dhe
- struktura shkollore, organizimi dhe klima.

(3) Kompetencat themelore profesionale nga rajonet nga paragrafi (2) i këtij neni i përcakton ministri, me propozim të Byrosë."

Neni 15

Në nenin 91 në paragrafin (9) fjala "dy" zëvendësohet me fjalën "tre".

Në paragrafin (10) pas fjalës "evidenca" shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative".

Neni 16

Në nenin 92 në paragrafin (17) fjalët: "tetë ditë" zëvendësohen me fjalët: "15 ditë".

Neni 17

Në nenin 93 në paragrafin (1) fjalët: "çdo tre ditë" zëvendësohet me fjalët: "në pajtim me rregullat nga sfera e mbrojtjes shëndetësore."

Neni 18

Pas nenit 97 shtohet nen i ri 97-a, si vijon:

"Neni 97-a

(1) Mësimdhënësit i cili ka themeluar marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar në shkollën fillore i pezullohet marrëdhënia e punës në shkollën fillore nëse regjistrohet në ciklin e dytë, respektivisht të tretë të studimeve në institucionin e lartë arsimor nga sfera e arsimit mësimdhënësve, që është radhitur ndër 200 institucionet e para të larta arsimore në listën të cilën e përpilon Qendra për klasë botërore të universiteteve në Universitetin e Shangait Xhiao Tong nga Republika Popullore e Kinës, ose në universitetin i cili është në rang listën e universiteteve nga sfera e arsimit, të cilën e përpilon Quacquarelli Symonds (QS) nga Britania e Madhe.

(2) Mësimdhënësi nga paragrafi (1) i këtij neni ka për obligim, në afat prej 15 ditësh nga dita e regjistrimit në arsim dhe në institucionin e lartë arsimor nga paragrafi (1) i këtij neni, të kthehet në punë në shkollën fillore në të cilën ka themeluar marrëdhënie pune, për kryerjen e punëve të cilat i përgjigjen llojit dhe shkallës së tyre të përgatitjes profesionale dhe të punojë në shkollë për periudhën kohore aq sa i është pezulluar marrëdhënia e punës, pa të drejtë për të kërkuar ndërprerje të marrëdhënies së punës."

Neni 19

Në nenin 128 në paragrafin (3) fjalët: "APTIS (APTIS) - të paktën niveli A2 (A2)" shlyhet.

Në paragrafin (7) pas fjalëve: "punë në shkollë" vendoset presje dhe shtohen fjalët: "respektivisht institucion".

Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon:

"(8) Nëse mësimdhënësi ose bashkëpunëtori profesionist nga paragrafi (7) i këtij neni nuk mund të kthehet në shkollë ku ka punuar para se të zgjidhet si drejtor, mësimdhënësi ose bashkëpunëtori profesionist sistemohet dhe themelon marrëdhënie pune në periudhë të pacaktuar kohore në vendin adekuat për kryerjen e punëve të cilat i përgjigjen llojit të tij dhe përgatitjes profesionale, në shkollë tjetër të rajonit të komunës, respektivisht komunave në Qytetin e Shkupit."

Neni 20

Në nenin 132 në paragrafin (16) fjalët: "tetë ditë" zëvendësohen me fjalët: "15 ditë".

Neni 21

Neni 155 ndryshon si vijon:

"(1) Me kërkesën për nostrifikimin dhe pranimin e dëftesës së fituar jashtë vendit kërkesi parashtron kërkesë me dokumentacionin e nevojshëm, edhe atë:

- dëftesat në origjinal ose diplomën dhe një kopje të verifikuar në noter,

- përkthim në gjuhën maqedonase nga përkthyesi i autorizuar gjyqësor i dëftesës ose diplomës (në tre kopje),

- certifikatë nga libri i amzës i të lindurve për të lindurit në Republikën e Maqedonisë,

- certifikatë nga libri i amzës i të lindurve për të lindurit në Republikën e Maqedonisë në origjinal ose kopje të verifikuar në noter dhe një kopje të përkthyer nga përkthyesi i autorizuar gjyqësor,

- dëshmi për shtetësi të Republikës së Maqedonisë,

- dëshmi për shtetas të ndonjë shteti tjetër dhe një kopje nga dëshmia të përkthyer nga përkthyesi i autorizuar gjyqësor,

- dëshmi për arsim të kryer paraprak dhe

- kopje origjinale nga fletëpagesa për mjetet e paguara për nostrifikimin e dëftesave ose diplomës së fituar jashtë vendit.

(2) Formularin e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për nostrifikim dhe pranimin e dëftesave të fituar jashtë vendit i përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e arsimit në pajtim me ministrin për Shoqëri Informatike dhe Administratë.

(3) Personi i autorizuar zyrtar nga Ministria i cili e mban procedurën për nostrifikim dhe pranim të dëftesave të marra jashtë vendit është i obliguar ne afat prej tre ditësh nga pranimi i kërkesës për akreditim për organizimin e garave, me detyrë zyrtare të kërkojë dokumentacion nga paragrafi (1) alineja 3 dhe 5 të këtij neni për të cilin organi kompetent publik mban evidencë zyrtare.

(4) Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik nga i cili është kërkuar dokumentacioni nga paragrafi (1) alinetë 3 dhe 5 të këtij neni është i obliguar ta dorëzojë dokumentacionin e kërkuar në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(5) Nëse kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni nuk përmban dokumentacion të kompletuar, Komisioni në afat prej 15 ditësh nga pranimi i kërkesës, e njofton me shkrim personin që ta dorëzojë dokumentacionin që mungon."

Neni 22

Në nenin 157 në paragrafin (1) fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën "Ministria, në afat prej 60 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për nostrifikim, respektivisht ekuivalencë".

Në paragrafin (4) pas fjalës "shkollë" shtohen fjalët: "në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit".

Neni 23

Neni 158 shlyhet.

Neni 24

Pas nenit 172-v shtohet nen i ri 172-g, si vijon:

"Neni 172-g

(1) Gjобë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar të Komisionit, respektivisht Ministrisë i cili e mban procedurën, nëse:

- nuk i siguron dëshmitë në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 34 paragrafi (10) dhe neni 155 paragrafi (3) i këtij ligji);

- nuk vendos në afat prej 30 ditësh, respektivisht në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 34 paragrafi (5) dhe neni 157 paragrafi (1) të këtij ligji).

(2) Gjобë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik nga i cili janë kërkuar dëshmitë dhe të dhënat nëse nuk i dorëzon dëshmitë dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 34 paragrafi (11) dhe neni 155 paragrafi (4) të këtij ligji)."

Neni 25

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të cilit kanë filluar.

Neni 26

Aktet nënligjore të parapara me ketë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 27

Dispozita nga neni 6 i këtij ligji me të cilin shtohet nen i ri 44-v paragrafi (1) do të fillojë të zbatohet pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 28

Dispozitat nga neni 1, neni 5 me të cilat në neni 34 shtohen paragrafët 8, 9, 10 dhe 11, nenet 11 dhe 12, neni 15 me të cilin ndryshon neni 91 paragrafi 10 dhe nenet 16, 20, 21, 22, 23 dhe 24 të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

Neni 29

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

816.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 февруари 2016 година.

Бр. 08-1035/1
12 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

Член 1

Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 и 145/15), во членот 15-а ставови 4 и 5 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 2

Во членот 19 став (1) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Во ставот 2 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“, а бројот „60“ се заменува со бројот „30“.

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) и (20) се бришат.

Член 3

Во членот 19-а став (1) по зборот „Министерството“ се додаваат зборовите: „согласно Законот за општата управна постапка“.

Во ставот (2) по зборот „училишта“ се додаваат зборовите: „согласно Законот за општата управна постапка“.

Член 4

Во член 24-а ставот (5) се менува и гласи:

„Здруженијата на наставниците треба да бидат акредитирани од Министерството, на предлог на комисија за акредитација на здруженија на наставници формирана од министерот, во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за акредитација на натпревари на ученици.“

По ставот (7) се додаваат четири нови ставови (8), (9), (10) и (11), кои гласат:

„(8) Здружението на наставници за добивање на акредитација за организирање на натпреварите до Министерството поднесува барање следната документација во прилог, и тоа:

- документ за регистрирана дејност од Централен регистар на Република Македонија,

- тековна состојба на здружението на наставници издадена од Централен регистар,

- биланс на состојба и биланс на успех на здружението на наставници издадена од Централен регистар,

- статут на здружението на наставници,

- правилник за организирање на натпреварите на здружението на наставници и

- тригодишен календар за спроведување на натпреварите за учениците во основните училишта во кои ќе бидат содржани наставните предмети, временскиот период за реализација на натпреварот и одговорните наставници кои ќе бидат вклучени во организација и реализација на секој од натпреварите.

(9) Образецот на барањето од став (8) на овој член и потребната документација за издавање на акредитација за организирање на натпревари ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.

(10) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката од став (5) на овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за акредитација за организирање на натпревари, по службена должност да побара документација од став (8) алинеите 1, 2 и 3 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.

(11) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана документацијата од став (8) алинеите 1, 2 и 3 на овој член е должно да ја достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

По ставот (8) кој станува став (12) се додава нов став (13), кој гласи:

„(13) Ако е освоено прво место на натпревар на државно ниво од група ученици, на учениците и на нивниот наставник им се доделува парична награда, чија висина ја утврдува министерот, на предлог на комисијата од ставот (6) на овој член.“

Во ставот (9) кој станува став (14) зборовите: „ставот (8)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (12)“.

По ставот (14) се додава нов став (15), кој гласи:

„(15) Висината на паричната награда од ставот (12) на овој член за групата ученици е во износ најмногу до една и половина просечна нето плата исплатена по работник во Републиката во последниот месец пред доделувањето на наградата и се исплаќа на начин што наградата се дели на сите ученици во групата во подеднаков износ, а на наставникот во износ најмногу до 50% од просечната нето плата исплатена по работник во Републиката во последниот месец пред доделувањето на наградата.“

Ставовите (10) и (11) стануваат ставови (16) и (17).

Член 5

Во член 40 по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:

„За учениците од ставот 1 на овој член во средното училиште се формира инклузивен тим составен од педагогот, односно психологот во училиштето, наставникот на ученикот, родителот, односно старателот на ученикот, дефектолог доколку има во училиштето и по потреба може да се вклучи и лекарот на ученикот.

Инклузивниот тим за секој ученик од ставот 1 на овој член изготвува индивидуален образовен план.

Начинот на запишувањето на учениците со посебни образовни потреби во средните училишта го утврдува министерот, по предлог на Бирото за развој на образованието.“

Ставот 2 станува став 5.

Член 6

Во членот 41-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, ако во општината во која живее ученикот при запишувањето во прва година на образование се пополнети сите места во училиштето, односно училиштата во општината, ученикот има право на бесплатен превоз до јавното средно училиште во друга општина во кое е ученикот запишан, ако местото на живеење е оддалечено најмалку 2,5 километри и ако ученикот ја посетува наставата.“

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6)

Член 7

Членот 45-в се менува и гласи:

„Ученикот или родителот има право да поднесе писмен приговор до училишната комисија и да направи увид на тестот од екстерното тестирање, во рок од три дена од денот на соопштувањето на резултатите.

Доколку училишната комисија утврди содржински или технички и недостаток на едно или повеќе прашања на кои приговара ученикот, односно родителот, го внесува приговорот во електронскиот систем за екстерно тестирање веднаш по приемот.

Внесениот приговор од ставот 2 на овој член кој има содржински недостаток го разгледува Комисија за приговори која е составена од три члена од кои еден е

советник од конкретна област од Бирото за развој на образованието, односно Центарот за стручно образование и обука, а двајца се номинирани/определени од Државниот испитен центар, од кој еден е задолжително од редот на советниците од Државниот испитен центар.

Доколку Комисијата од став 3 на овој член има потреба од превод на приговорите, Државниот испитен центар е должен да обезбеди преведувач на албански и/или турски јазик.

Комисиите за приговори по области ги формира Државниот испитен центар.

Внесениот приговор во електронскиот систем за екстерно тестирање кој има технички недостаток го разгледува Комисија за технички приговори која е составена од три члена од редот на вработените во Државниот испитен центар.

Комисиите од ставовите 3 и 6 на овој член се должни да одлучат по приговорот во рок од три дена од денот на завршувањето на рокот за приговори.“

Член 8

По членот 48-а се додава нов член 48-б, кој гласи:

„Член 48-б

(1) За учениците Министерството може да обезбеди дополнителни часови по предметите кои се дел од наставната програма во учебната година во која е запишан ученикот, а по кои предмети ученикот имал оценка помала од одличен (5) во претходната учебна година.

(2) Дополнителните часови од став 1 на овој член ги реализира татор/волонтер, согласно Програмата за обезбедување на таторство на ученици од средното образование, која ја утврдува министерот.

(3) Под татор/волонтер, во смисла на овој закон, се смета редовен студент кој доброволно подучува ученици и кој ги исполнува посебните критериумите за избор за татор/волонтер пропишани во програмата од став (2) на овој член.“

Член 9

Во членот 59 ставот (11) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 10

Во член 60 во ставот (7) по зборот „Министерството“ се додаваат зборовите: „согласно Законот за општата управна постапка“.

Член 11

Во член 64 во ставот 1 зборовите „на секои три години“ се заменуваат со зборовите „согласно прописите од областа на здравствената заштита“.

Член 12

Во член 67 по ставот (17) се додаваат два нови става (18) и (19), кои гласат:

„(18) Ако наставникот не добие позитивна процена на карактеристиките, директорот на средното училиште е должен да го раскине договорот за вработување со наставникот.

(19) Наставникот од ставот (18) на овој член има право да му се изврши нова процена на карактеристиките по истекот на една година, сметано од денот на извршената процена на карактеристиките, за што евиденција во електронска форма води Педагошката служба“

Ставовите (18) и (19) стануваат ставови (20) и (21).

Член 13

Во член 68 во ставот 9 зборот „две“ се заменува со зборот „три“.

Во ставот 10 по зборот „евиденција“ се додаваат зборовите: „согласно Законот за општата управна постапка“.

Член 14

По членот 68 се додава нов член 68-а, кој гласи:

„Член 68-а

Стручниот соработник со полагањето на приправничкиот испит се здобива со основни компетенции за стручен соработник во училиште.

Основните професионални компетенции за стручен соработник опфаќаат професионални вредности и професионални знаења и вештини во следните подрачја:

- работа со ученици,
- работа со наставници,
- работа со родители,
- соработка со заедницата,
- професионален развој и професионална соработка,
- аналитичко - истражувачка работа и
- училишна структура, организација и клима.

Основните професионални компетенции од подрачјата од став 1 на овој член ги утврдува министерот, на предлог на Бирото за развој на образованието.“

Член 15

Во член 69 во ставот (17) зборовите: „осум дена“ се заменуваат со зборовите: „15 дена“.

Член 16

По членот 72 се додава нов член 72-а, кој гласи:

„Член 72-а

(1) На наставник кој има засновано работен однос на неопределено време во средно училиште му мирува работниот однос во средното училиште доколку се запише на втор, односно на трет циклус на студии на високообразовна установа од областа на образованието на наставници, која е рангирана помеѓу првите 200 високообразовни установи на листата која ја изготвува Центарот за светска класа универзитети при Шангајскиот Цијао Тонг Универзитет од Народна Република Кина, или на универзитет кој е на ранг листата на универзитети од областа на образованието, која ја изготвува Quacquarelli Symonds (QS) од Велика Британија.

(2) Наставникот од став (1) на овој член има обврска, во рок од 15 дена од денот на завршувањето на образованието на високообразовната установа од став (1) на овој член, да се врати на работа во средното училиште во кое имал засновано работен однос, за вршење работи кои одговараат на неговиот вид и степен на стручна подготовка и да работи во училиштето за временски период за колку му мирувал работниот однос, без право да бара престанок на работниот однос.“

Член 17

Членот 83 се менува и гласи:

„(1) Кон барањето за нострификација и признавање на свидетелството и диплома стекнати во странство барателот поднесува барање со потребната документација:

- оригинал сведителство или диплома и две копии од свидетелството или дипломата заверени на нотар,
- превод на македонски јазик од овластен судски преведувач на свидетелството или дипломата во два примероци, од кои еден заверен на нотар,
- извод од матичната книга на родените за родени во Република Македонија и две копии од истиот,
- извод од матичната книга на родените за лица кои не се родени во Република Македонија во оригинал или копија заверена на нотар и два примероци преведени од овластен судски преведувач, еден заверен на нотар,
- доказ за државјанство на Република Македонија,

- доказ за државјанин на друга држава, ако не е државјанин на Република Македонија, во оригинал и два примероци од доказот преведен од овластен судски преведувач, од кои еден заверен на нотар,

- доказ за претходно завршено образование и две копии од истиот и

- оригинален примерок од уплатница за уплатените средства за нострификација на свидетелство или диплома стекната во странство.

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член и потребната документација за нострификација и признавање на свидетелството и диплома стекнати во странство ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.

(3) Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката за нострификација и признавање на свидетелството и диплома стекнати во странство е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за акредитација за организирање на натпревари, по службена должност да побара документација од став (1) алинеите 3 и 5 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.

(4) Овластеното службено лице од надлежен јавен орган од кој е побарана документацијата од од став (1) алинеите 3 и 5 на овој член е должно да ја достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(5) Ако барањето од ставот (1) на овој член не содржи комплетна документација, Комисијата во рок до 15 дена од приемот на барањето, го известува писмено лицето да ја достави документацијата која недостасува.“

Член 18

Во членот 85 во ставот (1) зборот „министерот“ се заменува со зборовите: „Министерството, во рок од 60 дена од денот на поднесување на барањето за нострификација, односно еквиваленција“.

Во ставот (4) по зборот „степен“ се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од денот на приемот на решението“.

Ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) и (21) се бришат.

Член 19

Во член 91 во ставот (2) зборовите: „АПТИС (APTIS) - најмалку ниво A2 (A2)“ се бришат.

Во ставот (14) по зборовите: „работа во училиштето“ се става запирка и се додаваат зборовите „односно установата“.

По ставот (14) се додава нов став (15), кој гласи:

„(15) Ако наставникот, педагогот или психологот од став (14) на овој член не може да се врати во училиштето каде работел пред да биде избран за директор, наставникот, педагогот или психологот се распоредува и заснова работен однос на неопределено работно време на соодветно работно место во друго училиште на подрачјето на општината, односно Градот Скопје.“

Член 20

Во членот 92-а став (16) зборовите: „осум дена“ се заменуваат со зборовите: „15 дена“.

Ставот (17) се менува и гласи:
„Против одлуката на комисијата од ставот (16) на овој член кандидатот може да поведе управен спор пред надлежниот суд.“

Член 21

Во член 93-б ставот (6) се менува и гласи:

„Против одлуката на комисијата од ставот (5) на овој член разрешениот директор може да поведе управен спор пред надлежен суд.“

Член 22

Во членот 104 став 3 зборовите: „1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „1, 2 и 3“.

Член 23

По членот 110 се додава нов член 110-а кој гласи:

„Член 110-а

„(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од Комисијата, односно од Министерството кое ја води постапката, ако:

- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 24-а став (10) и член 83 став (3) од овој закон);

- не одлучи по барањето во рок од 30 дена односно во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето (член 24-а став (5) и член 85 став (1) од овој закон);

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 24-а став (11) и член 83 став (4) од овој закон).“

Член 24

Започнатите постапки до денот на отпочнување на примената на овој закон ќе завршат согласно законот по кој биле започнати.

Член 25

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26

Одредбите од членовите 1, 2 и 3, член 4 со кој во член 34 се додаваат ставовите (8), (9), (10) и (11), членовите 9, 10, 13 со кој во член 68 се менува став (10) членовите 15, 17, 18, 20, 21 и 23 од овој закон ќе отпочнат да се применуваат со отпочнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно член 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 27

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PER NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR ARSIM TË MESËM

Neni 1

Në Ligjin për arsim të mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 dhe 145/15), në nenin 15-a në paragrafët 4 dhe 5 fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën "Ministria".

Neni 2

Në nenin 19 në paragrafin (1) fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën "Ministria".

Në nenin 2 fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën "Ministria", ndërsa numri "60" zëvendësohet me numrin "30".

Paragrafët (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) dhe (20) shlyhen.

Neni 3

Në nenin 19-a në paragrafin (1) pas fjalës "Ministria" shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative".

Në paragrafin (2) pas fjalës "shkolla" shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative".

Neni 4

Në nenin 24-a paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Shoqatat e mësimdhënësve duhet të akreditohen nga Ministria, me propozim të komisionit për akreditim të shoqatave të mësimdhënësve të formuar nga ministri, në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për akreditim të garave të nxënësve."

Pas paragrafit (7) shtohen katër paragrafë të rinj (8), (9), (10) dhe (11), si vijon:

"(8) Shoqata e mësimdhënësve për marrjen e akreditimit për organizimin e garave nga Ministria parashtron kërkesë në dokumentacionin e radhës në shtojcë, edhe atë:

- dokument për regjistrimin e veprimtarisë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,

- gjendje rrjedhëse të shoqatës së mësimdhënësve të lëshuar nga Regjistri Qendror,

- bilanc të gjendjes dhe bilanc të suksesit të shoqatës së mësimdhënësve të lëshuar nga Regjistri Qendror,

- status të shoqatës së mësimdhënësve,

- rregullore për organizimin e garave të shoqatës së mësimdhënësve dhe

- kalendar trevjeçar për zbatimin e garave për nxënësit e shkollave fillore në të cilat do të përfshihen lëndët mësimore, periudha kohore për realizimin e garave dhe mësimdhënësit përgjegjës të cilët do të përfshihen në organizimin dhe realizimin e çdo gare.

(9) Formularin e kërkesës nga paragrafi (8) i këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për lëshimin e akreditimit për organizimin e garave i përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e arsimit në pajtim me ministrin për Shoqëri Informatike dhe Administratë.

(10) Personi i autorizuar zyrtar i Komisionit i cili e mban procedurën nga paragrafi (5) i këtij neni është i obliguar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës për akreditim për organizimin e garave, me detyrë zyrtare ta kërkojë dokumentacionin nga paragrafi (8) alinetë 1, 2 dhe 3 të këtij neni për të cilin organi kompetent mban evidencë zyrtare.

(11) Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik nga i cili është kërkuar dokumenti nga paragrafi (8) alinetë 1,2 dhe 3 të këtij neni është i obliguar ta dorëzojë dokumentacionin e kërkuar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës."

Pas paragrafit (8) i cili bëhet paragrafi (12) shtohet paragraf i ri (13) si vijon:

"(13) Nëse është fituar vendi i parë në garë në nivel shtetëror nga një grup nxënësish, nxënësve dhe mësimdhënësit të tyre u ndahet shpërblim në para, lartësinë e të cilit e përcakton ministri, me propozim të komisionit nga paragrafi (6) i këtij neni."

Në paragrafin (9) i cili bëhet paragraf (14) fjalët: "paragrafi (8)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (12)".

Në paragrafin (14) shtohet paragraf i ri (15), si vijon:

"(15) Lartësia e shpërblimit në para nga paragrafi (12) i këtij neni për grupin e nxënësve është në shumë më së shumti deri në një rrogë e gjysmë neto mesatare të paguar për punëtor në Republikën e Maqedonisë në muajin e fundit para ndarjes së shpërblimit dhe paguhet në mënyrë që shpërblimi u ndahet të gjithë nxënësve në grup në shumë të barabartë, ndërsa mësimdhënësit në shumë prej më së shumti 50% nga neto rroga mesatare e paguar për punëtor në Republikën e Maqedonisë në muajin e fundit para ndarjes së shpërblimit."

Paragrafët ((10) dhe (11) bëhen paragrafë (16) dhe (17).

Neni 5

Në nenin 40 pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafë të rinj 2, 3 dhe 4 si vijojnë:

"Për nxënësit nga paragrafi 1 i këtij neni në shkollën e mesme formohet ekip inkluziv i përbërë nga pedagogu, respektivisht psikologu i shkollës, mësimdhënësi i nxënësit, prindi, respektivisht tutori i nxënësit, defektologu nëse ka në shkollë dhe sipas nevojës mund të përfshihet edhe mjeku i nxënësit.

Ekipi inkluziv për çdo nxënës nga paragrafi 1 i këtij neni përpilon plan individual mësimor.

Mënyrën e regjistrimit të nxënësve me nevoja të posaçme arsimore në shkollat e mesme e përcakton ministri, me propozim të Byrosë për Zhvillim të Arsimit."

Paragrafi 2 bëhet paragraf 5.

Neni 6

Në nenin 41-a pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, nëse në komunën në të cilën jeton nxënësi gjatë regjistrimit në vitin e parë të arsimit janë plotësuar të gjitha vendet në shkollë, respektivisht në shkollat e komunës, nxënësi ka të drejtë për transport falas të shkolla publike e mesme në komunë tjetër në të cilën është regjistruar nxënësi, nëse vendbanimi është më larg se 2,5 kilometra dhe nëse nxënësi e ndjek mësimin."

Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (4), (5) dhe (6)

Neni 7

Neni 45-v ndryshohet si vijon:

"Nxënësi ose prindi ka të drejtë të parashtrijë kundërshtim me shkrim të komisioni i shkollës dhe të bëjë mbikëqyrje të testit të testim të ekstern, në afat prej tri ditësh nga dita e kumtimit të rezultateve.

Nëse komisioni shkollor përcakton mangësi përmbajtësore ose teknike në një ose më shumë pyetje për të cilat kundërshton nxënësi, respektivisht prindi, e fut kundërshtimin në sistemin elektronik për testim të ekstern menjëherë pas pranimit.

Kundërshtimin e futur nga paragrafi 2 i këtij neni që ka mangësi përmbajtësore e shqyrton Komisioni për Kundërshtime i cili përbehet prej tre anëtarësh prej të cilëve njëri është këshilltar nga sfera konkrete e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, respektivisht Qendra për Arsim Profesional dhe Shkencë, ndërsa dy janë nominuar/të përcaktuara nga Qendra Shtetërore e Provimeve, prej ku njëri është medoemos nga radhët e këshilltarëve nga Qendra Shtetërore e Provimeve.

Nëse Komisioni nga paragrafi 3 i këtij neni ka nevojë për përkthim të kundërshtimeve, Qendra Shtetërore e Provimeve është e obliguar të sigurojë përkthyes në gjuhën shqipe dhe/ose turke.

Komisionet për kundërshtime sipas sferave i formon Qendra Shtetërore e Provimeve.

Kundërshtimin e futur në sistemin elektronik për testim të ekstern i cili ka mangësi teknike e shqyrton Komisioni për Kundërshtime Teknike i cili përbehet prej tre anëtarësh nga radhët e të punësuarve në Qendrën Shtetërore të Provimeve.

Komisionet nga paragrafët 3 dhe 6 të këtij neni janë të obliguara të vendosin për kundërshtimet në afat prej tri ditësh nga dita e përfundimit të afatit për kundërshtime."

Neni 8

Pas nenit 48-a shtohet nen i ri 48-b, si vijon:

"Neni 48-b

(1) Për nxënësit Ministria mundet të sigurojë orë plotësuese për lëndët të cilat janë pjesë e programit mësimor në vitin shkollor në të cilin është regjistruar nxënësi, dhe për të cilat lëndë nxënësi ka pasur notë më të vogël se nota (5) shkëlqyeshëm në vitin shkollor paraprak.

(2) Orët plotësuese nga paragrafi (1) i këtij neni i realizon tutori/volonteri, në pajtim me Programin për sigurimin e tutorisë së nxënësve nga arsimit fillor, që e përcakton ministri.

(3) Me tutor/volonter, në kuptimin e këtij ligji, konsiderohet studenti i rregullt i cili vullnetarisht mëson nxënës dhe i cili i plotëson kriteret e veçanta për zgjedhjen për tutor/volonter të përcaktuara në programin nga paragrafi (2) i këtij neni."

Neni 9

Në nenin 59 në paragrafin (11) fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën "Ministria".

Neni 10

Në nenin 60 në paragrafin (7) pas fjalës "Ministria" shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative".

Neni 11

Në nenin 64 në paragrafin 1 fjalët: "çdo tre vite" zëvendësohen me fjalët: "në pajtim me rregullat nga sfera e mbrojtjes shëndetësore."

Neni 12

Në nenin 67 pas paragrafit (17) shtohen dy paragrafë të rinj (18) dhe (19) si vijojnë:

"(18) Nëse mësimdhënësi nuk merr vlerësim pozitiv të karakteristikave, drejtori i shkollës së mesme është i obliguar ta prishë marrëveshjen për punësim me mësimdhënësin.

(19) Mësimdhënësi nga paragrafi (18) i këtij neni ka të drejtë t'i kryhet vlerësim i ri i karakteristikave pas kalimit të një viti, duke llogaritur nga dita e vlerësimit të karakteristikave, për çka evidencë në formë elektronike mban Shërbimi Pedagogjik"

Paragrafët (18) dhe (19) bëhen paragrafë (20) dhe (21).

Neni 13

Në nenin 68 në paragrafin 9 fjala "dy" zëvendësohet me fjalën "tre".

Në paragrafin 10 pas fjalës "evidencë" shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative".

Neni 14

Pas nenit 68 shtohet nen i ri 68-a, si vijon:

"Neni 68-a

Bashkëpunëtori profesional me dhënie e provimit të praktikantit fiton kompetencat themelore për bashkëpunëtor profesionist në shkollë.

Kompetencat profesionale themelore për bashkëpunëtorë profesionist përfshijnë vlera profesionale dhe tituj dhe aftësi profesionale në fushat e radhës:

- punë me nxënës,
- punën me mësimdhënësin,
- punën me prindër,
- bashkëpunimi me bashkësinë,
- zhvillimi profesional dhe bashkëpunimi profesional,
- puna analitike-profesionale dhe
- struktura shkollore, organizimi dhe klima.

Kompetencat themelore profesionale nga fushat nga paragrafi 1 i këtij neni i përcakton ministri, me propozim të Byrosë për Zhvillim të Arsimit."

Neni 15

Në nenin 69 në paragrafin (17) fjalët: "tetë ditë" zëvendësohen me fjalët: "15 ditë".

Neni 16

Pas nenit 72 shtohet nen i ri 72-a, si vijon:

"Neni 72-a

(1) Mësimdhënësit i cili ka themeluar marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar në shkollën e mesme i pushon mandati i punës në shkollën e mesme nëse regjistrohet në ciklin e dytë, respektivisht të tretë të studimeve në institucionin e lartë arsimor nga sfera e arsimit mësimdhënësve, që është radhitur ndër 200 institucionet e para të larta arsimore në listën të cilën e përpilon Qendra për klasë botërore të universiteteve në Universitetin e Shangait Xhiao Tong nga Republika Popullore e Kinës, ose në universitetin i cili është në rang listën e universiteteve nga sfera e arsimit, të cilën e përpilon Quacquarelli Symonds (QS) nga Britania e Madhe.

(2) Mësimdhënësi nga paragrafi (1) i këtij neni ka për obligim, në afat prej 15 ditësh nga dita e regjistrimit në arsim dhe në institucionin e lartë arsimor nga paragrafi (1) i këtij neni, të kthehet në punë në shkollën e mesme në të cilën ka themeluar marrëdhënie pune, për kryerjen e punëve të cilat i përkojnë llojit dhe shkalles së tyre të përgatitjes ligjore dhe të punojë në shkollë për periudhën kohore për sa i ka pushuar marrëdhënia e punës, pa të drejtë për të kërkuar ndërpreje të marrëdhënies së punës. "

Neni 17

Neni 83 ndryshohet si vijon:

"(1) Me kërkesën për nostrifikimin dhe pranimin e dëftesës dhe diplomës të marra jashtë vendit kërkuesi parashtron kërkesë me dokumentacionin e nevojshëm:

- dëftesën në origjinal ose diplomë dhe dy kopje nga dëftesa ose diploma të verifikuara në noter,

- përkthim në gjuhën maqedonase nga përkthyes i autorizuar gjyqësor të dëftesës dhe diplomës në dy kopje, prej të cilave një e verifikuar në noter,

- certifikatë nga libri amë i të lindurve për të lindurit në Republikën e Maqedonisë dhe dy kopje të saj,

- certifikatë nga libri amë i të lindurve për persona që nuk kanë lindur në Republikën e Maqedonisë në origjinal ose kopje të verifikuar në noter dhe dy kopje të përkthyer nga përkthyes i autorizuar gjyqësor, një e verifikuar në noter,

- dëshmi për shtetësi të Republikës së Maqedonisë,

- dëshmi për shtetas të shtetit tjetër, nëse nuk është shtetas i Republikës së Maqedonisë, në origjinal dhe dy kopje nga dëshmitë e përkthyer nga përkthyes i autorizuar gjyqësor, prej të cilave një e verifikuar në noter,

- dëshmi për arsim të kryer paraprak dhe dy kopje të saj dhe

- kopje origjinale nga fletëpagesa për mjetet e paguara për nostrifikimin e dëftesës ose diplomës së marrë jashtë vendit.

(2) Formularin me kërkesë të paragrafit (1) të këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për nostrifikim dhe pranimin e dëftesës së fituar jashtë vendit i përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e arsimit në pajtim me ministrin për Shoqëri Informatike dhe Administratë.

(3) Personi i autorizuar zyrtar nga Ministria i cili e mban procedurën për nostrifikimin dhe pranimin e dëftesave të marra jashtë vendit është i obliguar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës për akreditim për organizimin e garave, me detyrë zyrtare të kërkojë dokumentacion nga paragrafi (1) alinetë 3 dhe 5 të këtij neni për të cilin organi kompetent publik mban evidencë zyrtare.

(4) Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik nga i cili është kërkuar dokumentacioni nga paragrafi (1) alinetë 3 dhe 5 të këtij neni është i obliguar ta dorëzojë dokumentin e kërkuar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(5) Nëse kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni nuk përmban dokumentacion të kompletuar, Komisioni në afat prej 15 ditësh nga pranimi i kërkesës, e njofton me shkrim personin që ta dorëzojë dokumentacionin që mungon."

Neni 18

Në nenin 85 në paragrafin (1) fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën "Ministria, në afat prej 60 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për nostrifikim, respektivisht ekuivalencë".

Në paragrafin (4) pas fjalës "shkallë" shtohen fjalët: "në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit".

Paragrafët (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) dhe (21) shlyhen.

Neni 19

Në nenin 91 në paragrafin (2) fjalët: "APTIS (APTIS) - të paktën niveli A2 (A2)" shlyhen.

Në paragrafin (14) pas fjalëve: "puna në shkollë" vendoset presje dhe shtohen fjalët: "respektivisht institucioni".

Në paragrafin (14) shtohet paragraf i ri (15), si vijon:

"(15) Nëse mësimdhënësi, pedagogu ose psikologu nga paragrafi (14) i këtij neni nuk mund të kthehet në shkollën ku ka punuar para se të zgjidhet si drejtor, mësimdhënësi, pedagogu ose psikologu përcaktohet dhe themelon marrëdhënie pune në periudhë të pacaktuar kohore në vendin adekuat të punës në shkollë tjetër në rajonin e komunës, respektivisht në Qytetin e Shkupit."

Neni 20

Në nenin 92-a në paragrafin (16) fjalët: "tetë ditë" zëvendësohen me fjalët: "15 ditë".

Paragrafi (17) ndryshohet si vijon:

"Kundër vendimit të komisionit nga paragrafi (16) i këtij neni kandidati mund të fusë kontest juridik para gjykatës kompetente."

Neni 21

Në nenin 93-b paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

"Kundër vendimit të komisionit nga paragrafi (5) i këtij neni drejtori i shkarkuar mund të ngritë kontest administrativ në gjykatën kompetente."

Neni 22

Në nenin 104 në paragrafin 3 fjalët: "1 dhe 2" zëvendësohen me fjalët: "1, 2 dhe 3".

Neni 23

Pas nenit 110 shtohet nen i ri 110-a si vijon:

"Neni 110-a

"(1) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar të Odës, respektivisht të Ministrisë e cila e mban procedurën, nëse:

- nuk i siguron dëshmitë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 24-a paragrafi (10) dhe neni 83 paragrafi (3) të këtij ligji);

- nuk vendos për kërkesën në afat prej 30 ditësh respektivisht në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 24-a paragrafi (5) dhe neni 85 paragrafi (1) të këtij ligji);

(2) Gjobë në shume prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik nga i cili janë kërkuar dëshmitë dhe të dhënat nëse nuk i dorëzon dëshmitë dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 24-a paragrafi (11) dhe neni 83 paragrafi (4) të këtij ligji)."

Neni 24

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të cilit kanë filluar."

Neni 25

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 26

Dispozitat nga neni 1, 2 dhe 3, neni 4 me të cilat në nenin 34 shtohen paragrafët (8), (9), (10) dhe (11), nenet 9, 10 dhe 13, me të cilin në nenin 68 ndryshohet paragrafi (10) nenet 15, 17, 18, 20, 21 dhe 23 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

Neni 27

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

817.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за трговските друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 февруари 2016 година.

Бр. 08-1036/1
12 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА**

Член 1

Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15 и 6/16), во членот 231-а точка 5) по зборот „положен“ записката се заменува со сврзникот „или“, а зборовите: „или АПТИС (APTIS)-најмалку ниво Б2 (B2)“ се бришат.

Член 2

Во членот 367-а став (1) точка 5) по зборот „положен“, записката се заменува со сврзникот „или“, а зборовите: „или АПТИС (APTIS) - најмалку ниво А2 (A2)“ се бришат.

Во ставот (2) точка 5) по зборот „положен“ се додава сврзникот „или“, а зборовите: „или АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)“ се бришат.

Член 3

Во членот 374-а став (1) во точка 5) по зборот „положен“, записката се заменува со сврзникот „или“, а записката и зборовите: „или АПТИС (APTIS) - најмалку ниво А2 (A2)“ се бришат.

Во ставот (2) точка 5) по зборот „положен“, записката се заменува со сврзникот „или“, а зборовите: „или АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)“ се бришат.

Член 4

Во членот 378-а точка 5) по зборот „положен“, записката се заменува со сврзникот „или“, а зборовите: „или АПТИС (APTIS) - најмалку ниво А2 (A2)“ се бришат.

Член 5

Во членот 379-а точка 5) по зборот „положен“ записката се заменува со сврзникот „или“, а зборовите: „или АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)“ се бришат.

Член 6

Се овластува Законодавно-правната Комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за трговските друштва.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHOQËRITË TREGTARE**

Neni 1

Në Ligjin për shoqëritë tregtare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15 dhe 6/16) në nenin 231-a në pikën 5) pas fjalës "dhënë" presja zëvendësohet me lidhëzën "ose", kurse fjalët: "ose APTIS (APTIS)-së paku niveli B2 (B2)" shlyhen.

Neni 2

Në nenin 367-a në paragrafin (1) në pikën 5) pas fjalës "dhënë", presja zëvendësohet me lidhëzën "ose", kurse fjalët: "ose APTIS (APTIS)-së paku niveli A2 (A2)" shlyhen.

Në paragrafin (2) në pikën 5) pas fjalës "dhënë", shtohet lidhëza "ose", kurse fjalët: "ose APTIS (APTIS)-së paku niveli B2 (B2)" shlyhen.

Neni 3

Në nenin 374-a në paragrafin (1) në pikën 5) pas fjalës "dhënë", presja zëvendësohet me lidhëzën "ose", kurse presja dhe fjalët: "ose APTIS (APTIS)-së paku niveli A2 (A2)" shlyhen.

Në paragrafin (2) në pikën 5) pas fjalës "dhënë", presja zëvendësohet me lidhëzën "ose", kurse fjalët: "ose APTIS (APTIS)-së paku niveli B2 (B2)" shlyhen.

Neni 4

Në nenin 378-a në pikën 5) pas fjalës "dhënë", presja zëvendësohet me lidhëzën "ose", kurse fjalët: "ose APTIS (APTIS)-së paku niveli A2 (A2)" shlyhen.

820.

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО БР.12-7348/9 ОД 16.7.2009 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија на локацијата бр.325 Брегалница со бр.12-7348/9 од 16.7.2009 година, со Анекс на Договорот за концесија бр.12-290/9 од 13.4.2011 година и Анекс на Договорот за концесија со бр.12-7065/7 од 10.8.2012 година кој е пренесен со Договорот за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр.12-7987/9 од 10.11.2010 година на ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани.

Член 2

Концесијата од член 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото Вардар Хидро ДОО Скопје во рок и под исти услови под кои е доделена концесијата со Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр.12-7348/9 од 16.7.2009 година.

Член 3

Како почеток на користење на пренесената концесија од член 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за пренос на Договорот за концесија.

Член 4

Во име на Владата на Република Македонија, Договорот од член 3 од оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-468/2
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

821.

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО БР.12-7348/6 ОД 16.7.2009 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија на локацијата бр.30 Дупница со бр.12-7348/6 од 16.7.2009 година, со Анекс на Договорот за концесија бр.12-162/3 од 20.1.2014 година и со Анекс на Договорот за концесија бр.12-7666/1 од 17.12.2015 година, кој е пренесен со Договорот за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр.12-7987/6 од 10.11.2010 година на ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани.

Член 2

Концесијата од член 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото Вардар Хидро ДОО Скопје до рокот и под исти услови под кои е доделена концесијата со Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр. 12- 7348/6 од 16.7.2009 година.

Член 3

Како почеток на користење на пренесената концесија од член 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за пренос на Договорот за концесија.

Член 4

Во име на Владата на Република Македонија, Договорот од член 3 од оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-468/3
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

822.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за здравство бр. 09-115/2 од 21.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-713/1 16 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

823.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за здравство бр. 09-114/2 од 21.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-713/2 16 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

824.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Прилеп бр. 09-112/2 од 21.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-713/3 16 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

825.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОСНОВЕН СУД СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Основен суд Струга бр. 09-110/2 од 21.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-713/4 16 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

826.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ
МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

- патничко моторно возило марка LADA NIVA INJEKTION, број на шасија ХТА21214021647111, број на мотор 21214А, регистарска ознака SK-741-LO, година на производство 2002, работна зафатнина на моторот 1690см3, сила на моторот 59 kW/ks, боја на каросеријата бела /01.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Македонски Брод.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-764/1 16 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

827.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за граничен премин Табановце.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-810/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

828.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15 и 7/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА БУНАРИ, ФИЛТЕР СТАНИЦА И ЦЕВКОВОД ЗА ТЕХНИЧКА ВОДА НАДВОР ОД ГРАНИЦИТЕ НА РУДАРСКИ КОМПЛЕКС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАТОДЕН БАКАР-КАЗАНДОЛ КО ВАЛАНДОВО ВОН-Г.Р. ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на бунари, филтер станица и цевковод за техничка вода надвор од границите на рударски комплекс за производство на катоден бакар-Казандол КО Валандово вон-г.р., општина Валандово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 287м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3504/1-дел	Валандово-вон-г.р.	Српска	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот аспект:				162461м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1029/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

829.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ - Скопје, му престанува користењето на недвижна ствар, за КО Куманово која се наоѓа на КП 16761/1 и тоа

- објект број 1, влез 1, кат ПР, со намена на посебен дел ПП, со површина од 23 м² и
- објект број 1, влез 1, кат ПР, со намена на посебен дел ДП, со површина од 746 м², запишана во Имотен лист број 46527, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1115/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

830.

Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за транспорт и врски, бр. 42-11149/1 од 06.11.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 198/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1368/1 16 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

831.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-
БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко - планска документација за ТИРЗ Куманово, КО Режановце.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1642/1 16 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

832.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ
РАБОТНИЦИ НА ЈУ ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ“
– СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ – Скопје, се разрешуваат:

- Павлина Сековска и
- Ангелина Миткова.

2. За членови на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ – Скопје се именуваат:

- Елена Несторовска и
- Павлина Трајановска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-1550/1 26 јануари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

833.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
– ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРА-
ВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРА – СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара – Скопје, се именува Дарко Талевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-1552/1 26 јануари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

834.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
– ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР**

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар се именува Риза Реџеповски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-1554/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

835.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 февруари 2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. За вршител на должноста директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија – Скопје се именува Вероника Наумовска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-1693/1
10 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

836.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 февруари 2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Тони Трајанов се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-1694/1
10 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

837.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 февруари 2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ
НА ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ
ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ „ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“ – СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државно средно училиште за применета уметност „Лазар Личеноски“ – Скопје се разрешуваат:

- Аднан Мемед и
- Салко Куч

2. За член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државно средно училиште за применета уметност „Лазар Личеноски“ – Скопје се именува Салко Куч.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-1695/1
10 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

838.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУМИЦА**

1. Фросина Атанасова се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица се именува Наташа Трајкова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-1696/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

839.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15 и 192/15), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Специјален Завод Демир Капија бр. 01-42/1, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 14.1.2016 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-827/2
16 февруари 2016 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
д-р **Фросина Ташевска Ременски**, с.р.

840.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јануари 2016 година, во однос на месец декември 2015 година, е пониска за 0,2%.

2. Исплатата на платите за месец јануари 2016 година, во однос на месец декември 2015 година, работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврденото за претходниот месец.

Министер
за труд и социјална политика
д-р **Фросина Ташевска Ременски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016030